

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

---

Претставници:

Антонио Милошоски,  
Министер за надворешни работи

Зоран Петров,  
Заменик на министерот за  
надворешни работи

Фатмир Бесими,  
Министер за економија

Методиј Хаци-Васков,  
Заменик на министерот за  
економија

Повереници:

Елизабета Ѓорѓиева,  
Државен советник  
во Министерството за надворешни  
работи

Ванчо Каргов,  
Директор на Царинската управа

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

за ратификација на

изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу  
Република Македонија и Република Турција, изменет со Одлука бр.1/2008 на  
Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу  
Република Македонија и Република Турција

Скопје, јануари 2009 година

**ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН  
за ратификација на**

**изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија  
меѓу Република Македонија и Република Турција, изменет со Одлука  
бр.1/2008 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна  
трговија меѓу Република Македонија и Република Турција**

**Член 1**

Се ратификуваат изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, изменет со Одлуката бр. 1/2008 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, потпишана во Ан卡拉 на 11 ноември 2008 година.

**Член 2**

Одлуката бр. 1/2008 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција за измени и дополнувања на Протоколот 2 кон Договорот во однос на дефинирањето на концептот на „производи со потекло“ и начини на административна соработка, во оригинал на английски јазик и во превод на македонски јазик гласи:

**DECISION No 1/2008  
OF THE JOINT COMMITTEE**

**ESTABLISHED BY THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE  
REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE REPUBLIC OF TURKEY ON  
AMENDMENTS TO PROTOCOL 2 TO THE AGREEMENT CONCERNING  
THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS" AND  
METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION**

**THE JOINT COMMITTEE,**

Having regard to Protocol 2 to the Free Trade Agreement between the Republic of Macedonia and the Republic of Turkey, signed on 7 September 1999 (hereinafter referring as "this Agreement"), concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation,

- (1) The current Protocol to the Agreement provides for the bilateral cumulation of origin between the Republic of Macedonia and the Republic of Turkey;
- (2) The extension of the system of cumulation is desirable making it possible to use materials originating in the Community, the Republic of Macedonia, in the Republic of Turkey or in any country or territory participating in the European Union's Stabilisation and Association process;
- (3) Goods in transit or storage on the day on which this Decision becomes applicable should be covered by transitional provisions allowing them to benefit from the extended system of cumulation;
- (4) Some technical amendments are required in order to correct anomalies in and between the different language versions of the text;
- (5) It is therefore appropriate, for the proper functioning of the Agreement and with a view to facilitate the work of users and customs administrations, to incorporate in a new text of the Protocol all the provisions in question,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Protocol 2 of the Agreement and its Annexes, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation, shall be replaced by the new Protocol 2 attached hereto.

**Article 2**

This Decision shall enter into force on the first day of the second month following a receipt of the latter diplomatic note confirming that internal legal requirements for the entry into force of this Decision have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Decision.

Done in Ankara on 11 November 2008 in two authentic copies in English language.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF MACEDONIA



Mr. Vančo Kargov

Director of the Customs Administration  
of the Republic of Macedonia

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF TURKEY



Mr. Cemalettin DAMLACI

Director General  
Directorate General for EU Affairs  
Prime Ministry Undersecretariat for  
Foreign Trade

## **PROTOCOL 2**

### **CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS" AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION**

#### **TABLE OF CONTENTS**

<b>TITLE I</b>	<b>GENERAL PROVISIONS</b>
Article 1	Definitions
<b>TITLE II</b>	<b>DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS"</b>
Article 2	General requirements
Article 3	Cumulation in the Republic of Turkey
Article 4	Cumulation in the Republic of Macedonia
Article 5	Wholly obtained products
Article 6	Sufficiently worked or processed products
Article 7	Insufficient working or processing
Article 8	Unit of qualification
Article 9	Accessories, spare parts and tools
Article 10	Sets
Article 11	Neutral elements
<b>TITLE III</b>	<b>TERRITORIAL REQUIREMENTS</b>
Article 12	Principle of territoriality
Article 13	Direct transport
Article 14	Exhibitions
<b>TITLE IV</b>	<b>DRAWBACK OR EXEMPTION</b>
Article 15	Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties

<b>TITLE V</b>	<b>PROOF OF ORIGIN</b>
Article 16	General requirements
Article 17	Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1
Article 18	Movement certificates EUR.1 issued retrospectively
Article 19	Issue of a duplicate movement certificate EUR.1
Article 20	Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously
Article 21	Accounting segregation
Article 22	Conditions for making out an invoice declaration
Article 23	Approved exporter
Article 24	Validity of proof of origin
Article 25	Submission of proof of origin
Article 26	Importation by instalments
Article 27	Exemptions from proof of origin
Article 28	Supporting documents
Article 29	Preservation of proof of origin and supporting documents
Article 30	Discrepancies and formal errors
Article 31	Amounts expressed in euro
<b>TITLE VI</b>	<b>ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE CO-OPERATION</b>
Article 32	Mutual assistance
Article 33	Verification of proofs of origin
Article 34	Dispute settlement
Article 35	Penalties
Article 36	Free zones

**TITLE VII      FINAL PROVISIONS**

- |            |   |
|------------|---|
| Article 37 | Sub-Committee on Customs and Origin Matters |
| Article 38 | Annexes                                     |
| Article 39 | Amendments to the Protocol                  |

### **List of Annexes**

Annex I: Introductory notes to the list in Annex II

Annex II: List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Annex III: Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1

Annex IV: Text of the invoice declaration

Annex V: Products excluded from the cumulation provided for in Article 3 and 4

### **Joint Declaration**

TITLE I  
GENERAL PROVISIONS

*Article 1*

**Definitions**

For the purposes of this Protocol:

- (a) "manufacture" means any kind of working or processing including assembly or specific operations;
- (b) "material" means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;
- (c) "product" means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (d) "goods" means both materials and products;
- (e) "customs value" means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);
- (f) "ex-works price" means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;
- (g) "value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia ;
- (h) "value of originating materials" means the value of such materials as defined in (g) applied *mutatis mutandis*;
- (i) "value added" shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Articles 3 and 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia;
- (j) "chapters" and "headings" mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as "the Harmonized System" or "HS";

- (k) "classified" refers to the classification of a product or material under a particular heading;
- (l) "consignment" means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;
- (m) "territories" includes territorial waters.

## TITLE II

### DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS"

#### *Article 2*

##### **General requirements**

1. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in the Republic of Turkey:

- (a) products wholly obtained in the Republic of Turkey within the meaning of Article 5;
- (b) products obtained in the Republic of Turkey incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in the Republic of Turkey within the meaning of Article 6;

2. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in the Republic of Macedonia :

- (a) products wholly obtained in the Republic of Macedonia within the meaning of Article 5;
- (b) products obtained in the Republic of Macedonia incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in the Republic of Macedonia within the meaning of Article 6.

#### *Article 3*

##### **Cumulation in the Republic of Turkey**

1. Without prejudice to the provisions of Article 2 (1), products shall be considered as originating in the Republic of Turkey if such products are obtained there, incorporating materials originating in the Republic of Macedonia, in the Republic of Turkey, in any country or territory participating in the European

Union's Stabilisation and Association process<sup>1</sup> or incorporating the materials originating in the Community to which the Decision n°1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995<sup>2</sup> applies provided that the working or processing carried out in the Republic of Turkey goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in the Republic of Turkey does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in the Republic of Turkey only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries or territories referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in the Republic of Turkey.
3. Products, originating in one of the countries or territories referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in the Republic of Turkey, retain their origin if exported into one of these countries or territories.

4. The cumulation provided for in this Article may be applied only provided that:

- (a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is applicable between the countries or territories involved in the acquisition of the originating status and the country of destination;

- (b) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Protocol;

and

- (c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Gazette of the Republic of Turkey and in the Republic of Macedonia according to its own procedures.

---

<sup>1</sup> As defined in the Conclusions of the General Affairs Council in April 1997 and Commission Communication of May 1999 on the establishment of the Stabilisation and Association process with Western Balkan countries.

<sup>2</sup> Decision n°1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 applies to products other than agricultural products as defined in the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey and other than coal and steel products as defined in the Agreement between the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey on trade in products covered by the treaty establishing the European Coal and Steel Community.

The Republic of Turkey shall provide the Republic of Macedonia with details of the Agreements and their corresponding rules of origin which are applied with the other countries or territories referred to in paragraph 1.

The products in Annex V shall be excluded from the cumulation provided for in this Article.

#### *Article 4*

##### *Cumulation in the Republic of Macedonia*

1. Without prejudice to the provisions of Article 2(2), products shall be considered as originating in the Republic of Macedonia if such products are obtained there, incorporating materials originating in the Republic of Turkey, the Republic of Macedonia, or in any country or territory participating in the European Union's Stabilisation and Association Process<sup>3</sup> or incorporating the materials originating in the Community to which the Decision n°1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995<sup>4</sup> applies, provided that the working or processing carried out in the Republic of Macedonia goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.
2. Where the working or processing carried out in the Republic of Macedonia does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in the Republic of Macedonia only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries or territories referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in the Republic of Macedonia .
3. Products, originating in one of the countries or territories referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in the Republic of Macedonia, retain their origin if exported into one of these countries or territories.
4. The cumulation provided for in this Article may be applied only provided that:

---

<sup>3</sup> As defined in the Conclusions of the General Affairs Council in April 1997 and Commission Communication of May 1999 on the establishment of the Stabilisation and Association process with Western Balkan countries.

<sup>4</sup> Decision n°1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 applies to products other than agricultural products as defined in the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey and other than coal and steel products as defined in the Agreement between the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey on trade in products covered by the treaty establishing the European Coal and Steel Community.

- (a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is applicable between the countries or territories involved in the acquisition of the originating status and the country of destination;
  - (b) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Protocol;
- and
- (c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Gazette of the Republic of Macedonia and the Republic of Turkey according to its own procedures.

The Republic of Macedonia shall provide the Republic of Turkey with details of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries or territories referred to in paragraph 1.

The products in Annex V shall be excluded from the cumulation provided for in this Article.

#### *Article 5*

##### **Wholly obtained products**

1. The following shall be considered as wholly obtained in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia:
  - (a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;
  - (b) vegetable products harvested there;
  - (c) live animals born and raised there;
  - (d) products from live animals raised there;
  - (e) products obtained by hunting or fishing conducted there;
  - (f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the Republic of Turkey or of the Republic of Macedonia by their vessels;
  - (g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in (f);

- (h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;
- (i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
- (j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;
- (k) goods produced there exclusively from the products specified in (a) to (j).

2. The terms "their vessels" and "their factory ships" in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

- (a) which are registered or recorded in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia;
  - (b) which sail under the flag of the Republic of Turkey or of the Republic of Macedonia;
  - (c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of the Republic of Turkey or of the Republic of Macedonia, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of the Republic of Turkey or of the Republic of Macedonia and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the said States;
  - (d) of which the master and officers are nationals of the Republic of Turkey or of the Republic of Macedonia;
- and
- (e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of the Republic of Turkey or of the Republic of Macedonia.

#### *Article 6*

##### **Sufficiently worked or processed products**

1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working or processing which must be carried out on

non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. It follows that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

- (a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the product;
- (b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 7.

#### *Article 7*

##### **Insufficient working or processing**

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

- (a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;
- (b) breaking-up and assembly of packages;
- (c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
- (d) ironing or pressing of textiles;
- (e) simple painting and polishing operations;
- (f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;
- (g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

- (h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;
- (i) sharpening, simple grinding or simple cutting;
- (j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);
- (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
- (l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds; mixing of sugar with any other material;
- (n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;
- (o) a combination of two or more operations specified in (a) to (n);
- (p) slaughter of animals.

2. All operations carried out either in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

#### *Article 8*

##### **Unit of qualification**

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonized System.

It follows that:

- (a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;
- (b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonized System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

### *Article 9*

#### **Accessories, spare parts and tools**

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

### *Article 10*

#### **Sets**

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

### *Article 11*

#### **Neutral elements**

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

- (a) energy and fuel;
- (b) plant and equipment;
- (c) machines and tools;
- (d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

TITLE III  
TERRITORIAL REQUIREMENTS

*Article 12*

**Principle of territoriality**

1. Except as provided for in Articles 3 and 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must be fulfilled without interruption in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia.
2. Except as provided for in Articles 3 and 4, where originating goods exported from the Republic of Turkey or from the Republic of Macedonia to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
  - (a) the returning goods are the same as those exported;  
and
  - (b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.
3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia on materials exported from the Republic of Turkey or from the Republic of Macedonia and subsequently re-imported there, provided:
  - (a) the said materials are wholly obtained in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 7 prior to being exported;  
and
  - (b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
    - i) the re-imported goods have been obtained by working or processing the exported materials;
    - and
    - ii) the total added value acquired outside the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia by applying the provisions of this Article does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.
5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, 'total added value' shall be taken to mean all costs arising outside the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia, including the value of the materials incorporated there.
6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 6(2) is applied.
7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 to 63 of the Harmonized System
8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

#### *Article 13*

##### **Direct transport**

1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Republic of Turkey and the Republic of Macedonia or through the territories of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

(a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or

(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

(i) giving an exact description of the products;

(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used;

and

(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or

(c) failing these, any substantiating documents.

#### *Article 14*

#### **Exhibitions**

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than those referred to in Articles 3 and 4 and sold after the exhibition for importation in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) an exporter has consigned these products from the Republic of Turkey or from the Republic of Macedonia to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia;

(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition;

and

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing

country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

## TITLE IV

### DRAWBACK OR EXEMPTION

#### *Article 15*

##### **Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties**

1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in the Republic of Turkey, in the Republic of Macedonia or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.
2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.
3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.
4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8(2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

## TITLE V

### PROOF OF ORIGIN

#### *Article 16*

##### **General requirements**

1. Products originating in the Republic of Turkey shall, on importation into the Republic of Macedonia and products originating in the Republic of Macedonia shall, on importation into the Republic of Turkey benefit from the Agreement upon submission of either:

- (a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III; or
- (b) in the cases specified in Article 22(1), a declaration, subsequently referred to as the "invoice declaration", given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the text of the invoice declaration appears in Annex IV.

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 27, benefit from the Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

#### *Article 17*

##### **Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1**

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorised representative.

2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms shall be completed in one of the languages in which this Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any

blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the Republic of Turkey or of the Republic of Macedonia if the products concerned can be considered as products originating in the Republic of Turkey, the Republic of Macedonia or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.

5. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the certificate.

7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

#### *Article 18*

##### **Movement certificates EUR.1 issued retrospectively**

1. Notwithstanding Article 17(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances;

or

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter's application agrees with that in the corresponding file.

4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with the following phrase in English:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the "Remarks" box of the movement certificate EUR.1.

#### *Article 19*

##### **Issue of a duplicate movement certificate EUR.1**

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. The duplicate issued in this way must be endorsed with the following word in English:

"DUPLICATE"

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the "Remarks" box of the duplicate movement certificate EUR.1.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

#### *Article 20*

##### **Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously**

When originating products are placed under the control of a customs office in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1

for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

*Article 21*

**Accounting segregation**

1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called "accounting segregation" method to be used for managing such stocks.
2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the number of products obtained which could be considered as "originating" is the same as that which would have been obtained if there had been physical segregation of the stocks.
3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions deemed appropriate.
4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.
5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.
6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Protocol.

*Article 22*

**Conditions for making out an invoice declaration**

1. An invoice declaration as referred to in Article 16(1)(b) may be made out:
  - (a) by an approved exporter within the meaning of Article 23,  
or

(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6,000.

2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in the Republic of Turkey, in the Republic of Macedonia or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.

3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is hand-written, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 23 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

#### *Article 23*

##### **Approved exporter**

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter, hereinafter referred to as 'approved exporter', who makes frequent shipments of products under this Agreement to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.
3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration.
4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.
5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

*Article 24*

**Validity of proof of origin**

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.
2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.
3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

*Article 25*

**Submission of proof of origin**

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

### *Article 26*

#### **Importation by instalments**

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonized System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 of the Harmonized System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

### *Article 27*

#### **Exemptions from proof of origin**

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.
2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.
3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1,200 in the case of products forming part of travellers' personal luggage.

### *Article 28*

#### **Supporting documents**

The documents referred to in Articles 17(3) and 22(3) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in the Republic of Turkey, in the Republic of Macedonia or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol may consist *inter alia* of the following:

- (a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal book-keeping;
- (b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia where these documents are used in accordance with domestic law;
- (c) documents proving the working or processing of materials in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia, issued or made out in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia , where these documents are used in accordance with domestic law;
- (d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia in accordance with this Protocol, or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4, in accordance with rules of origin which are identical to the rules in this Protocol.
- (e) appropriate evidence concerning working or processing undergone outside the Republic of Turkey or the Republic of Macedonia by application of Article 12, proving that the requirements of that Article have been satisfied.

#### *Article 29*

##### **Preservation of proof of origin and supporting documents**

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17(3).
2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 22(3).
3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).
4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

*Article 30*

**Discrepancies and formal errors**

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.
2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

*Article 31*

**Amounts expressed in euro**

1. For the application of the provisions of Article 22(1)(b) and Article 27(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the Republic of Turkey, of the Republic of Macedonia and of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.
2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 22(1)(b) or Article 27(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.
3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October and shall apply from 1 January the following year. The Republic of Macedonia and the Republic of Turkey shall be notified of the relevant amounts.
4. A country may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent. A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.
5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the request of the Republic of Turkey or of the Republic of Macedonia. When

carrying out this review, the Joint Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

## TITLE VI

### ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

#### *Article 32*

##### **Mutual assistance**

1. The customs authorities of the Republic of Turkey and of the Republic of Macedonia shall provide each other, through the competent customs administration, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.
2. In order to ensure the proper application of this Protocol, the Republic of Turkey and the Republic of Macedonia shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

#### *Article 33*

##### **Verification of proofs of origin**

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Protocol.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any

evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in the Republic of Turkey, in the Republic of Macedonia or in one of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

#### *Article 34*

##### **Dispute settlement**

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 33 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to Joint Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

#### *Article 35*

##### **Penalties**

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

*Article 36*

**Free zones**

1. The Republic of Turkey and the Republic of Macedonia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.
2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 at the exporter's request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

**TITLE VII**

**FINAL PROVISIONS**

*Article 37*

***Sub Committee on Customs and Origin Matters***

A Sub-Committee on customs and origin matters shall be set up under the Joint Committee to assist it in carrying out its duties and to ensure a continuous information and consultation processed between experts.

It shall be composed of experts from both Parties responsible for questions related to customs and origin matters.

***Annexes***

*Article 38*

The Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof.

*Article 39*

***Amendments to the Protocol***

The Joint Committee may decide to amend the provisions of this Protocol.

## ANNEX I

### INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II

#### **Note 1:**

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6 of the Protocol.

#### **Note 2:**

2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an "ex", this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.

2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.

2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.

#### **Note 3:**

3.1. The provisions of Article 6 of the Protocol, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in a contracting party.

#### *Example:*

An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 % of the ex-works price, is made from "other alloy steel roughly shaped by forging" of heading ex 7224.

If this forging has been forged in the Republic of Turkey or in the Republic of Macedonia from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the Republic of Turkey or in

the Republic of Macedonia. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.

3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression "Manufacture from materials of any heading", then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression "Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading ..." or "Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product" means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column 2 of the list.

3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

*Example:*

The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

*Example:*

The rule for prepared foods of heading 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

*Example:*

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is, the fibre stage.

3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

**Note 4:**

4.1. The term "natural fibres" is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.

4.2. The term "natural fibres" includes horsehair of heading 0503, silk of headings 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.

4.3. The terms "textile pulp", "chemical materials" and "paper-making materials" are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4. The term "man-made staple fibres" is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

**Note 5:**

5.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10 % or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below.)

5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

- silk,
- wool,
- coarse animal hair,

- fine animal hair,
- horsehair,
- cotton,
- paper-making materials and paper,
- flax,
- true hemp,
- jute and other textile bast fibres,
- sisal and other textile fibres of the genus Agave,
- coconut, abaca , ramie and other vegetable textile fibres,
- synthetic man-made filaments,
- artificial man-made filaments,
- current-conducting filaments,
- synthetic man-made staple fibres of polypropylene,
- synthetic man-made staple fibres of polyester,
- synthetic man-made staple fibres of polyamide,
- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,
- synthetic man-made staple fibres of polyimide,
- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,
- synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),
- synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),
- other synthetic man-made staple fibres,
- artificial man-made staple fibres of viscose,
- other artificial man-made staple fibres,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,
- products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with

aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,

- other products of heading 5605.

*Example:*

A yarn, of heading 5205, made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10 % of the weight of the yarn.

*Example:*

A woollen fabric, of heading 5112, made from woollen yarn of heading 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used, provided that their total weight does not exceed 10 % of the weight of the fabric.

*Example:*

Tufted textile fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210, is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

*Example:*

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

5.3. In the case of products incorporating "yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped", this tolerance is 20 % in respect of this yarn.

5.4. In the case of products incorporating "strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film", this tolerance is 30 % in respect of this strip.

**Note 6:**

6.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that

they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 % of the ex-works price of the product.

6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

*Example:*

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3. Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

**Note 7:**

7.1. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the "specific processes" are the following:

- (a) vacuum-distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (i) isomerisation.

7.2. For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the "specific processes" are the following:

- (a) vacuum-distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
- (c) cracking;

- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (ij) isomerisation;
- (k) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85 % of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);
- (l) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
- (m) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 °C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;
- (n) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 % of these products distils, by volume, including losses, at 300 °C, by the ASTM D 86 method;
- (o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge;
- (p) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 % of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.

7.3. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur-contents, or any combination of these operations or like operations, do not confer origin.

## ANNEX II

### LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

*The products mentioned in the list may not be all covered by the Agreement. It is, therefore, necessary to consult the other parts of the Agreement.*

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
		(3)	(4) or
Chapter 1	Live animals	All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained	
Chapter 2	Meat and edible meat offal	Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used are wholly obtained	
Chapter 3	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates	Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	
ex Chapter 4	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:  0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kefir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa	Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained  Manufacture in which: <ul style="list-style-type: none"><li>- all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained,</li><li>- all the fruit juice (except that of pineapple, lime or grapefruit) of heading 2009 used is originating, and</li><li>- the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li></ul>	
ex Chapter 5	Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:  ex 0502 Prepared pigs', hogs' or boars' bristles and hair	Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used are wholly obtained  Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair	
Chapter 6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage	Manufacture in which: <ul style="list-style-type: none"><li>- all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained, and</li><li>- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li></ul>	
Chapter 7	Edible vegetables and certain roots and tubers	Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained	

(1)	(2)	(3)	or	(4)
Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons	Manufacture in which:  - all the fruit and nuts used are wholly obtained, and  - the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the value of the ex-works price of the product		
ex Chapter 9	Coffee, tea, maté and spices; except for:  0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion  0902 Tea, whether or not flavoured  ex 0910 Mixtures of spices	Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used are wholly obtained  Manufacture from materials of any heading  Manufacture from materials of any heading  Manufacture from materials of any heading		
Chapter 10	Cereals	Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained		
ex Chapter 11	Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:  ex 1106 Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading 0713	Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading 0714 or fruit used are wholly obtained  Drying and milling of leguminous vegetables of heading 0708		
Chapter 12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder	Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used are wholly obtained		
1301	Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)	Manufacture in which the value of all the materials of heading 1301 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:  - Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products  - Other	Manufacture from non-modified mucilages and thickeners  Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product		
Chapter 14	Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included	Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used are wholly obtained		

ex Chapter 15	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
1501	<p>Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fats from bones or waste</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0203, 0206 or 0207 or bones of heading 0506</p> <p>Manufacture from meat or edible offal of swine of heading 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading 0207</p>	
1502	<p>Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fats from bones or waste</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones of heading 0506</p> <p>Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained</p>	
1504	<p>Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solid fractions</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1504</p> <p>Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained</p>	
ex 1505	Refined lanolin	Manufacture from crude wool grease of heading 1505	
1506	<p>Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solid fractions</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1506</p> <p>Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained</p>	
1507 to 1515	<p>Vegetable oils and their fractions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption</li> </ul>	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solid fractions, except for that of jojoba oil</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from other materials of headings 1507 to 1515</p> <p>Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained</p>
1516	<p>Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared</p>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained, and</li> <li>- all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used</li> </ul>
1517	<p>Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516</p>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all the materials of Chapters 2 and 4 used are wholly obtained, and</li> <li>- all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used</li> </ul>
Chapter 16	<p>Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates</p>	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from animals of Chapter 1, and/or</li> <li>- in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained</li> </ul>
ex Chapter 17	<p>Sugars and sugar confectionery, except for:</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p>
ex 1701	<p>Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, containing added flavouring or colouring matter</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
1702	<p>Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chemically-pure maltose and fructose</li> <li>- Other sugars in solid form, containing added flavouring or colouring matter</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which all the materials used are originating</p>

ex 1703	Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, containing added flavouring or colouring matter	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
1704	Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>
Chapter 18	Cocoa and cocoa preparations	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>
1901	<p>Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malt extract</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from cereals of Chapter 10</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>
1902	<p>Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Containing 20 % or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs</li> </ul>	Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Containing more than 20 % by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all the cereals and their derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained, and</li> <li>- all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained</li> </ul>	
1903	Tapioca and substitutes therefore prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms	Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108	
1904	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except those of heading 1806,</li> <li>- in which all the cereals and flour (except durum wheat and <i>Zea indurata</i> maize, and their derivatives) used are wholly obtained, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
1905	Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products	Manufacture from materials of any heading, except those of Chapter 11	
ex Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:	Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used are wholly obtained	
ex 2001	Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2004 ex 2005	and Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	

	ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuts, not containing added sugar or spirits</li> <li>- Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn)</li> <li>- Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the originating nuts and oil seeds of headings 0801, 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>
	2009	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>
	ex Chapter 21	Miscellaneous edible preparations; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
	2101	Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which all the chicory used is wholly obtained</li> </ul>
	2103	<p>Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings</li> <li>- Mustard flour and meal and prepared mustard</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used</p> <p>Manufacture from materials of any heading</p>
	ex 2104	Soups and broths and preparations therefor	Manufacture from materials of any heading, except prepared or preserved vegetables of headings 2002 to 2005

2106	Food preparations not elsewhere specified or included	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
ex Chapter 22	Beverages, spirits and vinegar; except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained</li> </ul>	
2202	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which all the fruit juice used (except that of pineapple, lime or grapefruit) is originating</li> </ul>	
2207	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and</li> <li>- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume</li> </ul>	
2208	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and</li> <li>- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume</li> </ul>	
ex Chapter 23	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2301	Whale meal; flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption	Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained	

ex 2303	Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40 % by weight	Manufacture in which all the maize used is wholly obtained
ex 2306	Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3 % of olive oil	Manufacture in which all the olives used are wholly obtained
2309	Preparations of a kind used in animal feeding	Manufacture in which:  - all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used are originating, and  - all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained
ex Chapter 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used are wholly obtained
2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes	Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating
ex 2403	Smoking tobacco	Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating
ex Chapter 25	Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
ex 2504	Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground	Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite
ex 2515	Marble, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm	Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm
ex 2516	Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm	Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm
ex 2518	Calcined dolomite	Calcination of dolomite not calcined
ex 2519	Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used

ex 2520	Plasters specially prepared for dentistry	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2524	Natural asbestos fibres	Manufacture from asbestos concentrate	
ex 2525	Mica powder	Grinding of mica or mica waste	
ex 2530	Earth colours, calcined or powdered	Calcination or grinding of earth colours	
Chapter 26	Ores, slag and ash	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2707	Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65 % by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup>  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2709	Crude oils obtained from bituminous minerals	Destructive distillation of bituminous materials	
2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils	Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(2)</sup>  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

<sup>2</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ( <sup>1</sup> )  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
2712	Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ( <sup>4</sup> )  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ( <sup>5</sup> )  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
2714	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ( <sup>6</sup> )  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

<sup>4</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

<sup>5</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

<sup>6</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

	2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ( <sup>1</sup> ) or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
	ex Chapter 28	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	ex 2805	"Mischmetall"	Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
	ex 2811	Sulphur trioxide	Manufacture from sulphur dioxide	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	ex 2833	Aluminium sulphate	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
	ex 2840	Sodium perborate	Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	ex 2852	Mercury compounds of saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2915 and 2916 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
		Mercury compounds Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivative	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

	Mercury compounds of heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2932 and 2933 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Mercury compounds of nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Mercury compounds of naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Other mercury compounds of prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 29	Organic chemicals; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2901	Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) (*)  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

	ex 2902	Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) (*)  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
	ex 2905	Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	2915	Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2915 and 2916 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	ex 2932	- Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives  - Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product  Manufacture from materials of any heading	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	2933	Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 and 2933 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	2934	Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	ex 2939	Concentrates of poppy straw containing not less than 50 % by weight of alkaloids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

\* For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

ex Chapter 30	<p>Pharmaceutical products; except for:</p> <p>3002 Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale</li> <li>- Other</li> <li>- Human blood</li> <li>- Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses</li> <li>- Blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins</li> <li>- Haemoglobin, blood globulins and serum globulins</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p>
---------------	---	--

	- Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product
3003 and 3004	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006):	
	- Obtained from amikacin of heading 2941	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product
	- Other	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
ex 3006	- Waste pharmaceuticals specified in note 4(k) to this Chapter	The origin of the product in its original classification shall be retained
	- Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable:	
	- made of plastics	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product <sup>(5)</sup>
	- made of fabrics	Manufacture from (7):  - natural fibres  - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning.  or  - chemical materials or textile pulp
	- Appliances identifiable for ostomy use	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 31	Fertilizers; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3105	Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for:  - sodium nitrate  - calcium cyanamide  - potassium sulphate  - magnesium potassium sulphate	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 32	Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3201	Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives	Manufacture from tanning extracts of vegetable origin	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3205	Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes ( <sup>10</sup> )	Manufacture from materials of any heading, except headings 3203, 3204 and 3205. However, materials of heading 3205 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 33	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

<sup>10</sup> Note 3 to Chapter 32 says that these preparations are those of a kind used for colouring any material or used as ingredients in the manufacture of colouring preparations, provided that they are not classified in another heading in Chapter 32.

3301	Essential oils (terpenicless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils	Manufacture from materials of any heading, including materials of a different "group" ( <sup>11</sup> ) in this heading. However, materials of the same group as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 34	Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3403	Lubricating preparations containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ( <sup>12</sup> ) or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3404	Artificial waxes and prepared waxes:  - With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax  - Other	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Manufacture from materials of any heading, except:  - hydrogenated oils having the character of waxes of heading 1516,  - fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading 3823, and  - materials of heading 3404  However, these materials may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

<sup>11</sup>

A "group" is regarded as any part of the heading separated from the rest by a semicolon.

<sup>12</sup>

For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

ex Chapter 35	Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:  - Starch ethers and esters  - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3505  Manufacture from materials of any heading, except those of heading 1108	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3507	Prepared enzymes not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 36	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 37	Photographic or cinematographic goods; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs:  - Instant print film for colour photography, in packs	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of heading 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

	- Other	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of headings 3701 and 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3702	Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3704	Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 to 3704	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 38	Miscellaneous chemical products; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes</li> <li>- Graphite in paste form, being a mixture of more than 30 % by weight of graphite with mineral oils</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> <li>Manufacture in which the value of all the materials of heading 3403 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>
ex 3803	Refined tall oil	Refining of crude tall oil	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3805	Spirits of sulphate turpentine, purified	Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3806	Ester gums	Manufacture from resin acids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3807	Wood pitch (wood tar pitch)	Distillation of wood tar	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products	

3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products
3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products
3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:  - Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals  - Other	Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
3812	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
3818	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

	Ex 3821	Prepared culture media for maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
	3822	Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
	3823	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:  - Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining  - Industrial fatty alcohols	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3823
	3824	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included:  - The following of this heading:  -- Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products  -- Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters  -- Sorbitol other than that of heading 2905  -- Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts  -- Ion exchangers  -- Getters for vacuum tubes	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product  Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Alkaline iron oxide for the purification of gas</li> <li>-- Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification</li> <li>-- Sulphonaphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters</li> <li>-- Fusel oil and Dippel's oil</li> <li>-- Mixtures of salts having different anions</li> <li>-- Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3901 to 3915	<p>Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for headings ex 3907 and 3912 for which the rules are set out below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product (<sup>13</sup>)</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3907	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)</li> </ul>	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product ( <sup>14</sup> )	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

<sup>13</sup> In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

<sup>14</sup> In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

<sup>15</sup> In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

	- Polyester	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate or tetrabromo-(bisphenol A)
3912	Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product
3916 to 3921	<p>Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings ex 3916, ex 3917, ex 3920 and ex 3921, for which the rules are set out below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked</li> <li>- Other:</li> <li>- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product (<sup>16</sup>)</li> </ul>
ex 3916 ex 3917	<p>and</p> <p>Profile shapes and tubes</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product (<sup>17</sup>)</p> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</li> </ul>

<sup>16</sup>

In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

<sup>17</sup>

In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

ex 3920	- Ionomer sheet or film  - Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene	Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metacrylic acid partly neutralised with metal ions, mainly zinc and sodium  Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3921	Foils of plastic, metallised	Manufacture from highly-transparent polyester-foils with a thickness of less than 23 micron (*)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
3922 to 3926	Articles of plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 40	Rubber and articles thereof, except for:  ex 4001 Laminated slabs of crepe rubber for shoes  4005 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip  4012 Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber: - Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber - Other  ex 4017 Articles of hard rubber	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Lamination of sheets of natural rubber  Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Retreading of used tyres  Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4011 and 4012  Manufacture from hard rubber	
ex Chapter 41	Raw hides and skins (other than furskins) and leather, except for:  ex 4102 Raw skins of sheep or lambs, without wool on  4104 to 4106 Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on  Retanning of tanned leather  Or  Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

\*) The following foils shall be considered as highly transparent: foils, the optical dimming of which, measured according to ASTM-D 1003-16 by Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor), is less than 2 %.

	4107, 4112 and 4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114	Manufacture from materials of any heading, except headings 4104 to 4113	
	ex 4114	Patent leather and patent laminated leather; metallised leather	Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, 4107, 4112 or 4113, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
	Chapter 42	Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
	ex Chapter 43	Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
	ex 4302	Tanned or dressed furskins, assembled:  - Plates, crosses and similar forms  - Other	Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins  Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins	
	4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin	Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302	
	ex Chapter 44	Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
	ex 4403	Wood roughly squared	Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down	
	ex 4407	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed	Planing, sanding or end-jointing	
	ex 4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed	Splicing, planing, sanding or end-jointing	
	ex 4409	Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed:  - Sanded or end-jointed	Sanding or end-jointing	

	- Beadings and mouldings	Beadings or moulding	
ex 4410 ex 4413	to Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards	Beadings or moulding	
ex 4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood	Manufacture from boards not cut to size	
ex 4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood	Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces	
ex 4418	- Builders' joinery and carpentry of wood  - Beadings and mouldings	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used  Beadings or moulding	
ex 4421	Match splints; wooden pegs or pins for footwear	Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409	
ex Chapter 45  4503	Cork and articles of cork; except for:  Articles of natural cork	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Manufacture from cork of heading 4501	
Chapter 46	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
Chapter 47	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 48  ex 4811  4816  4817  ex 4818	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for:  Paper and paperboard, ruled, lined or squared only  Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes  Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery  Toilet paper	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Manufacture from paper-making materials of Chapter 47  Manufacture from paper-making materials of Chapter 47  Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	

	ex 4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
	ex 4820	Letter pads	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
	ex 4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	
	ex Chapter 49	Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
	4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911	
	4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:  - Calendars of the "perpetual" type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard  - Other	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911	
	ex Chapter 50	Silk; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
	ex 5003	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed	Carding or combing of silk waste	

5004 to ex 5006	Silk yarn and yarn spun from silk waste	Manufacture from ( <sup>19</sup> ):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- other natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>
5007	Woven fabrics of silk or of silk waste:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture from single yarn ( <sup>20</sup> )  Manufacture from ( <sup>21</sup> ):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> or  Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, incinerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 51	Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product

<sup>19</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>20</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>21</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5106 to 5110	Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair	Manufacture from (22):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>
5111 to 5113	Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture from single yarn (23)  Manufacture from (24):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> or  Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product
ex Chapter 52	Cotton; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product

22

For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

23

For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

24

For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5204 to 5207	Yarn and thread of cotton	Manufacture from ( <sup>25</sup> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>
5208 to 5212	Woven fabrics of cotton: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture from single yarn ( <sup>26</sup> )  Manufacture from ( <sup>27</sup> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> or  Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 53	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product

<sup>25</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.  
<sup>26</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.  
<sup>27</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5306 to 5308	Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn	Manufacture from (28): <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>
5309 to 5311	<p>Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from single yarn (29)</p> <p>Manufacture from (30):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- jute yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product</p>

<sup>28</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.  
<sup>29</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.  
<sup>30</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5401 to 5406	Yarn, monofilament and thread of man-made filaments	Manufacture from ( <sup>31</sup> ):  - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,  - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,  - chemical materials or textile pulp, or  - paper-making materials	
5407 and 5408	Woven fabrics of man-made filament yarn:  - Incorporating rubber thread  - Other	Manufacture from single yarn ( <sup>32</sup> )  Manufacture from ( <sup>33</sup> ):  - coir yarn,  - natural fibres,  - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,  - chemical materials or textile pulp, or  - paper  or  Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product	
5501 to 5507	Man-made staple fibres	Manufacture from chemical materials or textile pulp	

<sup>31</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>32</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>33</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

	5508 to 5511	Yarn and sewing thread of man-made staple fibres	Manufacture from ( <sup>34</sup> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>
	5512 to 5516	Woven fabrics of man-made staple fibres:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture from single yarn ( <sup>35</sup> )  Manufacture from ( <sup>36</sup> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product
	ex Chapter 56	Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof, except for:	Manufacture from ( <sup>37</sup> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>
	5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:	

<sup>34</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>35</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>36</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>37</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Needleloom felt</li> </ul>	<p>Manufacture from (<sup>38</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>However:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- polypropylene filament of heading 5402,</li> <li>- polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or</li> <li>- polypropylene filament tow of heading 5501,</li> </ul> <p>of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>
5604	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Other</li> </ul> <p>Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rubber thread and cord, textile covered</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from (<sup>39</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres made from casein, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered</p> <p>Manufacture from (<sup>40</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>

38

39

40

For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.  
 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.  
 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

	5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yard, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal	Manufacture from ( <sup>41</sup> ):  - natural fibres,  - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,  - chemical materials or textile pulp, or  - paper-making materials
	5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn	Manufacture from ( <sup>42</sup> ):  - natural fibres,  - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,  - chemical materials or textile pulp, or  - paper-making materials
	Chapter 57	Carpets and other textile floor coverings:  - Of needleloom felt	Manufacture from ( <sup>43</sup> ):  - natural fibres, or  - chemical materials or textile pulp  However:  - polypropylene filament of heading 5402,  - polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or  - polypropylene filament tow of heading 5501.  of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  Jute fabric may be used as a backing

<sup>41</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>42</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>43</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Of other felt</li>   <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from (44):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li>   <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>Manufacture from (45):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn or jute yarn,</li>   <li>- synthetic or artificial filament yarn,</li>   <li>- natural fibres, or</li>   <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning</li> </ul> <p>Jute fabric may be used as a backing</p>
ex Chapter 58	<p>Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Combined with rubber thread</li>   <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from single yarn (46)</p> <p>Manufacture from (47):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres,</li>   <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li>   <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product</p>
5805	Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up	Manufacture from materials of any heading, except that of the product

44 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

45 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

46 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

47 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
5901	Textile fabrics coated with gum or amyloseous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations	Manufacture from yarn
5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:  - Containing not more than 90 % by weight of textile materials  - Other	Manufacture from yarn  Manufacture from chemical materials or textile pulp
5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902	Manufacture from yarn  or  Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product
5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape	Manufacture from yarn ( <sup>48</sup> )
5905	Textile wall coverings:  - Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials  - Other	Manufacture from yarn  Manufacture from ( <sup>49</sup> ):

<sup>48</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.  
<sup>49</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product</p>
5906	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902:	<p>Manufacture from (<sup>50</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>Manufacture from chemical materials</p> <p>Manufacture from yarn</p>
5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered, painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like	<p>Manufacture from yarn</p> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product</p>

5908	<p>Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incandescent gas mantles, impregnated</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from tubular knitted gas-mantle fabric</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p>
5909 to 5911	<p>Textile articles of a kind suitable for industrial use:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polishing discs or rings other than of felt of heading 5911</li> <li>- Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading 5911</li> </ul>	<p>Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading 6310</p> <p>Manufacture from (<sup>51</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- the following materials:</li> <li>- yarn of polytetrafluoroethylene (<sup>52</sup>),</li> <li>-- yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin,</li> <li>- yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of <i>m</i>-phenylenediamine and isophthalic acid,</li> <li>- monofil of polytetrafluoroethylene (<sup>53</sup>),</li> <li>- yarn of synthetic textile fibres of poly(<i>p</i>-phenylene terephthalamide),</li> <li>-- glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn (<sup>54</sup>),</li> </ul>

<sup>51</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory note 5

<sup>52</sup> The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

<sup>53</sup> The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

<sup>54</sup> The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-- copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4-cyclohexanedieethanol and isophthalic acid,</li> <li>-- natural fibres,</li> <li>-- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>-- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>Manufacture from (<sup>55</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul>	
Chapter 60	Knitted or crocheted fabrics	<p>Manufacture from (<sup>56</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul>	
Chapter 61	<p>Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from yarn (<sup>57</sup>)<sup>(58)</sup></p> <p>Manufacture from (<sup>59</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul>	

<sup>55</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>56</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>57</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>58</sup> See Introductory Note 6.

<sup>59</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

ex Chapter 62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:	Manufacture from yarn ( <sup>60</sup> ) <sup>(61)</sup>
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 and ex 6211	Women's, girls' and babies' clothing and clothing accessories for babies, embroidered	Manufacture from yarn ( <sup>62</sup> ) or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ( <sup>63</sup> )
ex 6210 and ex 6216	Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester	Manufacture from yarn ( <sup>64</sup> ) or Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ( <sup>65</sup> )
6213 and 6214	Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:  - Embroidered	Manufacture from unbleached single yarn ( <sup>66</sup> ) <sup>(67)</sup> or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ( <sup>68</sup> )
	- Other	Manufacture from unbleached single yarn ( <sup>69</sup> ) <sup>(70)</sup> or Making up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product

<sup>60</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>61</sup> See Introductory Note 6.

<sup>62</sup> See Introductory Note 6.

<sup>63</sup> See Introductory Note 6.

<sup>64</sup> See Introductory Note 6.

<sup>65</sup> See Introductory Note 6.

<sup>66</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>67</sup> See Introductory Note 6.

<sup>68</sup> See Introductory Note 6.

<sup>69</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>70</sup> See Introductory Note 6.

6217	Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212:		
	- Embroidered	Manufacture from yarn ( <sup>71</sup> ) or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ( <sup>72</sup> )	
	- Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester	Manufacture from yarn ( <sup>73</sup> ) or Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product ( <sup>74</sup> )	
	- Interlinings for collars and cuffs, cut out	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	- Other	Manufacture from yarn ( <sup>75</sup> )	
ex Chapter 63  6301 to 6304	Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
	Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:		
	- Of felt, of nonwovens  - Other:	Manufacture from ( <sup>76</sup> ): - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp	

<sup>71</sup> See Introductory Note 6.  
<sup>72</sup> See Introductory Note 6.

<sup>73</sup> See Introductory Note 6.  
<sup>74</sup> See Introductory Note 6.

<sup>75</sup> See Introductory Note 6.

<sup>76</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

	-- Embroidered	Manufacture from unbleached single yarn ( <sup>77</sup> ) <sup>78</sup> )
		or
		Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	- Other	Manufacture from unbleached single yarn ( <sup>79</sup> ) <sup>80</sup> )
6305	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods	Manufacture from ( <sup>81</sup> ): - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp
6306	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:  - Of nonwovens	Manufacture from ( <sup>82</sup> ) <sup>83</sup> ): - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp
	- Other	Manufacture from unbleached single yarn ( <sup>84</sup> ) <sup>85</sup> )
6307	Other made-up articles, including dress patterns	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
6308	Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale	Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set

<sup>77</sup> See Introductory Note 6.

<sup>78</sup> For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

<sup>79</sup> See Introductory Note 6.

<sup>80</sup> For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

<sup>81</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>82</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>83</sup> See Introductory Note 6.

<sup>84</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>85</sup> See Introductory Note 6.

ex Chapter 64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:	Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406	
6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 65	Headgear and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
6505	Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed	Manufacture from yarn or textile fibres ( <sup>66</sup> )	
ex Chapter 66	Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 67	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 68	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 6803	Articles of slate or of agglomerated slate	Manufacture from worked slate	
ex 6812	Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate	Manufacture from materials of any heading	
ex 6814	Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials	Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)	
Chapter 69	Ceramic products	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 70	Glass and glassware; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 7003, ex 7004 and ex 7005	Glass with a non-reflecting layer	Manufacture from materials of heading 7001	

<sup>66</sup> See Introductory Note 6.

	7006	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials:  - Glass-plate substrates, coated with a dielectric thin film, and of a semiconductor grade in accordance with SEMII-standards (V)  - Other	Manufacture from non-coated glass-plate substrate of heading 7006  Manufacture from materials of heading 7001
	7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass	Manufacture from materials of heading 7001
	7008	Multiple-walled insulating units of glass	Manufacture from materials of heading 7001
	7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors	Manufacture from materials of heading 7001
	7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  or  Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
	7013	Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  or  Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  or  Hand-decoration (except silk-screen printing) of hand-blown glassware, provided that the total value of the hand-blown glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
	ex 7019	Articles (other than yarn) of glass fibres	Manufacture from:  - uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped strands, or  - glass wool

ex Chapter 71	Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 7101	Natural or cultured pearls, graded and temporarily strung for convenience of transport	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 7102, ex 7103 and ex 7104	Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)	Manufacture from unworked precious or semi-precious stones	
7106, 7108 and 7110	Precious metals:  - Unwrought	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110  or  Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110  or  Alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals	
	- Semi-manufactured or in powder form	Manufacture from unwrought precious metals	
ex 7107, ex 7109 and ex 7111	Metals clad with precious metals, semi-manufactured	Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought	
7116	Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
7117	Imitation jewellery	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  or  Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 72	Iron and steel; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel	Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205	
7208 to 7216	Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206	

7217	Wire of iron or non-alloy steel	Manufacture from semi-finished materials of heading 7207
ex 7218, 7219 to 7222	Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel	Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218
7223	Wire of stainless steel	Manufacture from semi-finished materials of heading 7218
ex 7224, 7225 to 7228	Semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel	Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224
7229	Wire of other alloy steel	Manufacture from semi-finished materials of heading 7224
ex Chapter 73	Articles of iron or steel; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
ex 7301	Sheet piling	Manufacture from materials of heading 7206
7302	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails	Manufacture from materials of heading 7206
7304, 7305 and 7306	Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel	Manufacture from materials of heading 7206, 7207, 7218 or 7224
ex 7307	Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts	Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35 % of the ex-works price of the product
7308	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel, plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used
ex 7315	Skid chain	Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product

ex Chapter 74	Copper and articles thereof; except for:	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7403	Refined copper and copper alloys, unwrought:  - Refined copper  - Copper alloys and refined copper containing other elements	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap of copper	
7404	Copper waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7405	Master alloys of copper	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 75	Nickel and articles thereof; except for:	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
7501 to 7503	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 76	Aluminium and articles thereof; except for:	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

7601	Unwrought aluminium	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>or</p> <p>Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium</p>
7602	Aluminium waste or scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
ex 7616	Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>
Chapter 77	Reserved for possible future use in the HS	
ex Chapter 78	Lead and articles thereof; except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>
7801	<p>Unwrought lead:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refined lead</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from "bullion" or "work" lead</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7802 may not be used</p>
7802	Lead waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product

ex Chapter 79	Zinc and articles thereof; except for:	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
7901	Unwrought zinc	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7902 may not be used	
7902	Zinc waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 80	Tin and articles thereof, except for:	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
8001	Unwrought tin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 8002 may not be used	
8002 and 8007	Tin waste and scrap; other articles of tin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
Chapter 81	Other base metals; cermets; articles thereof:  - Other base metals, wrought; articles thereof  - Other	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 82	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
8206	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set	

	8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	ex 8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used
	8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used
	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used
	ex Chapter 83	Miscellaneous articles of base metal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
	ex 8302	Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8302 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product
	ex 8306	Statuettes and other ornaments, of base metal	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8306 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	ex Chapter 84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

	премачкани, превлечени или прекриени; платна скикани за театрарски кулиси, ткаенини за ателјеа или слични цели	или  Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцериизирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
5908	Фитили од текстил, ткаенини, преплетени или плетени, за ламби, печки, запалки, свеки и сл; чорапки за гасно осветление и цевчесто плетени ткаенини за чорапки, импрегнирани или неимпрегнирани  - Чорапки за гасно осветление, импрегнирани  - Други	Производство од цевчесто плетена ткаенина за плински мрежички  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
5909 до 5911	Текстилни производи за употреба на индустрисајата:  - Дискови или прстени за полирање, освен филц од тар. број 5911  - Ткаенини кои обично се употребуваат за производство на хартија или други технички цели, филцувани или нефилцувани, импрегнирани или неимпрегнирани, преслечени или непревлечени, цевчести или бескрајни, со единична или повеќекратна основа и/или јатка или рамноткаени со повеќекратна основа и/или јатка од тар. број 5911	Производство од предиво или отпадни ткаенини или платна од тар. број 6310  Производство од <sup>1</sup> : - предиво од кокосово влакно, - следниве материјали: -- предиво од политетрафлуороетилен <sup>2</sup> -- предиво, повеќекратно, од полиамид, преслечено, импрегнирано или прекриено со фенолна смола, -- предиво од синтетички текстилни влакна од	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

<sup>3</sup> Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Импрегнирани, превлечени, прекриени или ламинирани со гума, пластични маси или други материјали</li> <li>- Други</li> </ul>	Производство од предиво
		<p>Производство од<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна нечешлани или подготвени за предење на друг начин, или</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>
5906	<p>Каучукувани или гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тар. број 5902</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Плетени или хеклани ткаенини</li> <li>- Други ткаенини од синтетичко филамент предиво што содржи повеќе од 90% текстилни материјали по маса</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна или подготвени за предење на друг начин, или</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p>Производство од хемиски материјали</p> <p>Производство од предиво</p>
5907	Текстилни ткаенини на друг начин импрегнирани,	Производство од предиво

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		<p>тарифен број , освен од оној на производот, и</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
5901	Текстилни ткаенини превлечени со лепило или скробни материји, што се употребуваат за надворешно поврзување на книга или за слични цели; ткаенини за копирање; канвас подготвен за сликање; крути ткаенини (буграм) и слични ткаенини што се користат за изработка на паларии	Производство од предиво	
5902	<p>Корд ткаенини за надворешни пневматски гуми од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди, полиестер или од вискозен рајон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што не содржат повеќе од 90% текстилни материјали по маса</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од предиво</p> <p>Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа</p>	
5903	Текстилни ткаенини импрегнирани, премачкани, прекриени, или ламинирани со пластични маси, освен оние од тар. број 5902	<p>Производство од предиво</p> <p>или</p> <p>Печатење придржено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
5904	Линолеум, вклучувајќи сечен во форми; подни покривки врз текстилна подлога, премачкана, превлечена или прекриена, вклучувајќи сечени во форми	Производство од предиво <sup>1</sup>	
5905	Сидни тапети од текстил		

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- синтетичко или вештачко филамент предиво,</li> <li>- природни влакна, или</li> <li>- вештачки сечени влакна нечешлани или подготвени за предење на друг начин</li> </ul> <p>Ткаенина од јута може да биде употребена како подлога</p>	
ex Глава 58	<p>Специјални ткаенини; тафтuvани ткаенини; тантела; таписерии; позамантерии; вез; освен</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Комбинирани со конец од гума</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од еднојично предено<sup>1</sup></p> <p>Производство од<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
5805	Таписерии, рачно ткаени од видот <i>Gobelins</i> (гоблени), <i>Flanders</i> (фландриски боби), <i>Aubusson</i> , <i>Beauvais</i> и слично, и таписерии работени со игла (на пример: со ситет бод и со крстосан бод), вклучувајќи и довршени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
5810	Вез за метража, во ленти или во мотиви	Производство: - од материјали од кој и да е	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

	<p>обвиткани ленти и слични форми од тар. број 5404 или 5405, (освен обвиткани производи од тар. број 5605 и обвите предиво од коњски влакна од грива и опашка); жанила предиво (вклучувајќи флокирано жанила предиво); ефектно замкасто предиво</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материјали за правење хартија</li> </ul>	
Глава 57	<p>Таписи и други подни покривки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Од иглен филц</li> <li>- Од друг филц</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна, или</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p>Меѓутоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полипропилен филамент од тар. број 5402,</li> <li>- полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506, или</li> <li>- конап од полипропилен филамент од тар. број 5501, чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 дециекса, може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p>Тткаенина од јута може да се употреби како подлога</p> <p>Производство од<sup>3</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна, нерасчешлани или подгответи за предење на друг начин, или</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p>Производство од<sup>4</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно, или предиво од јута,</li> </ul>	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>4</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 децитетка, може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
	-Други	Производство од <sup>3</sup> :  - природни влакна,  - вештачки сечени влакна направени од казеин, или  - хемиски материјали или текстилна пулпа	
5604	Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал; текстилно предиво, ленти и сплично од тар. број 5404 или 5405, импрегнирани, превлечени, прекриени или обложени со гума или со пластична маса:  - Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал  - Други	Производство од конец или корд од гума, непекриени со текстилен материјал  Производство од <sup>1</sup> :  -природни влакна нерасчешлани или подгответви за предење на друг начин,  -хемиски материјали или текстилна пулпа, или  - материјали за правење хартија	
5605	Метализирано предиво, вклучувајќи обвиткано предиво, кое се состои од текстилно предиво или ленти или слични форми од тар. број 5404 или 5405, комбинирано со метал во форма на нишки, ленти или прав или прекриени со метал	Производство од <sup>2</sup> :  - природни влакна,  - нерасчешлани или подгответви за предење на друг начин,  -хемиски материјали или текстилна пулпа,  или  - материјали за правење хартија	
5606	Обвиткано предиво,	Производство од <sup>1</sup> :	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		<p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хартија</li> </ul> <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex Глава 56 5602	<p>Вата, филц и неткаени материјали; специјални предива; канапи, јажиња, ортоми и кабли и производи од нив; освен:</p> <p>Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Иглен филц</li> </ul>	<p>Производство од<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материјали за правење хартија</li> </ul> <p>Производство од<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна, или</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа.</li> </ul> <p>Меѓутоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полипропилен филамент од тар. број 5402,</li> <li>- полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506, или</li> <li>- конап од полипропилен филамент од тар. број 5501,</li> </ul>	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		<p>Печатење придржено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собираше, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
5501 до 5507	Вештачки или синтетички сечени влакна	Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа	
5508 до 5511	Предиво и конец за шиење од вештачки или синтетички сечени влакна	<p>Производство од<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материјали за правење хартија</li> </ul>	
5512 до 5516	<p>Ткаенини од синтетички сечени влакна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што содржат гумен конец</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од едножично предиво<sup>3</sup></p> <p>Производство од<sup>4</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>-природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul>	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>4</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цечата на производот франко фабрика
5401 до 5406	Предиво, монофиламент и конец од вештачки или синтетички filamenti	<p>Производство од<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материјали за правење хартија</li> </ul>
5407 и 5408	<p>Ткаенини од предиво од вештачки или синтетички filamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што содржат гумен конец</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од едножично предиво<sup>2</sup></p> <p>Производство од<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хартија</li> </ul> <p>или</p>

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 53  5306 до 5308	Други растителни текстилни влакна; предиво од хартија и ткаенини од предиво од хартија  Предиво од други растителни текстилни влакна; предиво од хартија	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  Производство од <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подгответи за предење на друг начин,</li> <li>- природни влакна нерасчешлани или подгответи за предење на друг начин,</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> или <ul style="list-style-type: none"> <li>- материјали за правење хартија</li> </ul>	
5309 до 5311	Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предиво од хартија  - Што содржат гумен конец  - Други	Производство од еднојично предиво <sup>2</sup>  Производство од <sup>3</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна нерасчешлани или подгответи за предење на друг начин,</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> или <ul style="list-style-type: none"> <li>- хартија</li> </ul> или Печатење придржено со	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

ex Глава 52	Памук; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
5204 до 5207	Предиво и конец од памук	<p>Производство од<sup>3</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материјали за правење хартија</li> </ul>	
5208 до 5212	<p>Ткаенини од памук:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што содржат гумен конец</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од едножично предиво<sup>4</sup></p> <p>Производство од<sup>5</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>-природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> </ul> <p>ИЛИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хартија</li> </ul> <p>ИЛИ</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валење, обработка против собирање, трајна завршна обработка,</p>	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>4</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>5</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

	освен:	на производот	
5106 до 5110	Предиво од волна, од фини или груби животински или коњски влакна	<p>Производство од<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сирова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење,</li> <li>- природни влакна нечешлани или на друг начин подготвени за предење,</li> <li>-хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> <li>или</li> <li>-материјал за изработка на хартија</li> </ul>	
5111 до 5113	<p>Ткаенини од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што содржат гумен конец</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од еднојично предиво<sup>1</sup></p> <p>Производство од<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа,</li> <li>или</li> <li>- хартија</li> <li>или</li> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p> </ul>	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

5004 до ex 5006	Свилено предиво и предено од отпадоци од свила	Производство од <sup>1</sup> :  - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин,  - други природни влакна нечешлани или подготвени за предење на друг начин,  - хемиски материјали или текстилна пулпа, или  - материјали за правење хартија
5007	Ткаенини од свила или од отпадоци од свила:  - Што содржат гумен конец - Други	Производство од еднојично предиво <sup>2</sup>  Производство од <sup>3</sup> : - предиво од кокосово влакно,  - природни влакна,  - вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,  - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија  или  Печатење придржено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцериизирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 51	Волна, фини или груби животински влакна, предиво и ткаенини од коњски влакна;	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од овој

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

	целулозни влакна, сечени во определена големина или форма	хартија од Глава 47	
ex Глава 49	Печатени книги, весници, слики и други производи на графичката индустрија; ракописи, отчукани текстови и планови; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
4909	Печатени или илустрирани поштенски картички(разгледници); честитки и карти што имаат печатени лични поздрави, пораки или објави, илустрирани или неилустрирани, со пликови или без пликови или украси	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 и 4911	
4910	<p>Печатени календари од сите видови, вклучувајќи и календар-блокови</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Календари од типот "вечни" или со менливи блокови закачени на основи што не се од хартија или картон</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p>Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 и 4911</p>	
ex Глава 50	Свила; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 5003	Отпадоци од свила (вклучувајќи и кокони непогодни за одвиткување и отпадоци од предиво), чешлани	Чешлање на отпадоци од свила	

4503	Производи од природна плута	Производство од плута од тар. број 4501	
Глава 46	Производи од слама, од еспарт или од други материјали за плетарија; кошничарски и плетарски производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
Глава 47	Целулоза дрвна или од други влакнести целулозни материјали; рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex Глава 48	Хартија и картон; производи од хартиена маса, од хартија или од картон; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 4811	Хартија и картон, само израмнети, избрзденi или со правоаголна форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
4816	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за копирање или пренесување (освен оние од тар. број 4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, во кутии или без кутии	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
4817	Пликови, дописници, поштенски картички и карти за допишување, од хартија или картон; сетови за допишување во кутии, кесички, нотеси и слични пакувања, од хартија или картон	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 4818	Тоалетна хартија	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
ex 4819	Картони, кутии, касети, вреќи и други контејнери за пакување од хартија, картон, целулозна вата или листови од целулозни влакна	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 4820	Блокчиња со хартија за писма	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 4823	Друга хартија, картон, целулозна вата и листови од	Производство од материјали за правење	

ex 4403	Грубо обработено дрво	Производство од дрво во сирова состојба, со или без кора, или само грубо обработено	
ex 4407	Дрво сечено или режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина поголема од 6 мм, стругано, точено или прстесто споено	Спојување со стругање, точење или прстесто спојување	
ex 4408	Листови на фурнитура (вклучувајќи ги и оние добиени со делкање на ламинатно дрво) и листови за шперплочи, со дебелина не поголема од 6 мм, споени, и друго дрво режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина не поголема од 6 мм, стругано, точено или прстесто споено	Спојување, со стругање, точење или прстесто спојување	
ex 4409	Дрво непрекинато профилирано по должина на кој било раб или лице, вклучувајќи и стругано, точено или прстесто споено		
	- Точено или прстесто споено	Точење или прстесто спојување	
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување	
ex 4410 до ex 4413	Топчести и релјефни парчиња од дрво, вклучувајќи и релјефни рамки и други релјефни плочи	Украсување или обликување	
ex 4415	Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување од дрво	Производство од плочи несечени по димензија	
ex 4416	Буриња, бочви, каци, чабури и др. бочварски производи и нивни делови од дрво	Производство од целени даги, само стругани на двете основни површини	
ex 4418	Столарија и др. производи од дрво за градежништво	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат целуларни дрвени плочи и шиндра	
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување	
ex 4421	Дрвени стапчиња за кибрити; дрвени клинци или игли за обувки	Производство од дрво од кој било тар. број освен од обработено дрво од тар. број 4409	
ех Глава 45	Плута и производи од плута; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

	(освен крзно) и штавена кожа; освен:	тарифен број , освен од оној на производот	
ex 4102	Сурови овчи или јагнешки кожи без влакна	Отстранување на волна од овчи или јагнешки кожи со влакна	
4104 до 4106	Штавена или краст крупна или ситна кожа, без влакна или волна, цепена или нецепена, без натамошна подготовка	Повторно штавење на претходно штавена кожа или  Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
4107, 4112 и 4113	Кожа понаму преработена по штавење и полирање, вклучувајќи и кожа превлечена со пергамент, без волна или влакна, цепена или нецепена, освен кожа од тар. број 4114	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен тар. број 4104 до 4113	
ex 4114	Лакирана кожа и лакирана слоевита кожа; метализирана кожа	Производство од кожа од тар. број 4104, 4106, 4107, 4112 или 4113 под услов нејзината вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 42	Производи од кожа; седларски и сарачки производи; предмети за патување, рачни торби и слични контејнери; производи од животински црева (освен црева од свилена буба)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex Глава 43	Природно и вештачко крзно; производи од крзно; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 4302	Штавени или обработени крзна, составени:  - Плочки, крстови и слични форми	Белење или бојадисување, покрај сечење и составување на несоставени штавени или обработени крзна	
4303	- Други  Облека, прибор за облека и други производи од крзно	Производство од несоставени штавени или обработени крзна  Производство од несоставени штавени или обработени крзна од тар. број 4302	
ex Глава 44	Дрво и производи од дрво; дрвен јаглен; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	

ex 3920	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист или филм за јономер</li> <li>- Листови од регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен</li> </ul>	<p>Производство од термопластична споредна сол што е кополимер на етилен и метакрилна киселина делумно неутрализирана со јони на метал, главно цинк и сода</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 3921	Фолии од пластика, метализирани	Производство од високо провидни фолии од полиестер со дебелина помала од 23 микрони <sup>1</sup>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
3922 до 3926	Предмети од пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 40	Каучук и производи од каучук и гума, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 4001	Лиснати плочи или крен-гума за чевли	Правење слоеви од листови од природна гума	
4005	Соединенија од каучук, невулканизирани, во примарни форми или во форма на плочи, листови или ленти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали, освен природната гума, не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
4012	Протектирани или употребувани надворешни пневматски гуми; полни гуми или гуми со воздушни комори, протектори (газечки слој) и штитници од гума: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Протектирани пневматски, полни или полуpневматски гуми, од гума</li> <li>- Други</li> </ul>	Протектирање на употребувани гуми Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен оние од тар. број 4011 и 4012	
ex 4017	Производи од тврда гума	Производство од тврда гума	
ex Глава 41	Сурова крупна и ситна кожа со влакна или без влакна	Производство од материјали од кој и да е	

<sup>1</sup> За високо провидни ќе се сметаат следниве фолии: фолии чие оптичко заматување, мерено според ASTM-D 1003-16 од Gardner Hazemeter, е помало од 2%.

		не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
3916 до 3921	Полупроизводи и производи од пластични маси; освен од тар. број ex 3916, ex 3917, ex 3920 и ex 3921, за кои правилата се дадени во продолжение:		
	- Плоската производи, обработени повеќе отколку само површински или сеени во форми што не се правоаголни (вклучувајќи и квадратни); други производи обработени повеќе од површински	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
	- Други		
	-- Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден мономер учествува со повеќе од 99% по маса во вкупниот состав на полимерот	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика <sup>1</sup>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
	-- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика <sup>2</sup>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 3916 и ex 3917	Профили и цевки	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика, и - во рамки на погоре наведеното ограничување, вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот, не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

<sup>1</sup> Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. броеви од 3901 до 3906 од една страна и тар. броеви од 3907 до 3911 од друга, ова ограничување се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

<sup>2</sup> Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. броеви од 3901 до 3906 од една страна и тар. броеви од 3907 до 3911 од друга, ова ограничување се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3901 до 3915	Пластични маси во примарни форми, отпадоци, струганици и остатоци од пластика; освен од тар. број 3907 и 3912, за кои правилата се дадени во продолжение:	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика, и  - Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден полимер учествува со повеќе од 99% по маса на вкупниот состав на полимерот  - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 3907	- Кополимер, направен од поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стирен кополимер (ABS)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика <sup>1</sup>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
	- Полиестер	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика и/или производство од поликарбонат на тетрабромо-(бисфенол А)	
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати, што не се споменати ниту опфатени на друго место, во примарни форми	Производство во кое вредноста на сите материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот	

<sup>1</sup> Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. броеви од 3901 до 3906 од една страна и тар. броеви од 3907 до 3911 од друга, ова ограничување се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

<sup>2</sup> Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. броеви од 3901 до 3906 од една страна и тар. броеви од 3907 до 3911 од друга, ова ограничување се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

<sup>3</sup> Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. броеви од 3901 до 3906 од една страна и тар. броеви од 3907 до 3911 од друга, ова ограничување се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Индустриски масни алкохоли</li> </ul>	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3823	
3824	<p>Подготвени врзивни средства за леарски калапи или леарски јадра; хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаници на природни производи), на друго место неспомнати или опфатени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Следните производи од овој тар. број:</li> <li>- Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра, базирани врз природни смолести производи</li> <li>- Наftenски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри</li> <li>- Сорбитол, освен оној од тар. број 2905</li> <li>- Нафтени сулфонати, освен нафтени сулфонати од алкални метали, од амонијак или станоламини; тиофенирани сулфурни киселини од масла добиени од битуменозни минерали и нивни соли</li> <li>- Изменувачи на јони</li> <li>- Копачи на вакуум-цевки</li> <li>- Алкален железен оксид за прочистување на гасови</li> <li>- Амонијачни гасовити тености и потрошечен оксид произведен при прочистување на јаглени гасови</li> <li>- Сулфонаftenски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри</li> <li>- Фузелно масло и Дипелово масло</li> <li>- Смеси од соли со различни аниони</li> <li>- Пасти за копирање врз основа на желатин, со или без подлога од хартија или текстил</li> </ul>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

	стабилизатори за гума или пластични маси		
3813	Препарати и полнења за апарати за гаснење на пожар; наполнети гранати за гаснење пожар	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3814	Сложени органски растворувачи и разредувачи, на друго место, неспоменати ниту опфатени; подготвени средства за симнување на премачкувачките средства или лакови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3818	Хемиски елементи допирани за употреба во електрониката, во форма на дискови, плочки или слични форми; хемиски соединенија допирани за употреба во електрониката	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3819	Течности за хидраулични кочници и други подготвени течности за хидраулична трансмисија, што не содржат или содржат помалку од 70% по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3820	Препарати против замрзнување и приготвени течности за одморзнување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 3821	Подготвени медиуми за одгледување на култури на микроорганизми (вклучувајќи вируси и сл.) или на растенија, човечки или животински клетки	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3822	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога и приготвени дијагностички или лабораториски реагенси, без оглед на тоа дали се или не се на подлога, освен оние од тар. број 3002 или 3006; цертифицирани референтни материјали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3823	Индустриски монокарбоксилни масни киселини; кисели масла од рафинирање; индустриски масни алкохоли:  - Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

	дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пример, сулфурирани ленти, фитили, свеки и хартии за убивање муви)	фабрика	
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пример, средства за апература и нагризување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3810	Препарати за декапирање на метални површини; топители и други помошни препарати за лемење и заварување; прашоци и пасти за лемење и заварување што се состојат од метали и други материјали; препарати што се употребуваат како јадра или облоги за електроди или прачки за заварување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3811	Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација (инхибитори на оксидација), за спречување на таложење на смола, подобрувачи на вискозитет, антикорозивни препарати и други подготвени адитиви, за минерални масла (вклучувајќи бензин) или за други течности што се употребуваат за исти цели како минералните масла:  - Подготвени адитиви за масло за подмачкување, што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали  - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3811 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3812	Подготвени забрзувачи на вулканизација; сложени пластификатори за гума или пластиични маси, на друго место неспомнати ниту опфатени; антиоксидациони препарати и други сложени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

	фотографија, осетливи на светлост, неосветлени		
3704	Фотографски плочи, филм-хартија, картон и текстил, осветлени, но неразвиени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број, освен во тар. број 3701 до 3704.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 38	Разни производи на хемиската индустрија; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3801	- Колоиден графит во суспензија со масло и полуколоиден графит, јаглеродни пасти за електроди  - Графит во форма на паста што претставува смеса на графит со минерални масла со повеќе од 30% маса	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3803	Рафинирано тал масло	Рафинирање од сурво тал-масло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3805	Алкохоли на сулфатен терпентин, пречистени	Пречистување со дестилација или рафинирање на сурви алкохоли на сулфатен терпентин	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3806	Смолни естри	Производство од смолни киселини	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3807	Смола од дрво (катранска смола од дрво)	Дестилација на катран од дрво	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата,	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко	

		на производот франко фабрика	
Глава 36	Експлозиви, пиротехнички производи; кибрити, пирофорни легури; запаливи препарати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 37	Производи за фотографски или кинематографски цели, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; план-филмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети:  - Филм за брза фотографија во боја, во касети  - Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 и 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3702 може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 30% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број, освен тар. број 3701 и 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3701 и 3702 може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3702	Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број, освен тар. број 3701 и 3702.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

		<p>користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>- Други</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хидрогенизирани масла што имаат карактер на восоци од тар. број 1516,</li> <li>- масни киселини хемиски недефинирани или индустриски масни алкохоли што имаат карактер на восоци од тар. број 3823, и</li> <li>- материјали од тар. број 3404</li> </ul> <p>Меѓутоа, овие материјали можат да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
ex Глава 35 3505	<p>Белтачинести материји; модификувани скробови; лепила; ензими; освен:</p> <p>Декстрини и други модификувани скробови (на пример, прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила врз база на скробови или врз база на декстрини или други модификувани скробови:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Скробни етри и естри</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
ex 3507	Подгответи ензими што не се споменати ниту опфатени на друго место	<p>Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3505</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 1108</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>

		распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	фабрика
3301	Етерични масла (без терпени или со терпени), вклучувајќи т.н. "concretes" и чисти масла; резиноиди; екстрагирани олеосмоли; концентрати на етерични масла во масти, неетерски масла, восоци или слично, добиени со постапка на екстракција на етерични масла со помош на масти или со мацирација; споредни терпенски производи добиени со детерпенација на етерични масла; водни дестилати и водни раствори на етерични масла	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и материјали од некоја друга "група" од овој тар. број. Меѓутоа, материјали од истата група може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од фабриката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 34	Сапун, органски површински активни средства, препарати за перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, приготвени восоци, препарати за полирање или чистење, свеќи и слични производи, пасти за моделирање, "забарски восоци" и забарски препарати врз база на гипс; освен:	Производство од материјали од било кој тарифен број освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3403	Препарати за подмачкување што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменоозни минерали, под услов тие да претставуваат помалку од 70% по маса	Операции на рафинирање или еден или повеќе специфични процес(и)  или  Други операции во кои сите употребени материјали од било кој тарифен број освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3404	Вештачки восоци и приготвени восоци:  - Восоци врз база на парафин, нафтени восоци, восоци добиени од битуменоозни минерали, восок од јагленова прашина или восок од крлушки	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

		распоредуваат во истиот тар. број како и производот може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	фабрика
ex 3105	Минерили или хемиски ѓубрива што содржат два или три ѓубривни елементи, азот, фосфор и калиум; други ѓубрива; производи од оваа Глава во форма на таблети или слични форми, или во пакувања до 10 кг бруто-маса освен:  - натриум нитрат - калциум цијанамид - калиум сулфат - магнезиум калиум сулфат	Производство:  - од материјали од било кој тарифен број освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ех Глава 32	Екстракти за штавење или бојосување; танини и нивни деривати; бои за текстил, пигменти и други материјали за бојосување; приготвени премачкувачки средства и лакови; китови и други затиначки маси; печатарски бои и мастила; освен:	Производство од материјали од било кој тарифен број освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ех 3201	Танини и нивни соли, естри, етери и други деривати	Производство од екстракти за штавење од растително потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3205	Лак бои; препарати предвидени со Забелешката 3 кон оваа Глава врз база на лак бои <sup>1</sup>	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од тар. број 3203, 3204 и 3205. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3205 може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ех Глава 33	Етерични масла и резиноиди; парфимериски, козметички или тоалетни производи; освен:	Производство од материјали од било кој тарифен број освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко

<sup>1</sup> Според забелешката 3 за Глава 32, такви препарати се оние што се користат за бојадисување на кој и да е материјал или како состојка во производството на препарати за бојадисување, под услов тие да не се распоредуваат во друг тарифен број од Глава 32.

<sup>2</sup> За „група“ се смета секој дел од тарифниот број што е поделен од останатите со точка и запирка

	<p>- Добиени од амикацин од тар. број 2941</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од било кој тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјали од тар. број 3003 и 3004, може да се користат, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од било кој тарифен број освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3003 и 3004 може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
ex 3006	<p>Отпадни фармацевтски производи одредени во белешка 4(s) на оваа Глава</p> <p>- Стерилни хируршки или стоматолошки самолепливи заштити, апсорбирачки или не:</p> <p>- направени од пластика</p> <p>- направени од текстил</p> <p>- Уреди за остомична употреба</p>	<p>Потеклото на производот ќе се задржи според оригиналното распоредување</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од (7):            – природни влакна            – основни влакна произведени од човекот, невлаченни ниту чешлани или поинаку обработена за предење,            или            – хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали на надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
ex Глава 31	Губрива; освен:	Производство од материјали од било кој тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко

	на пакувања за продажба на мало	вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	- Други	
	-- Човечка крв	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	-- Животинска крв подготвена за терапевтски или профилактички цели	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	-- Фракции на крв освен антисеруми, хемоглобин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	-- Хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	- Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
3003 и 3004	Лекови (освен производи од тар.број 3002, 3005 и 3006):	

		на производот франко фабрика	
	- Циклични ацетали и интерни полуацетали и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2933	Хетероциклични соединенија само со азотни хетеро-атом(и)	Производство на материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932 и 2933 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2934	Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932, 2933 и 2934 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2939	Концентрати од афиона слама кои содржат не помалку од 50 % од својата тежина во алкалоиди	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 30	Фармацевтски производи; освен:	Производство од материјали од било кој тарифен број освен оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактички или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи  - Производи што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани за терапевтска или профилактичка употреба или неизмешани производи за овие цели, приготвени во измерени дози или во форми	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вкупна	

ex 2901	Ациклични јаглеводороди што се користат како гориво за енергија или за греене	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>1</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредени во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2902	Циклани и циклени (освен азулени), бензен, толуен, ксилени, што се користат како гориво за енергија или греене	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>2</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2905	Алкохолати на метали од алкохоли од овој тар. број и од етанол	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 2905. Меѓутоа, алкохолатите на метали од овој тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2915	Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкселини; нивни халогени, сулфо-, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2915 и 2916 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2932	- Интерни етри и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2909 да не надминува 20% од цената	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

	нитро или нитрозо деривати	тарилен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2909 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	Живини соединенија од хетероциклични соединенија само со нитрогени хетероатом (и)	Производство од материјали од било кој тарилен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. броеви 2852, 2932 и 2933 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	Живини соединенија од нуклеински киселини и нивните соли, хемиски хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од било кој тарилен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. броеви 2852, 2932, 2933 и 2934 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	Живини соединенија од нафтенски киселини и нивните нерастворливи во вода соли и нивните естери	Производство од материјали од било кој тарилен број. освен оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	Други живини соединенија од подгответни врзивни средства за леарски калапи или леарски јадра; хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешавини на природни производи), неспоменати или вклучени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ех Глава 29	Органски хемиски производи; освен:	Производство од материјали од било кој тарилен број. освен оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

	смоли (на пример, битуменозен кит, cut-backs)	Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 28	Неоргански хемиски производи; органски или неоргански соединенија од благородни метали, од метали на ретка земја, од радиоактивни елементи или од изотопи, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2805	"Mischmetall"	Производство со електролитична или термална постапка во која вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2811	Сулфур триоксид	Производство од сулфурдиоксид	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2833	Алуминиум сулфат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2840	Содиум перборат	Производство од дисодиум тетраборат пентахидрат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2852	Живини соединенија од заситети ациклиични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени сулфо, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од било кој тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. броеви 2852, 2915 и 2916 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	Живини соединенија Интерни етри и нивни халогени сулфо,	Производство од материјали од било кој	Производство во кое вредноста на сите

	микрокристален восок од нафта, пресувани парафини, озокерит, восок од мрк јаглен и лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или други постапки, бојосани или небојосани	и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>1</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2713	Кокс, битумен и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>2</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2714	Битумен и асфалт, природен; битуменозни или маслени шкрилци и тарпесок (катрански песок); асфалтити и асфалтни карпи	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>3</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2715	Битуменски мешаници врз база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>4</sup> или	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.2.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

<sup>4</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

	минерални восоци; освен:		
ex 2707	Масла во кои масата на ароматски состојки ја надминува масата на неароматски состојки, масла слични на минералните масла добиени со дестилација на катран од камен јаглен на висока темп., од чија зафатнина повеќе од 65% се дестилира на темп. до 250°C (вклучувајќи и мешаници на нафтен алкохол и бензол), за користење како гориво за енергија или греене	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>1</sup> или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2709	Сурови масла добиени од битуменозни минерали	Сува дестилација на битуменозни материјали	
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи на друго место неспоменати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>2</sup> или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>3</sup> или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2712	Вазелин; парафин,	Операции на рафинирање	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.2.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на „специфичните процеси“ види воведна забелешка 7.2.

ex 2403	Тутун за пушење	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци на тутун од тар. број 2401 што се употребени се со домашно потекло	
ех Глава 25	Сол; сулфур; земја и камен; гипс; вар и цемент; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од	
ex 2504	Природен кристален графит, со збогатена содржина на јаглен, прочистен и мелен	Збогатување на содржината на јаглен, прочистување и мелење на сиров кристален графит	
ex 2515	Мермер, сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на мермер со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен со пила) со дебелина поголема од 25 см	
ex 2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици и градежништво, сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи во правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на камен со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен) со дебелина поголема од 25 см	
ex 2518	Калциниран доломит	Калцинирање на доломит што не е калциниран	
ex 2519	Дробен природен магнезиумкарбонат (магнезит), во херметички запечатени контејнери, и магнезиумоксид, чист или нечист, што не спаѓа во електростопен магнезит или синтермагнезит	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користи природен магнезиумкарбонат (магнезит)	
ex 2520	Гипс специјално подготвен за стоматологија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2524	Природни азбестни влакна	Производство од азбестен концентрат	
ex 2525	Момирок во прав	Мелење на момирок или отпадоци од момирок	
ex 2530	Земјени бои, калцинирани или во прав	Калцинирање или мелење на земјени бои	
Глава 26	Руди, згури и пепели	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ех Глава 27	Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилирања; битуменозни материји;	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	

		грозје или деривати од грозје се целосно добиени или до колку сите употребени материјали се со потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина	
2208	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол помала од 80% vol; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци:	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од тар. број 2207 или 2208, и</li> <li>- во кое сето употребено грозје или деривати од грозје се целосно добиени или до колку сите употребени материјали се со потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина</li> </ul>	
ex Глава 23	Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија; приготвена храна за животни; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од овој на производот	
ex 2301	Китово брашно; брашно, прав и пелети од риби или од черупкари, мекотелци или други водени безрбетници, непогодни за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиени	
ex 2303	Остатоци од производство на скроб од пченка (освен концентрирани течности за натопување), со содржина на протеини пресметана за сув производ поголема од 40% по маса	Производство во кое сета употребена пченка е целосно добиена	
ex 2306	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на маслиново масло, што содржат повеќе од 3% маслиново масло	Производство во кое сите употребени маслинки се целосно добиени	
2309	Производи што се употребуваат за исхрана на животни	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сите употребени жита, шеќер или меласи, месо или млеко се со потекло, и</li> <li>- сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени</li> </ul>	
ex Глава 24	Тутун и производи за замена на тутун; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 24 се целосно добиени	
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замени за тутун	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци од тутун од тар. број 2401 што се употребени се со домашно потекло	

	сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):  - Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и мешани мирудиски средства  - Брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од сенф или приготвен сенф	
ex 2104	Супи и чорби и препарати за тие производи	Производство од материјали од кој и да е тар. број	
2106	Прехранбени производи на друго место неспоменати ниту опфатени	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 22	Пијалаци, алкохоли и оцет; освен:	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое сето употребено грозде или деривати од грозде се целосно добиени	
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот,  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое секој употребен сок од овошје (освен сок од ананас, лимета и грејпфрут) мора да се со домашно потекло	
2207	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% vol или повеќе; етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било јачина	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од тар. број 2207 или 2208, и  - во кое сето употребено	

	(кандирани, суви или кристализирани)	од цената на производот франко фабрика	
2007	Чемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex 2008	- Јатчесто овошје што не содржи додаток на шеќер или алкохол  - Путер од кикиритки; смеси од жита; палмини јатки, пченка  - Други, освен овошје и јатчесто овошје подготвени на друг начин освен на пареа или со вриење во вода, без додаден шеќер, замрзнати	Производство во кое вредноста на употребеното јатчесто овошје и маслодайно семе со домашно потекло од тар. број 0801, 0802, и 1202 до 1207 надминува 60% од цената на производот франко фабрика  Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозде) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со или без додаток на шеќер или други средства за засладување	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 21	Разни производи за исхрана; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
2101	Екстракти, есенции и концентрати на кафе, чај, мате-чај, и препарати врз основа на тие производи или врз база на кафе, чај, мате-чај, пржена цикорија и други пржени замени за за кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое сите употребени цикории се целосно добиени	
2103	Сосови и препарати на		

	или мекотелци  - Со содржина од повеќе од 20% месо по маса, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	нејзините деривати) се целосно добиени  Производство во кое:  - сите употребени жита и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) се целосно добиени, и  - сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиени
1903	Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на лушпички, зрница, монистра или слични форми	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен скроб од компир од тар. број 1108
1904	Производи за исхрана добиени со бабрење или пржење на жита или производи од жита (на пример: пченкарни снежинки); жита (освен пченка) во зрно или во форма на снежинки или други обработени зrna (освен брашно, јарма и гриз), претходно варени, или поинаку приготвени, на друго место неспоменати ниту опфатени	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број, освен оние од тар. број 1806,  - во кое сите употребени жита и брашно (освен тврдата пченица и нејзините деривати и пченката <i>Zea indurata</i> ) се целосно добиени, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од Глава 11
ex Глава 20  ex 2001  ex 2004 и ex 2005  2006	Производи од зеленчук, овошје, јатчесто овошје или од други делови на растенија; освен:  Сладок компир и слични делови на растенијата погодни за јадење што по маса содржат 5% скроб или повеќе, приготвени или конзервирали во оцет или оцетна киселина  Компир во форма на брашно, гриз или снегулки, подготвени или конзервирали на друг начин освен во оцет или оцетна киселина  Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирали во шекер	Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје или зеленчук се целосно добиени  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30%

	без какао	<ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
Глава 18	Какао и производи од какао	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и</li> <li>- вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
1901	<p>Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. броеви 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспомнати ниту опфатени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Екстракт на слад</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од жита од Глава 10</p> <p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
1902	<p>Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материји) или поинаку приготвени, како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвени или неприготвени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Со содржина од 20% или помалку месо по маса, месни отпадоци, риби, черупкари</li> </ul>	<p>Производство во кое сите употребени жита и деривати (освен тврдата пченица и</p>	

1517	Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти или масла од животинско или растително потекло или од фракции на различни масти или масла од оваа глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните фракции од тар. број 1516	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 2 и 4 се целосно добиени, и - сите употребени растителни материјали се целосно добиени. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513	
Глава 16	Преработки од месо, риби или черупкари, мекотелци или од други водени безрбетници	Производство: - од животни од Глава 1, и/или  - во кои сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени	
ex Глава 17	Шеќер и производи од шеќер; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 1701	Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, ароматизиран или обоен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
1702	Други шеќери, вклучувајќи хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додадени средства за ароматизација или материји за бојосување; вештачки мед и мешаници на вештачки и природен мед; карамела:  - Хемиски чиста малтоза и фруктоза	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и др. материјали од тар. број 1702	
	- Други шеќери во цврста состојба, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се со потекло	
ex 1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколадо),	Производство:	

	цизачи, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:	
	- Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучително и др. материјали од тар. број 1504
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиени
ex 1505	Рафиниран ланолин	Производство од масти од сурова волна од тар. број 1505
1506	Други масти и масла од животинско потекло и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	
	- Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 1506
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени
1507 до 1515	Растителни масла и нивни фракции:	
	- Соино масло, масло од кикиритки, палмово масло, масло од кокосов орев, од палмов орев, бабасу, тунгово масло и масло од оитицица, восок од мирта и јапонски восок, фракции од масло од јојоба и масла за технички или индустриски потреби од кои не се произведуваат прехранбени производи за човечка исхрана	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот
	- Цврсти фракции, освен оние на маслото од јојоба	Производство од други материјали од тар. број 1507 до 1515
	- Други	Производство во кое сите употребени растителни материјали се целосно добиени
1516	Масти и масла од животинско или растително потекло и нивни фракции, делумно или наполно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елеандинизирани, пречистени или непречистени, но понатаму неприготвени	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени, и  - сите употребени растителни материјали се целосно добиени. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513

	<p>екстракти; пектински материји, пектинати и пектати, агар-агар и други слузи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Слузи и средства за згуснување, модификувани, добиени од растителни производи</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од немодификувани слузови и средства за згуснување</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
Глава 14	Растителни материјали за плетарство; растителни производи на друго место неспоменати ниту опфатени	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 14 се целосно добиени	
ex Глава 15 1501	<p>Масти и масла од животинско или растително потекло и производи од нивно разлагање; преработени масти за јадење; восоци од животинско или растително потекло; освен:</p> <p>Свинска маст (вклучувајќи и сало) и живинска маст, освен оние од тар. број 0209 или 1503:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Масти од коски или отпадоци</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0203, 0206 или 0207 или од коски од тар. број 0506</p> <p>Производство од месо или отпадоци за јадење од свинско месо од тар. број 0203 или 0206 или од месо и отпадоци за јадење од живинско месо од тар. број 0207</p>	
1502	Масти од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тар. број 1503:	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0201, 0202, 0204 или 0206 или од коски од тар. број 0506	
1504	Масти и масла и нивни фракции, од риби или морски	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени	

		-вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 07	Зеленчук, корења и грутки за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 7 се целосно добиени	
Глава 08	Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дињи и лубеници	Производство во кое: - сето употребено овошје и јатчесто овошје е целосно добиено, и  - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 09	Кафе, чај, мате-чај и мирудии; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 9 се целосно добиени	
0901	Кафе, печено или непечено, со или без кофеин; лушпи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да било сооднос	Производство од материјали од кој и да е тар. број	
0902	Чај, неароматизиран или ароматизиран	Производство од материјали од кој и да е тар. број	
ex 0910	Мешаници на мирудии	Производство од материјали од кој и да е тар. број	
Глава 10	Жита	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 10 се целосно добиени	
ex Глава 11	Производи од мелничката индустрија; слад; скроб; инулин; глутен од пченица; освен:	Производство во кое сите употребени жита, зеленчук, корења и грутки за јадење, од тар. број 0714 или овошје, се целосно добиени	
ex 1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешунест зеленчук од тар. број 0713	Сушење и мелење на мешунест зеленчук од тар. број 0708	
Глава 12	Маслодайни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 12 се целосно добиени	
1301	Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и олеосмоли (на пример, балсами)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 1301 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
1302	Растителни сокови и		

## А Н Е К С II

### СПИСОК НА ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДОБИЕНИОТ ПРОИЗВОД ДА СЕ СТЕКНЕ СО СТАТУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО

*Сите производи наведени во списокот не мора да се опфатени со  
Договорот. Затоа неопходно е да се видат другите делови од Договорот.*

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка што треба да се изврши на материјалите без потекло, за да се стекнат со статус на потекло		
		(1)	(2)	(3) или (4)
Глава 01	Живи животни	Сите животни од Глава 1 се целосно добиени		
Глава 02	Месо и месни остатоци за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 1 и 2 се целосно добиени		
Глава 03	Риби и черупкари, мекотелци и други водени безрбетници	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени		
ex Глава 04  0403	Млечни производи; птичија јајца; природен мед; јастиви производи од животинско потекло, неспоменати ниту опфатени на друго место; освен:  Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени  Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени, - сите употребени овошни сокови од тар. број 2009 (освен од ананас, лимета или од грејпфрут) мора да се со потекло, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од цената на производот франко фабрика		
ex Глава 05  ex 0502	Производи од животинско потекло, на друго место неспоменати ниту опфатени; освен:  Преработени четини и влакна од питоми или диви свињи	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 5 се целосно добиени  Чистење, дезинфекција, сортирање и исправување на четини и влакно		
Глава 06	Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и слично; сечено цвеќе и украсни лисја	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 6 се целосно добиени, и		

- (е) полимеризација;
- (ж) алкилација;
- (з) изомеризација;
- (с) во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифен број ех 2710, десулфуризацијата со водород резултира со намалување на барем 85% од содржината на сулфурот на обработениот производ (метод ASTM D 1266-59 T);
- (и) во однос на производите кои се распоредуваат само во тарифен број 2710, депарафинирање со друг процес освен филтрирање;
- (ј) во однос на тешките масла кои се распоредуваат само во тарифен број ех 2710, обработка со водород под притисок од повеќе од 20 бари и температура од над 250°C со употреба на катализатор, освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Натамошната обработка со водород на маслата за подмачкување од тарифен број ех 2710 (на пример, хидрофинализација или деколоризација), со цел посебно, да се подобри бојата или стабилноста, сепак нема да се смета за специфичен процес;
- (к) во смисла на маслата за гориво кои се распоредуваат само во тарифен број ех 2710, само атмосферска дестилација, под услов помалку од 30% од овие производи да дестилираат, по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, на температура од 300°C според методот ASTM D 86;
- (л) во однос на тешките масла, освен гасните масла и маслата за гориво кои се распоредуваат само во тарифен број ех 2710, обработка со помош на високофреквентно празнење на електрична четка;
- (м) во однос на сировите производи (освен нафтено желе, озокерит, восок од лигнит или восок од тресет, парафински восок кои во масата содржат помалку од 0,75% на масло) само од тарифен број ех 2712, отстранување на маслото со фракциона кристализација.

7.3 Во смисла на тарифен број ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403, едноставните операции, како чистење, декантирање, отсолување, отстранување вода, филтрирање, бојадисување, означување, добивање на сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, или било која комбинација од овие операции или слични операции, не дозволуваат стекнување на статус на потекло.

не надминува 5 мм, поврзани со прозирни или обоени врзивни средства меѓу два слоја пластична фолија”, оваа толеранција е 30% во однос на лентата.

#### Забелешка 6:

- 6.1 Во случај кога во списокот се бара да се консултира оваа забелешка, текстилните материјали (со исклучок на поставите и меѓупоставите), кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колоната 3 за готови производи, можат да бидат употребени под услов тие да се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и нивната вкупна вредност да не надминува 8% од цената на производот франко фабрика.
- 6.2 Без да е во спротивност со забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Главите 50 до 63, можат слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или да не содржат текстилни материјали.

#### Пример:

Ако правилото во списокот наведува, дека за посебни текстилни артикли (како панталони), мора да биде употребено предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копчиња, затоа што копчињата не се распоредуваат во Главите 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти, иако патентите, во принцип содржат текстил.

- 6.3 Онаму каде што се применува правилото за процентите, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, мора да биде земена предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло.

#### Забелешка 7:

- 7.1 Во смисла на тарифен број ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, “специфичните процеси” се следниве:
  - (а) вакуумска дестилација;
  - (б) редестилација со многу длабок фракционен процес;
  - (в) крекинг;
  - (г) реформирање;
  - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
  - (ѓ) процес кој ги опфаќа следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксит;
  - (е) полимеризација;
  - (ж) алкилација;
  - (з) изомеризација.
- 7.2 За целите на тарифен број 2710, 2711 и 2712, “специфичните процеси” се следниве:
  - (а) вакуумска дестилација;
  - (б) редестилација со многу длабок фракционен процес;
  - (в) крекинг;
  - (г) реформирање;
  - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
  - (ѓ) процес кој ги подразбира следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенции; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксит;

- синтетички вештачки сечени влакна од поли(винилхлорид),
- други синтетички вештачки сечени влакна,
- вештачки сечени влакна од вискоза,
- други вештачки сечени влакна,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер, обвиткано или необвиткано,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер, обвиткано или необвиткано,
- производи од тарифен број 5605 (метализирано предено) што содржи лента од алюминиумска фолија или од пластичен слој обложени или необложени со прав од алюминиум, со широчина што не надминува 5 mm, поврзани со прозирни или обоени врзивни средства меѓу два слоја од пластична фолија,
- други производи од тарифен број 5605.

*Пример:*

Предиво, од тарифен број 5205, изработено од памучни влакна од тарифен број 5203 и синтетички сечени влакна од тарифен број 5506, е мешано предиво. Така, синтетичките сечени влакна без потекло, кои не ги задоволуваат правилата за потеклото (кои бараат производство од хемиски материјали или текстилна пулпа), можат да се употребат, под услов нивната вкупна маса да не надминува 10% од масата на предивото.

*Пример:*

Волнена ткаенина, од тарифен број 5112, изработена од волнено предиво од тарифен број 5107 и синтетичко предиво од сечени влакна од тарифен број 5509, претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од хемиски материјали или текстилна пулпа), или волненото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природни влакна, невлачени или нечешлани ниту поинаку преработени за предење), или комбинацијата од двете предива, може да биде употребена, под услов нивната вкупна маса да не надминува 10% од масата на ткаенината.

*Пример:*

Тафтуваните текстилни ткаенини од тарифен број 5802, изработени од памучно предиво од тарифен број 5205 и памучна ткаенина од тарифен број 5210, претставуваат мешан производ само ако памучната ткаенина е самата по себе мешана ткаенина, којашто е изработена од предива кои се распоредуваат во два различни тарифни броеви, или ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешавина.

*Пример:*

Ако тафтуваната текстилна ткаенина за којашто станува збор е изработена од памучно предиво од тарифен број 5205 и синтетичка ткаенина од тарифен број 5407, тогаш, очигледно, употребените предива се два различни основни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ.

- 5.3 Во случај на производи кои содржат "предиво изработено од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер, обвиткано или необвиткано", оваа толеранција е 20% во однос на ова предиво.
- 5.4 Во случај на производи кои содржат "ленти од алюминиумска фолија или од пластичен слој обложени или необложени со прав од алюминиум, со широчина што

#### Забелешка 4:

- 4.1 Терминот "природни влакна" во списокот е употребен за да означи влакна што не се вештачки или синтетички. Тој е ограничен на степените пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и, ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што биле влачени, чешлани или обработени на друг начин, но не впредени.
- 4.2 Терминот "природни влакна" вклучува коњски влакна од тарифен број 0503, свила од тарифен број 5002 и 5003, како и волнени влакна и фини или груби животински влакна од тарифен број 5101 до 5105, памучни влакна од тарифен број 5201 до 5203, и други растителни влакна од тарифен број 5301 до 5305.
- 4.3 Терминот "текстилна пулпа", "хемиски материјали" и "материјали за производство на хартија" се употребени во списокот за да описат материјали што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво.
- 4.4 Терминот "вештачки сечени влакна" во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тарифен број 5501 до 5507.

#### Забелешка 5:

- 5.1 Кога, за даден производ во списокот, се бара консултирање на оваа забелешка, условите наведени во колоната 3 нема да се употребат на ниту еден основен текстилен материјал употребен во производството на тој производ, кој, земен заедно, претставува 10% или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстилни материјали. (Види ги забелешките 5.3 и 5.4 подолу).
- 5.2 Меѓутоа, отстапувањата наведени во забелешката 5.1 можат да се применат единствено на мешани производи изработени од два или повеќе основни текстилни материјали.

Основни текстилни материјали се следниве:

- свила,
- волна,
- груби животински влакна,
- фини животински влакна,
- коњски влакна,
- памук,
- материјали за правење хартија и хартија,
- лен,
- вистински коноп,
- јута и други текстилни влакна,
- сисал и други текстилни влакна од видот Agava,
- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна,
- синтетички филаменти,
- вештачки филаменти,
- спроводливи филаменти,
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил,
- синтетички вештачки сечени влакна од полииimid,
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од поли(фенилен сулфид).

преработка или обработка не може да се стекне статус на производ со потекло. Така, ако правилото предвидува дека при одредена етапа на изработка може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во претходна етапа на изработка е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоцнежната етапа на изработка не е дозволено.

- 3.3 Без да е во спротивност со забелешката 3.2, каде што правилото гласи "Производство од материјали од кој било тарифен број", тогаш материјали од било кој тарифен број (броеви) (дури и материјали од истиот опис и тарифен број во кој се распоредува и производот) можат да бидат употребени во согласност со кое било конкретно ограничување опфатено во правилото.

Меѓутоа, изразот "Производство од материјали од било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број ..." или "Производство од материјали од било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали од истиот тарифен број како и производот" значи дека можат да се користат материјали од било кој тарифен број (броеви), освен оние со ист опис како и производот даден во колона 2 од списокот.

- 3.4 Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе материјали, тоа значи дека може да се употребува еден или повеќе материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе бидат употребени.

*Пример:*

Правилото за ткаенини од тарифните броеви 5208 до 5212 одредува дека може да се користат природни влакна но, и покрај другите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се употребат двата, може да се употреби едниот или другиот, или и двата.

- 3.5 Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебен материјал, условот очигледно не спречува употреба на други материјали кои, поради нивната блиска природа, не го задоволуваат правилото. (Види и забелешка 6.2 подолу, во врска со текстилот).

*Пример:*

Правилото за приготвена храна од тарифен број 1904, кое посебно ја исклучува употребата на житарици или преработки од житарици, не спречува употреба на минерални соли, хемиски и други адитиви кои не се производи од житарици.

Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, иако не можат да бидат произведени од конкретно наведените материјали во списокот, можат да бидат произведени од материјал од иста природа во некоја претходна етапа на производството.

*Пример:*

Во случај на парче облека од ех Глава 62 изработено од неткаени материјали, ако за оваа класа на производ е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал - дури и ако неткаените материјали обично не можат да бидат изработени од предиво. Во такви случаи почетниот материјал треба да биде на степен на обработка пред предиво - а тоа е, степен на влакно.

- 3.6 Кога во некое правило од списокот се наведени два процента за максималната вредност на материјалите без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине повисокиот даден процент. Понатаму, поединчните проценти не смеат да се надминат, во однос на материјалите за кои се однесуваат.

## АНЕКС I

### ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ ВО ВРСКА СО СПИСОКОТ ОД АНЕКС II

#### Забелешка 1:

Списокот ги одредува условите што треба да се исполнат со цел сите производи да се сметаат за доволно обработени или обработени како што е одредено со член 6 од Протоколот.

#### Забелешка 2:

- 2.1 Првите две колони од списокот го описуваат добиениот производ. Првата колона ги содржи тарифните броеви или броевите на главите од Хармонизираниот систем, а втората колона содржи опис на стоките употребен во тој систем за тој тарифен број или глава. За секој внес во првите две колони, правилото е одредено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, на внесот во првата колона му претходи ознаката "ex", тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на дел од тој тарифен број, како што е описано во колона 2.
- 2.2 Кога неколку тарифни броеви се групирани во колоната 1 или кога е даден бројот на главата и описот на производот во колона 2 е даден со општи термини, соседните правила во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите производи кои, според Хармонизираниот систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или во кој и да е од тарифните броеви групирани во колона 1.
- 2.3 Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во еден тарифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соседните правила во колоните 3 или 4.
- 2.4 Кога за внесот во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и во колоната 4, извозникот може како алтернатива да се определи да го примени или правилото дадено во колона 3 или правилото дадено во колона 4. Ако во колоната 4 не е дадено правило за потеклото, се применува правилото дадено во колона 3.

#### Забелешка 3:

- 3.1 Одредбите на член 6 од овој Протокол, за производи што се здобиле со статус на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други производи, се применуваат, без оглед на тоа дали производите статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребени или во некоја друга фабрика во една од договорните страни.

#### Пример:

Мотор од тарифен број 8407, за кој правилото вели дека вредноста на сите употребени материјали што се без потекло и кои можат да се вградат во него, не смее да надмине 40% од цената на производот франко фабрика, е изработен од "друг легиран челик грубо обликуван со ковење" од тарифен број ex 7224.

Доколку тоа ковење е направено во Република Турција или Република Македонија од ингота без потекло, тој веќе го добил статусот на потекло со употреба на правилото од списокот за тарифен број ex 7224. Ковањето во тој случај може да се смета како потекло во пресметковната вредност на моторот, без оглед на тоа дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во Република Турција или Република Македонија. Вредноста на инготата без потекло не се зема предвид при собирање на вредноста на материјалите без потекло што се употребени.

- 3.2 Правилото во списокот претставува минимален потребен степен на преработка или обработка, па со преземање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло; а спротивно на тоа, со помал степен на

НАСЛОВ VII  
ЦЕУТА И МЕЛИЛА  
*Член 37*

**Поткомитет за царина и потекло**

Поткомитет за царина и потекло се формира во рамки на Заедничкиот комитет да помага во вршење на неговата работа и да осигура континуирано да се врши информирање и консултирање меѓу експертите.

Поткомитетот е составен од експерти од договорните страни одговорни за прашања поврзани од областа на царината и потеклото.

*Член 38*

**Анекси**

Анексите на овој протокол претставуваат негов составен дел.

*Член 39*

**Измени на Протоколот**

Заедничкиот комитет може да донесе одлука за измени и дополнувања на одредбите од овој Протокол.

6. Доколку, во случај на основано сомнение, нема одговор на истото во рок од десет месеци од датумот на поднесување на барањето или доколку одговорот не содржи доволно информации за да се потврди автентичноста на односниот документ или вистинското потекло на производите, царинските органи кои ја бараат верификацијата, освен во исклучителни случаи, го одбиваат дodelувањето на преференцијалниот третман.

#### **Член 34**

##### **Решавање спорови**

Во случај на спор во однос на постапката за верификација од член 33 што не може да се разреши меѓу царинските органи кои бараат верификација и царинските органи одговорни за извршување на верификацијата или во случај на проблем во однос на толкувањето на овој Протокол, тие се поднесуваат до Заедничкиот комитет.

Во сите случаи, решавањето спорови меѓу увозникот и царинските органи на земјата-увозничка подлежи под законодавството на односната земја.

#### **Член 35**

##### **Казни**

Се казнува секое лице кое изготвува или причинува изработка на документ што содржи неточни информации заради добивање на преференцијален третман за производи.

#### **Член 36**

##### **Слободни зони**

1. Република Турција и Република Македонија ги преземаат сите неопходни чекори за да обезбедат дека пласираните производите опфатени со доказ за потекло, а кои во текот на транспортот поминуваат низ слободна зона на нивна територија, не се заменети со друга стока и не подлежат на други операции освен вообичаените наменети за да се спречи нивно расипување.
2. По пат на отстапување од одредбите од став 1, кога производи што потекнуваат од Република Турција или од Република Македонија се увезуваат во слободна зона, а се опфатени со доказ за потекло и подлежат на одредена обработка или преработка, односните органи издаваат ново уверение за движење ЕУР.1 на барање на извозникот, само доколку обработката или преработката се во согласност со одредбите од овој Протокол.

НАСЛОВ VI  
ПОСТАПКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА  
*Член 32*

**Заемна помош**

1. Царинските органи на Република Турција или царинските органи на Република Македонија меѓусебно взајемно си, доставуваат примерок од печатите што ги користат нивните царински управи за издавање на уверенија за движење ЕУР.1 и адреси на царинските органи одговорни за верификување на тие уверенија и изјави во фактури.
2. Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Протокол, Република Турција и Република Македонија меѓусебно си помагаат, преку надлежните царински управи, во проверката на автентичноста на уверенијата за движење ЕУР.1 или изјавите во фактурите и во однос на точноста на информациите дадени во тие документи.

*Член 33*

**Верификација на доказите за потекло**

1. Дополнителни верификацији на доказите за потекло се вршат по случаен избор или кога царинските органи на земјата-увозничка имаат основани сомненија во поглед на автентичноста на овие документи, статусот на потекло на односните производи или исполнувањето на другите барања од овој Протокол.
2. Со цел спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на земјата-увозничка го враќаат уверението за движење ЕУР.1 и фактурата, ако е доставена, изјавата во фактурата, или копија од овие документи, до царинските органи на земјата-извозничка, наведувајќи ги, онаму каде што е потребно, причините за испитувањето. Сите добиени документи и информации што укажуваат дека податоците дадени во доказот за потекло се неточни се препраќаат како дополнување на барањето за верификација.
3. Верификацијата ја вршат царинските органи на земјата-извозничка. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на извозникот или секаков вид на проверка што го сметаат за соодветен.
4. Доколку царинските органи на земјата-увозничка одлучват да го прекинат преференцијалниот третман за односните производи додека се чекаат резултатите од верификацијата, на увозникот му се нуди да ги преземе производите со преземање на неопходните мерки на обезбедување.
5. Царинските органи кои ја бараат верификацијата се известуваат за резултатите од оваа верификација во најкраток можен рок. Овие резултати може јасно да покажат дали документите се автентични и дали односните производи може да се сметаат за производи со потекло од Република Турција, од Република Македонија или од некоја од другите земји или територии наведени во член 3 и 4 и дали ги исполнуваат другите барања од овој Протокол.

јануари следната година. Република Македонија и Република Турција взајемно ќе се известат за соодветните износи.

4. Секоја земја може да го заокружжи износот (со зголемување или намалување) како резултат на конверзијата на износот изразен во евра во нејзината национална валута. Заокружениот износ како резултат на конверзијата не може да се разликува од износот за повеќе од 5 %. Секоја земја може да не го изменi еквивалентниот износ во својата валута на износот изразен во евра, во времето на годишното усогласување предвидено во став 3, ако конверзијата на тој износ, пред заокружувањето, резултира во зголемување на еквивалентниот износ во националната валута со помалку од 15 %. Еквивалентниот износ во националната валута може да биде задржан доколку конверзијата резултира во намалување на тој еквивалентен износ.

5. Износите изразени во евра се разгледуваат од страна на Заедничкиот комитет, на барање на Република Турција или на барање на Република Македонија. При спроведување на ова разгледување, Заедничкиот комитет ги зема предвид барањата за реално зачувување на влијанија на односните ограничувања. За оваа цел, тој може да одлучи да ги изменi износите изразени во евра.

3 и 4, во согласност со правилата на потекло што се идентични со правилата во овој Протокол.

(д) соодветни докази во однос на обработка или преработка извршена надвор од Република Турција или Република Македонија со примена на член 12, што служат како доказ дека барањата од тој член се исполнети.

#### Член 29

##### **Чување на доказ за потекло и придружни документи**

1. Извозникот кој бара издавање на уверение за движење ЕУР.1, документите наведени во член 17(3) мора да ги чува најмалку три години.
2. Извозникот кој изготвува изјава во фактура, мора да чува копија од истата, како и документите наведени во член 22(3) најмалку три години.
3. Царинските органи на земјата-извозничка кои го издаваат уверението за движење ЕУР.1 мора да го чуваат барањето наведени во член 17(2) најмалку три години.
4. Царинските органи на земјата-увозничка мора да го чуваат уверението за движење ЕУР.1 и изјавите во фактура поднесени до нив најмалку три години.

#### Член 30

##### **Несовпаѓања и формални грешки**

1. Откривањето на мали несовпаѓања меѓу изјавите дадени во доказот за потекло и изјавите дадени во документите поднесени до царинските органи заради извршување на формалностите за увоз на производи само по себе не го поништува доказот за потекло ако според правилата се утврди дека овој документ одговара на поднесените производи.
2. Очигледни формални грешки, како што се печатни грешки во доказот за потекло, не треба да предизвикаат отфрлање на овој документ, ако овие грешки не предизвикуваат сомнеж во однос на точноста на изјавите дадени во овој документ.

#### Член 31

##### **Износи изразени во евра**

1. За примена на одредбите од член 22(1)(б) и член 27(3), во случаи во кои вредноста на производите на фактура не е изразена во евра, секоја од односните земји годишно го утврдува износот во националните валути на Република Турција или на Република Македонија или на другите земји или територии споменати во член 3 и 4 еднаков на износот изразен во евра.
2. Секоја пратка ги користи придобивките од одредбите од член 22(1)(б) или член 27(3) со повикување на валутата во која е изготвена фактурата, во согласност со утврдениот износ од страна на засегнатата земја.
3. Износите што треба да се изразат во секоја од дадените национални валути се еднакви во таа валута со износите изразени во евра според курсот на првиот работен ден од октомври и ќе се применуваат од 1-ви

сукцесивно, се поднесува единствен доказ за потекло до царинските органи при увоз на првата пратка.

#### Член 27

##### **Исклучоци во однос на доказ за потекло**

1. Производи пратени во мали пакувања од приватни лица до приватни лица или како дел од личен багаж се прифаќаат како производи со потекло без за нив да се побара поднесување на доказ за потекло, само доколку ваквите производи не се извезуваат заради трговија и се пријавени како производи кои ги исполнуваат барањата од овој Протокол и во случаи кога не постои сомнеж за веродостојноста на ваквата изјава. Во случај на производи пратени по пошта, оваа изјава може да се изготви на царинската декларација CN22/CN23 или на лист хартија прикачен на тој документ.
2. Повремен увоз што се состои само од производи за лична употреба на примателите или патниците или нивните семејства не се смета за увоз заради трговија ако е очигледно од природата и количината на производите дека истите не се за трговски цели.
3. Исто така, вкупната вредност на овие производи не смее да надминува 500 евра во случај на мали пакувања или 1 200 евра во случај на производи што се дел од личниот багаж на патниците.

#### Член 28

##### **Придружни документи**

Документите наведени во член 17(3) и 22(3) што се користат како потврда дека производите опфатени во уверение за движење ЕУР.1 или изјава во фактура може да се сметаат за производи со потекло од Република Турција, од Република Македонија или од некоја од другите земји или територии наведени во член 3 и 4 и ги исполнуваат другите барања од овој Протокол може меѓу другото да се состојат од следново:

- (а) директни докази за процесите извршени од страна на извозникот или добавувачот за добивање на односната стока, како што се, на пример, неговите сметки или интерно книgovodство;
- (б) документи што го потврдуваат статусот на потекло на употребените материјали, издадени или изготвени во Република Турција или во Република Македонија каде овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;
- (в) документи што ја потврдуваат обработката или преработката на материјалите во Република Турција или во Република Македонија, издадени или изготвени во Република Турција или во Република Македонија, каде овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;
- (г) уверенија за движење ЕУР.1 или изјави во фактура што го потврдуваат статусот на потекло на употребените материјали, издадени или изготвени во Република Турција или во Република Македонија во согласност со овој Протокол, или во некоја од другите земји или територии споменати во член

кој бара вакво одобрение мора да им ги достави на царинските органи сите гаранции неопходни за потврдување на статусот на потекло на производите како и исполнувањето на другите услови од овој Протокол.

2. Царинските органи може да доделат статус на одобрен извозник според услови што тие ги сметаат за соодветни.
3. Царинските органи му доделуваат на одобрениот извозник број на царинско одобрение кој стои на изјавата во фактура.
4. Царинските органи ја следат употребата на одобрението од страна на одобрениот извозник.
5. Царинските органи може да го повлечат одобрението во секое време. Тие го прават тоа во случај кога одобрениот извозник веќе не ги обезбедува гарантите наведени во став 1, не ги исполнува условите наведени во став 2 или на кој било друг начин неправилно го употребува одобрението.

#### **Член 24**

##### **Валидност на доказ за потекло**

1. Доказот за потекло е валиден во период од четири месеци од датумот на издавање во земјата-извозничка и истиот мора да биде поднесен до царинските органи на земјата-увозничка во споменатиот период.
2. Доказите за потекло поднесени до царинските органи на земјата-увозничка по крајниот рок за нивно поднесување одреден во став 1 може да бидат прифатени за примена на преференцијален третман, доколку причината за неподнесување на овие документи до крајниот одреден рок е заради вонредни околности.
3. Во други случаи на задоцнето поднесување, царинските органи на земјата-увозничка може да ги прифати доказите за потекло доколку производите биле поднесени пред наведениот краен рок.

#### **Член 25**

##### **Поднесување доказ за потекло**

Докази на потекло се поднесуваат до царинските органи на земјата-увозничка во согласност со постапките што се применуваат во таа земја. Споменатите органи може да побараат превод на доказот на потекло и може да побараат од увозникот, заедно со увозната декларација, да достави изјава дека производите ги исполнуваат условите потребни за спроведување на Договорот.

#### **Член 26**

##### **Сукцесивен увоз**

Во случај, на барање на увозникот и според условите утврдени од страна на царинските органи на земјата-увозничка, расклопени или несоставени производи, во рамките на значењето на Основното правило 2(а) од Хармонизираниот систем распоредени во Одделите XVI и XVII или во тарифните броеви 7308 и 9406 од Хармонизираниот систем, се увезуваат

6. Царинските органи ја следат употребата на одобрението и може да го повлечат во секое време доколку корисникот на кој било неправилно го употребува одобрението или не ги исполнува другите услови утврдени во овој Протокол.

## Член 22

### Услови за изготвување на изјава во фактура

1. Изјава во фактура, како што е наведено во член 16(1)(б), може да биде изготвена:
  - (а) од страна на одобрен извозник, во рамките на значењето на член 23, или
  - (б) од страна на кој било извозник за која било пратка што се состои од едно или повеќе пакувања на производи со потекло чија вкупна вредност не надминува 6 000 евра.
2. Изјава во фактура може да се изготви ако односните производи се сметаат за производи со потекло од Република Турција, од Република Македонија или од некоја од другите земји или територии споменати во член 3 и 4 и ги исполнуваат другите услови од овој Протокол.
3. Извозникот кој изготвува изјава во фактура е подготвен да ги поднесе во секое време, на барање на царинските органи на земјата извозник, сите соодветни документи со кои се докажува статусот на потекло на односните производи како и исполнувањето на другите услови од овој Протокол.
4. Изјава во фактура се изготвува од страна на извозникот со пишување на машина, ставање печат или печатење на фактурата, испратницата или друг трговски документ, чијшто текст е даден во Анекс IV, со користење на една од јазичните верзии дадени во Анексот и во согласност со одредбите на домашното законодавство на земјата-извозничка. Ако изјавата се пишува рачно, се пишува со мастило со печатни букви.
5. Изјавите во фактура го носат оригиналниот своерачен потпис на извозникот. Меѓутоа, од одобрен извозник, во рамките на значењето на член 23, не се бара да ги потпише ваквите изјави само доколку до царинските органи на земјата-извозничка достави писмена изјава дека прифаќа целосна одговорност за секоја изјава во фактура на која е наведен тој како да е потписан своерачно.
6. Изјава во фактура може да биде изготвена од страна на извозникот кога производите на кои се однесува се извезени или по извозот, под услов истата да биде доставена во земјата-увозничка во рок од две години по увозот на производите на кои се однесува.

## Член 23

### Одобрен извозник

1. Царинските органи на земјата-извозничка може да овластат било кој извозник, во понатамошниот текст „одобрен извозник“, кој прави чести испораки на производи под условите на овој Договор, да изготвува изјави во фактура без оглед на вредноста на односните производи. Секој извозник

2. Издадениот дупликат од уверението за движење мора да биде пополнето со следната фраза на английски јазик: „DUPLICATE“.
3. Означувањето споменато во став 2 се внесува во рубрика „Забелешки“ во дупликатот на уверението за движење ЕУР.1.
4. Дупликатот, кој мора да го содржи датумот на издавање на оригиналното уверение за движење ЕУР.1, важи од тој датум.

#### **Член 20**

#### **Издавање на уверение за движење ЕУР.1 врз основа на претходно издаден или подготвен доказ за потекло**

Во случај кога производи со статус на производи со потекло се ставени под царински надзор во Република Турција или во Република Македонија, можно е оригиналниот доказ за потекло да се замени со едно или повеќе уверенија за движење ЕУР.1 со цел сите или дел од тие производи да се испратат на друго место во Република Турција или во Република Македонија. Замената на уверението(а) за движење ЕУР.1 ја издава царинскиот орган под чиј надзор се ставени производите.

#### **Член 21**

#### **Сметководствено раздвојување**

1. Во случај на појава на значителни финансиски или материјални потешкотии при одвоено чување на залихи на материјали со потекло и материјали без потекло кои се идентични и заменливи, царинските органи може, врз основа на писмено барање на засегнатата страна, да одобрат користење на таканаречен метод на „сметководствено раздвојување“ при управување со овие залихи.
2. Со овој метод мора да се обезбеди дека, за одреден референтен период, бројот на добиени производи што може да се сметаат за „производи со потекло“ е ист со оној што би бил добиен доколку постоело физичко одвојување на залихите.
3. Царинските органи може да доделат вакво одобрение, со поставување на сите услови што се сметаат за соодветни.
4. Овој метод е евидентиран и применуван врз основа на општите сметководствени начела применливи во земјата каде се произведува производот.
5. Корисникот на ова одобрение може да изготви или да поднесе барање за издавање на доказ за потекло, во соодветните случаи, за количеството производи што може да се сметаат како производи со потекло. На барање на царинските органи, корисникот доставува изјава за начинот на раководење со количините.

некоја од другите земји или територии споменати во член 3 и 4 и ги исполнуваат другите услови од овој Протокол.

5. Царинските органи што го издаваат уверението за движење ЕУР.1 ги преземаат сите неопходни чекори за верификување на статусот на потекло на производите и исполнувањето на другите услови од овој Протокол. За таа цел, тие имаат право да побараат секаков вид на докази и да извршат секаков вид на увид во сметките на извозникот или било кој друг вид на проверка што го сметаат за соодветен. Тие, исто така, обезбедуваат дека обрасците наведени во став 2 се пополнети според правилата. Особено, истите проверуваат дали просторот одреден за опис на производите е пополнет на начин што исклучува секаква можност за лажни дополнувања.

6. Датумот на издавање на уверението за движење ЕУР.1 се наведува во рубрика 11 на уверението.

7. Уверението за движење ЕУР.1 се издава од страна на царинските органи и му е достапно на извозникот веднаш при извршувањето на извозот.

#### Член 18

##### **Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1**

1. И покрај член 17(7), уверение за движење ЕУР.1 може да се издаде вонредно по извозот на производите на кои се однесува, доколку:

(а) не било издадено за време на извозот поради грешки или ненамерни пропусти или посебни околности;

или

(б) им се докаже на царинските органи дека уверението за движење ЕУР.1 било издадено но не било прифатено при увозот поради технички причини.

2. За спроведување на став 1, извозникот во неговото барање мора да ги назначи местото и датумот на извоз на производите на кои се однесува уверението за движење ЕУР.1, и да ги наведе причините за неговото барање.

3. Царинските органи може дополнително да издадат уверение за движење ЕУР.1, дури откако ќе утврдат дека информациите доставени во барањето на извозникот се совпаѓаат со тие во соодветната документација.

4. Уверенијата за движење ЕУР.1 издадени дополнително мора да бидат пополнети со следната фраза на английски јазик:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“,

5. Означувањето споменато во став 4 се внесува во рубриката „Забелешки“ во уверението за движење ЕУР.1.

#### Член 19

##### **Издавање на дупликат уверение за движење ЕУР.1**

1. Во случај на кражба, губење или уништување на уверение за движење ЕУР.1, извозникот може да побара од царинските органи што го издале истиот дупликат врз основа на извозните документи што тие ги поседуваат.

## НАСЛОВ V ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО

### Член 16

#### Општи услови

1. Производите со потекло од Република Турција, при увоз во Република Македонија и производите со потекло од Република Македонија, при увоз во Република Турција, подлежат на придобивките од Договорот по поднесување на:
  - (а) уверение за движење ЕУР.1, чиј примерок е даден во Анекс III; или
  - (б) во случаите наведени во член 22(1), изјава, во понатамошниот текст „изјава во фактура“, изгтвена од страна на извозникот на фактура, испратница или друг трговски документ во кој доволно детално се описаны односните производи за да може да се идентификуваат; текстот на изјавата во фактура е даден во Анекс IV.
2. И покрај став 1, производите со потекло во рамките на значењето на овој Протокол, во случаите наведени во член 27, подлежат на придобивките од Договорот без за нив да треба да се поднесе кој било од горенаведените документи.

### Член 17

#### Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1

1. Уверение за движење ЕУР.1 се издава од страна на царинските органи на земјата-извозничка врз основа на писмено барање од страна на извозникот или, со овластување на извозникот, од страна на негов овластен застапник.
2. За оваа цел, извозникот или неговиот овластен застапник го пополнува уверението за движење ЕУР.1 како и барањето за издавање, чии примероци се дадени во Анекс III. Овие обрасци се пополнуваат на еден од јазиците на кој е изгтвена овој Договор и се во согласност со одредбите на домашното законодавство на земјата-извозничка. Доколку се пополнуваат рачно, се пополнуваат со мастило со печатни букви. Описот на производите мора да биде наведен во делот одреден за таа намена без да се оставаат празни редови. Во случај овој дел да не е целосно пополнет, мора да се повлече хоризонтална линија под последниот ред од описот, со прецртување на празниот простор.
3. Извозникот кој бара издавање на уверение за движење ЕУР.1 е подготвен да ги поднесе во секое време, на барање на царинските органи на земјата-извозничка каде се издава уверението за движење ЕУР.1, сите соодветни документи со кои се докажува статусот на потекло на односните производи како и исполнувањето на другите услови од овој Протокол.
4. Уверение за движење ЕУР.1 се издава од страна на царинските органи на земјата-членка на Република Турција или царинските органи на Република Македонија ако односните производи се сметаат за производи што потекнуваат од Република Турција, од Република Македонија или од

## НАСЛОВ IV ВРАЌАЊЕ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ

### Член 15

#### **Забрана за враќање или изземање од царински давачки**

1. Материјали без потекло употребени во производство на производи со потекло од Република Турција или од Република Македонија или од некоја од другите земји или територии споменати во член 3 и 4 за кои е издаден или изготвен доказ за потекло во согласност со одредбите од Наслов V, не се предмет на враќање на или изземање од царински давачки од секаков вид во Република Турција или во Република Македонија.
2. Забраната од став 1 се применува при секоја постапка за рефундирање, намалување или изземање од плаќање, делумно или целосно, на царински или давачки со ист ефект, што се применуваат во Република Турција или во Република Македонија за материјали употребени во производство, каде се применува вакво рефундирање, намалување или изземање од плаќање, исклучиво за таа намена, кога производите добиени од споменатите материјали се извозвуваат, а не кога се задржуваат за домашна употреба во споменатите земји.
3. Извозникот на производите опфатени со доказот за потекло е подготвен да ги поднесе во секое време, на барање на царинските органи, сите соодветни документи за да докаже дека не е направено никакво враќање на царинските давачки на материјалите без потекло употребени во производството на односните производи и дека царинските или другите давачки со еднаков ефект, применливи на овие материјали, се платени.
4. Одредбите од ставовите 1 до 3, исто така, се применуваат во однос на сите пакувања, во рамките на значењето на член 8(2), приборите, резервните делови и алатите во рамките на значењето на член 9 и производи во сет во рамките на значењето на член 10 во случаите кога овие предмети се без потекло.
5. Одредбите од ставовите 1 до 4 се применуваат само на материјали од видовите за кои е применлив Договорот. Според тоа, тие не ја исклучуваат примената на системот за рефундирање при извоз на земјоделски производи, што се применува при извоз во согласност со одредбите на Договорот.

деловни простории со цел продажба на странски производи и во текот на кои производите остануваат под царинска контрола.

Производите со потекло може да се транспортираат преку цевководи преку друга територија освен преку територијата на Република Турција или на Република Македонија.

2. До царинските органи на земјата-увозничка се доставуваат докази дека условите утврдени во став 1 се исполнети, со доставување на:

(а) единствен транспортен документ кој го опфаќа преминувањето од земјата- извозничка преку земјата низ која транзитира стоката; или

(б) уверение издадено од страна на царинските органи на земјата низ која транзитира стоката:

(i) што содржи точен опис на производите;

(ii)што ги содржи датумите на растовар и претовар на производите и, доколку е применливо, имињата на бродовите или другите користени транспортни средства;

и

(iii)што ги потврдува условите под кои производите останале во земјата низ која транзитира стоката;

или

(в) доколку недостасуваат овие документи, секаков вид документи како замена за споменатите.

#### Член 14

#### Изложби

1. Производите со статус на производи со потекло, пратени на изложба во друга земја, освен наведените во член 3 и 4 и по изложбата продадени за увоз во Република Турција или во Република Македонија, при увозот ги користат придобивките од одредбите на Договорот само доколку на царинските органи им се докаже дека:

(а) извозникот ги испорачал овие производи од Република Турција или од Република Македонија во земјата во која се одржува изложбата и ги изложил таму;

(б) производите биле продадени или на друг начин пренесени од страна на тој извозник на лице во Република Турција или во Република Македонија;

(в) производите биле испорачани во текот на изложбата или непосредно по неа во истата состојба во која тие биле испратени на изложба;

и

(г) производите, бидејќи биле наменети за изложување, не биле користени за никоја друга цел освен за изложување на изложбата.

2. Мора да се издаде или изготви доказ за потекло во согласност со одредбите од Наслов V и истиот да се достави до царинските органи на земјата-увозничка на соодветниот начин. Името и адресата на изложбата мора да бидат назначени на документот. Доколку е неопходно, може да бидат побарани дополнителни документирани докази за условите под кои тие биле изложени.

3. Ставот 1 се однесува за секој вид трговска, индустриска, земјоделска или занаетчиска изложба, саем или слични јавни прикажувања или изложувања кои не се организирани за приватни цели во продавници или

i) повторно увезената стока е добиена со обработка или преработка на извезените материјали;

и

ii) вкупната додадена вредност добиена надвор од Република Турција или од Република Македонија со примена на одредбите од овој член не надминува 10 % од цената франко фабрика на крајниот производ за кој се бара добивање на статус на производ со потекло.

4. За целите на став 3, условите за добивање статус на потекло утврдени во Наслов II не се однесуваат за обработка или преработка извршена надвор од Република Турција или од Република Македонија. Меѓутоа, доколку, во списокот на Анекс II, кога се применува правилото за утврдување на максималната вредност на сите материјали без потекло што се составен дел на крајниот производ при утврдување на статусот на потеклото на крајниот производ, вкупната вредност на материјалите без потекло вклучени на територијата на засегнатата страна, заедно со вкупната додадена вредност добиена надвор од Република Турција или од Република Македонија со примена на одредбите од овој член, не ги надминува наведените проценти.

5. За целите на примена на одредбите од став 3 и 4, за 'вкупна додадена вредност' се сметаат сите трошоци што произлегуваат надвор од Република Турција или од Република Македонија, вклучувајќи ја и вредноста на материјалите кои биле вградени таму.

6. Одредбите од став 3 и 4 не се применуваат на производи кои не ги исполнуваат условите утврдени во списокот во Анекс II или кои може да се сметаат за доволно обработени или преработени само ако се применува општото отстапување утврдено во член 6(2).

7. Одредбите од став 3 и 4 не се применуваат за производите во главите од 50 до 63 на Хармонизираниот систем.

8. Секој вид на обработка или преработка опфатени со одредбите на овој член, а извршени надвор од Република Турција или од Република Македонија се извршуваат според постапките за извоз за облагородување или слични постапки.

### Член 13

#### Директен транспорт

1. Преференцијалниот третман утврден со Договорот се применува само за производи, што ги исполнуваат условите од овој Протокол, кои се транспортираат директно меѓу Република Турција и Република Македонија или преку териториите на другите земји или територии наведени во член 3 и 4. Меѓутоа, производите што сочинуваат една единствена пратка може да се транспортираат преку други територии, доколку се покаже потреба, со претовар или привремено складирање на овие територии, само доколку тие останат под надзор на царинските органи во земјата низ која транзитираат или се складирани и не подлежат на други операции освен растоварање, претоварање или друга операција за нивно зачувување во добра состојба.

	ex 8401	Nuclear fuel elements	Manufacture from materials of any heading, except that of the product <sup>(16)</sup>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
	8403 and ex 8404	Central heating boilers other than those of heading 8402 and auxiliary plant for central heating boilers	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8403 and 8404	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	8406	Steam turbines and other vapour turbines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
	8412	Other engines and motors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	ex 8413	Rotary positive displacement pumps	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

<sup>16</sup> This rule shall apply until 31.12.2005.

	ex 8414	Industrial fans, blowers and the like	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
	8415	Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product,  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
	ex 8419	Machines for wood, paper pulp, paper and paperboard industries	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefore	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

	8425 to 8428	Lifting, handling, loading or unloading machinery	Manufacture in which:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Road rollers</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  Manufacture in which:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers	Manufacture in which:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	ex 8431	Parts suitable for use solely or principally with road rollers	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard	Manufacture in which:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

	8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	Ex 8443	Printers, for office machines (for example automatic data processing machines, word-processing machines, etc.)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8444 to 8447	Machines of these headings for use in the textile industry	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	ex 8448	Auxiliary machinery for use with machines of headings 8444 and 8445	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8452	Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles:  - Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor  - Other	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product,  - the value of all the non-originating materials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of all the originating materials used, and  - the thread-tension, crochet and zigzag mechanisms used are originating	
	8456 to 8466	Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings 8456 to 8466	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8469 to 8472	Office machines (for example, typewriters, calculating machines, automatic data processing machines, duplicating machines, stapling machines)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
8482	Ball or roller bearings	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex 8486	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes</li> <li>- machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching</li> <li>- machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass</li> <li>- parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456, 8462 and 8464</li> <li>- marking-out instruments which are pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates; parts and accessories thereof</li> <li>- moulds, injection or compression types</li> <li>- other lifting, handling, loading or unloading machinery</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which the value of all non originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8428</li>   <li>- cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders which are pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates; parts and accessories thereof</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li>   <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li>   <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8487	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li>   <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8501	Electric motors and generators (excluding generating sets)	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li>   <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8503 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8502	Electric generating sets and rotary converters	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li>   <li>- within the above limit, the value of all the materials of headings 8501 and 8503 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 8504	Power supply units for automatic data-processing machines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

	ex 8517	Other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of headings 8443,8525,8527 or 8528	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
	ex 8518	Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
	8519	Sound recording or sound reproducing apparatus	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 to 8521	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8523	- Unrecorded discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices and other media for the recording of sound or of other phenomena, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37;	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- recorded discs, tapes solid-state non-volatile storage devices and other media for the recording of sound or of other phenomena, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> </ul> <p>-within the above limit, the value of all the materials of heading 8523 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proximity cards and "smart cards" with two or more electronic integrated circuits</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> </ul> <p>- within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</p> <p>or</p> <p>The operation of diffusion, in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant, whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Articles 3 and 4</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "smart cards" with one electronic integrated circuit</li> </ul>	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> </ul> <p>-in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
8525	<p>Transmission apparatus for audio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders</p>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> </ul> <p>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>

8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8528	- monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, of a kind solely or principally used in an automatic data-processing system of heading 8471  - other monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; Reception apparatus for television - , whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus;	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528:  - Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus  - Suitable for use solely or principally with monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, of a kind solely or principally used in an automatic data-processing system of heading 8471	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

	-Other	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits for a voltage exceeding 1000 V	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8536	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits for a voltage not exceeding 1000 V</li> <li>- connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables</li> <li>- of plastics</li> <li>-- of ceramics, of iron and steel</li> <li>- of copper</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

	8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	ex 8541	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, except wafers not yet cut into chips	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
	ex 8542	Electronic integrated circuits and microassemblies:  - Monolithic integrated circuits	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
			or  The operation of diffusion, in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant, whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Articles 3 and 4	
		- multichips which are parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
		- Other	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

	8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8545	Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8546	Electrical insulators of any material	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating materials apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8548	Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 86		Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds; except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 87		Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

	8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars:  - With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity:  -- Not exceeding 50 cm <sup>3</sup>	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product
		-- Exceeding 50 cm <sup>3</sup>	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
		. Other	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	ex 8712	Bicycles without ball bearings	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 8714	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

	8715	Baby carriages and parts thereof	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	ex Chapter 88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	ex 8804	Rotochutes	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 8804	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	8805	Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	Chapter 89	Ships, boats and floating structures	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, hulls of heading 8906 may not be used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	ex Chapter 90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

9004	Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
ex 9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor, except for astronomical refracting telescopes and mountings therefor	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product; and</li> <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or micropojection	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex 9014	Other navigational instruments and appliances	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

	9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9017	Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments:  - Dentists' chairs incorporating dental appliances or dentists' spittoons  - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 9018  Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

	9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor:	<p>- Parts and accessories</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>- Other</p> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>
	9029	Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

	9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing radiations	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 91	Clocks and watches and parts thereof; except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
	9105 Other clocks	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	9109 Clock movements, complete and assembled	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	9110 Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - within the above limit, the value of all the materials of heading 9114 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

9111	Watch cases and parts thereof	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9112	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9113	<p>Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Of base metal, whether or not gold- or silver-plated, or of metal clad with precious metal</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	
Chapter 92	Musical instruments; parts and accessories of such articles	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
Chapter 93	Arms and ammunition; parts and accessories thereof	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 94  ex 9401 ex 9403	<p>Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings; except for:</p> <p>and</p> <p>Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m<sup>2</sup> or less</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use with materials of heading 9401 or 9403, provided that:</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of the cloth does not exceed 25 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- all the other materials used are originating and are classified in a heading other than heading 9401 or 9403</li> </ul>	
9405	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
9406	Prefabricated buildings	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 95	Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 9503	Other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
ex 9506	Golf clubs and parts thereof	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, roughly-shaped blocks for making golf-club heads may be used	
ex Chapter 96	Miscellaneous manufactured articles; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 9601 ex 9602	and Articles of animal, vegetable or mineral carving materials	Manufacture from "worked" carving materials of the same heading as the product	
ex 9603	Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squirrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, paint pads and rollers, squeegees and mops	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning	Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set	

	9606	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
	9608	Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylus; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, nibs or nib-points of the same heading as the product may be used
	9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product
	ex 9613	Lighters with piezo-igniter	Manufacture in which the value of all the materials of heading 9613 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
	ex 9614	Smoking pipes and pipe bowls	Manufacture from roughly-shaped blocks
	Chapter 97	Works of art, collectors' pieces and antiques	Manufacture from materials of any heading, except that of the product

### **ANNEX III**

#### **SPECIMENS OF MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1**

##### **Printing instructions**

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m<sup>2</sup>. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
2. The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

**MOVEMENT CERTIFICATE**

1. Exporter (Name, full address, country)		<b>EUR.1</b> No A 000.000 See notes overleaf before completing this form. ..... <b>2. Certificate used in preferential trade between</b> ..... <b>And</b> ..... (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)		4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)		7. Remarks	
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages <sup>(1)</sup> ; Description of goods		9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m <sup>3</sup> , etc.)	10. Invoices (Optional)
11. CUSTOMS ENDORSEMENT <i>Declaration certified</i> Export document <sup>(2)</sup> Form ..... No ..... Of ..... Customs office ..... Issuing country ..... Stamp ..... Place and date ..... (Signature)		12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place and date ..... (Signature)	

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate.  
 (2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

<p><b>13. REQUEST FOR VERIFICATION, to</b></p> <p>.....</p> <p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.</p> <p>.....</p> <p>(Place and date) Stamp</p> <p>.....</p> <p>(Signature)</p>	<p><b>14. RESULT OF VERIFICATION</b></p> <p>.....</p> <p>Verification carried out shows that this certificate <sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.</p> <p><input type="checkbox"/> does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p> <p>.....</p> <p>(Place and date) Stamp</p> <p>.....</p> <p>(Signature)</p> <p>(1) Insert X in the appropriate box.</p>
---	---

#### NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

**APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE**

1. Exporter (Name, full address, country)		EUR.1 No A 000.000 See notes overleaf before completing this form.	
2. Application for a certificate to be used in preferential trade between ..... and .....			
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)		(Insert appropriate countries or groups of countries or territories)	
4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating		5. Country, group of countries or territory of destination	
6. Transport details (Optional)		7. Remarks	
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages <sup>(1)</sup> Description of goods		9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m <sup>3</sup> , etc.)	10. Invoices (Optional)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate

## DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enable these goods to meet the above conditions:

.....  
.....  
.....  
.....

SUBMIT the following supporting documents <sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

.....  
  
(Place and date)

.....  
  
(Signature)

<sup>1</sup> For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

## ANNEX IV

### Text of the invoice declaration

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(2)</sup> preferential origin.

### Turkish Version

İşbu Belge (Gümrük Onay No ...<sup>(1)</sup>) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmédikçe, bu maddelerin .....<sup>(2)</sup> tercihli maddeler olduğunu beyan eder.

### Version of the Republic of Macedonia

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр. ...<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> префериенцијално потекло.

### English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(2)</sup> preferential origin.

(3)

.....  
(Place and date)

(4)

.....  
(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)"

(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated.

(3) These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

(4) In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

## ANNEX V

### Products excluded from the cumulation provided for in Article 3 and Article 4

<b>CN-Code</b>	<b>Description</b>
1704 90 99	Other sugar confectionery, not containing cocoa.
1806 10 30	Chocolate and other food preparations containing cocoa - cacao powder, containing added sugar or sweetening matter: -- containing 65% or more but less than 80% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose
1806 10 90	-- containing 80% or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose
1806 20 95	- Other food preparations containing cocoa in block, slabs or bars weighting more than 2Kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packaging of a content exceeding 2 Kg -- Other --- Other
1901 90 99	Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included, food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included - other -- other (than malt extract) --- other
2101 12 98	Other preparations with a basis of coffee.
2101 20 98	Other preparations with a basis of tea or mate.
2106 90 98	Food preparations not elsewhere specified or included: - other (than protein concentrates and textured protein substances) -- other --- other
3302 10 29	Mixtures of odorous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odorous substances, of a kind used for the manufacture of beverages: - Of a kind used in the food or drink industries -- Of the type used in the drink industries: --- Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage: ---- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5% ---- Other: ----- Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by weight, less than 1.5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch ----- Other

## **JOINT DECLARATION**

The Parties shall make necessary amendments on Protocol 2 on rules of origin according to the Protocol 4 annexed to the Stabilisation and Association Agreement between the Community and the Republic of Macedonia

## **ОДЛУКА Бр. 1/2008 на МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ**

### **ВОСПОСТАВЕН СО ДОГОВОР ТАКВА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОТОКОЛОТ 2 КОН ДОГОВОРОТ ВО ОДНОС НА ДЕФИНИРАЊЕТО НА КОНЦЕПТОТ ЗА "ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО" И НАЧИНИ НА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА**

#### **МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ,**

Имајќи го предвид Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, потписан на 7 Септември 1999 (во понатамошниот текст именуван како "овој Договор"), во однос на дефинирањето на концептот за "производи со потекло" и начини за административна соработка,

- (1) Постојниот Протокол кон Договорот овозможува билатерална кумулација на потекло меѓу Република Македонија и Република Турција;
- (2) Проширувањето на системот на кумулација е погоден, овозможувајќи користење на материјали со потекло од Заедницата, Република Македонија, Република Турција или во било која земја или територија која учествува во процесот на Стабилизација и Асоцијација на Европската Унија;
- (3) Стоки во транзит или складирани на денот кога оваа Одлука ќе почне да се применува, треба да бидат покриени со преодни одредби кои ќе им дозволат да имаат придобивка од проширените систем на кумулација;
- (4) Потребно е да се направат некои технички промени, со цел да се корегираат недоразбирањата во и помеѓу верзиите на различни јазици на текстот;
- (5) Ова е потребно, за правилно функционирање на Договорот и со цел олеснување на работата на корисниците и на царинските администрацијации, да се вградат во новиот текст на Протоколот сите спорни одредби.

#### **ОДЛУЧИ КАКО ШТО СЛЕДУВА:**

#### **Член 1**

Протоколот 2 од Договорот и неговите Анекси, во однос на дефинирањето на концептот за "производи со потекло" и начини за административна соработка, ќе бидат заменети со новиот Протокол 2 даден во прилог.

## **Член 2**

Оваа одлука ќе влезе во сила на првиот ден од вториот месец откако ќе се добие последната дипломатско известување со кое се потврдува дека внатрешните законски барања за влегување во сила на оваа Одлука се исполнети.

**КАКО СВЕДОШТВО НА ГОРЕНаведеното** долупотпишаните ополномочтеници, прописно овластени за истото, ја потпишаа оваа Одлука.

Направено на ..... во две автентични копии на английски јазик.

**За Владата на Република Македонија**      **За Владата на Република Турција**

**Mr. Cemalettin DAMLACI**

**Генерален директор  
Генерален директорат за ЕУ  
Прашања  
Потсекретаријат на Министерството  
за надворешна трговија**

**ПРОТОКОЛ 2**  
**ВО ОДНОС НА ДЕФИНИРАЊЕТО НА КОНЦЕПТТОТ „ПРОИЗВОДИ СО  
ПОТЕКЛО“ И НАЧИНИ НА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА  
СОДРЖИНА**

<b>НАСЛОВ I</b>	<b>ОПШТИ ОДРЕДБИ</b>
Член 1	Дефиниции
<b>НАСЛОВ II</b>	<b>ДЕФИНИРАЊЕ НА КОНЦЕПТТОТ „ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО“</b>
Член 2	Општи услови
Член 3	Кумулација во Турција
Член 4	Кумулација во Република Македонија
Член 5	Целосно добиени производи
Член 6	Доволно обработени или преработени производи
Член 7	Недоволна обработка или преработка
Член 8	Единица за припадност
Член 9	Прибор, резервни делови и алати
Член 10	Сетови
Член 11	Неутрални елементи
<b>НАСЛОВ III</b>	<b>ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ</b>
Член 12	Принцип на територијалност
Член 13	Директен транспорт
Член 14	Изложби
<b>НАСЛОВ IV</b>	<b>ВРАЌАЊЕ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ</b>
Член 15	Забрана за враќање или изземање од царински давачки
<b>НАСЛОВ V</b>	<b>ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО</b>
Член 16	Општи услови
Член 17	Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1
Член 18	Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1
Член 19	Издавање на дупликат уверение за движење ЕУР.1
Член 20	Издавање на уверение за движење ЕУР.1 врз основа на претходно издаден или изготвен доказ за потекло
Член 21	Сметководствено раздвојување
Член 22	Услови за изготвување на изјава во фактура
Член 23	Одобрен извозник
Член 24	Валидност на доказ за потекло
Член 25	Поднесување доказ за потекло
Член 26	Сукцесивен увоз
Член 27	Исклучоци во однос на доказ за потекло
Член 28	Придружни документи

Член 29	Чување на доказ за потекло и придружни документи
Член 30	Несовпаѓања и формални грешки
Член 31	Износи изразени во евра

**НАСЛОВ VI ПОСТАПКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА**

Член 32	Заемна помош
Член 33	Верификација на доказите за потекло
Член 34	Решавање спорови
Член 35	Казни
Член 36	Слободни зони

**НАСЛОВ VII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Член 37	Поткомитет за царина и потекло
Член 38	Анекси
Член 39	Амандмани на Протоколот

## **Список на Анекси**

АНЕКС I: Воведни забелешки во врска со списокот од Анекс II

АНЕКС II: Список на обработки или преработки што треба да се извршат на материјалите без потекло за да добиениот производ се стекне со статус на производ со потекло

АНЕКС III: Примероци од уверение за движење ЕУР.1 и барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1

АНЕКС IV: Текст на изјавата во фактура

АНЕКС V: Производи изземени од кумулацијата утврдена во член 3 и 4

## **Заедничка декларација**

**НАСЛОВ I  
ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

**Дефиниции**

За цели на овој Протокол се подразбираат:

- (а) производство, значи кој било вид на обработка или преработка, вклучувајќи склопување или специфични операции;
- (б) материал, значи која било состојка, сировина, компонента или дел и др. употребени во производството на производот;
- (в) производ, значи произведен производ, дури и ако е наменет за понатамошна употреба во друга производствена операција;
- (г) стока, значи и материјали и производи;
- (д) царинска вредност, значи вредноста утврдена во согласност со Договорот за примена на член VII од Општата спогодба за царини и трговија од 1994 година (Договор за царинско вреднување на СТО);
- (ѓ) цена франко фабрика, значи цената платена за производот франко фабрика на производителот во Република Турција или во Република Македонија во кои е извршена последната обработка или преработка, доколку цената вклучува вредност на сите употребени материјали, намалена за сите внатрешни даноци кои се, или може да бидат, повторно платени при извоз на добиениот производ;
- (е) вредност на материјали, значи царинска вредност во времето на увоз на употребените материјали без потекло, или, ако оваа вредност е непозната или не може да се утврди, првата цена што може да се утврди, а е платена за материјалите во Република Турција или во Република Македонија;
- (ж) вредност на материјали со потекло, значи вредност на овие материјали како што е дефинирано во (е) и се применува *mutatis mutandis*;
- (з) додадена вредност, значи цената франко фабрика, намалена за царинската вредност на секој од вградените материјали кои потекнуваат од другите земји споменати во член 3 и 4 или, каде царинската вредност е непозната или не може да се утврди, првата цена што може да се утврди, а е платена за материјалите во Република Турција или во Република Македонија;
- (с) главни тарифни броеви, значи главите и тарифните броеви (четирицифрени шифри) употребени во номенклатурата што го сочинува Хармонизираниот систем на опис и шифрени ознаки на стоки, споменат во овој Протокол како „Хармонизираниот систем“ или „ХС“;
- (и) распореден, се однесува на распоредување на еден производ или материјал под определен тарифен број;
- (ј) пратка, значи производи кои или се пратени истовремено од страна на еден извозник до еден примач или опфатени со еден транспортен документ што се однесува на нивната испорака од извозникот до примачот или во отсуство на ваков документ, опфатени со една фактура;
- (к) територии, вклучува и територијални води.

## НАСЛОВ II

### ДЕФИНИРАЊЕ НА КОНЦЕПТОТ „ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО“

#### Член 2

##### **Општи услови**

1. За целите на спроведување на овој Договор, следниве производи се сметаат за производи со потекло од Република Турција:
  - (а) производи целосно добиени во Република Турција, во рамките на значењето на член 5;
  - (б) производи добиени во Република Турција кои вклучуваат материјали што не се целосно добиени таму, доколку ваквите материјали биле доволно обработени или преработени во Република Турција, во рамките на значењето на член 6;
2. За целите на спроведување на овој Договор, следниве производи се сметаат за производи со потекло од Република Македонија:
  - (а) производи целосно добиени во Република Македонија, во рамките на значењето на член 5;
  - (б) производи добиени во Република Македонија кои вклучуваат материјали што не се целосно добиени таму, доколку ваквите материјали биле доволно обработени или преработени во Република Македонија, во рамките на значењето на член 6;

#### Член 3

##### **Кумулација во Република Турција**

1. Без да е во спротивност со одредбите од член 2 (1), производите се сметаат како производи со потекло од Република Турција ако ваквите производи се добиени во Република Турција, а вклучуваат материјали со потекло од Република Македонија, од Република Турција, од која било земја или територија вклучена во процесот за стабилизација и асоцијација на Европската унија<sup>1</sup> или вклучува материјали со потекло од Заедницата на кои се однесува Одлуката бр. 1/95 на Советот за асоцијација на ЕЗ и Турција од 22 декември 1995 година<sup>2</sup> само доколку обработката или преработката извршени во Република Турција ги надминува операциите споменати во член 7. Не е неопходно овие материјали да бидат подложени на доволна обработка или преработка.
2. Во случај кога обработката или преработката извршени во Република Турција не ги надминуваат операциите споменати во член 7, добиениот производ се смета како производ со потекло од Република Турција само

---

<sup>1</sup> Како што е дефинирано во Заклучоците на Советот за општи работи од април 1997 година, за воспоставување на процесот за стабилизација и асоцијација со земјите од Западен Балкан.

<sup>2</sup> Одлуката бр. 1/95 на ЕЗ – Совет за асоцијација на Турција од 22 декември 1995 година, се применува на производи, со исклучок на земјоделски производи дефинирани во Договорот за асоцијација меѓу Европската економска заедница и Турција и со исклучок на производи од јаглен и челик, дефинирани во Договорот меѓу Европската заедница за јаглен и челик и Република Турција за трговија на производи опфатени со Договорот за основање на Европската заедница за јаглен и челик.

кога додадената вредност е поголема отколку вредноста на употребените материјали со потекло од која било од земјите или териториите наведени во став 1. Во спротивно, добиениот производ се смета како производ со потекло од земјата која има најголема вредност на материјалите со потекло употребени во производствениот процес во Република Турција.

3. Производи, со потекло од една од земјите или териториите наведени во став 1, кои не подлежат на каква било обработка или преработка во Република Турција, го задржуваат своето потекло ако се извежуваат во една од тие земји или територии.

4. Кумулацијата предвидена во овој член може да се примени само доколку:

(а) се применува Договор за преференцијална трговија во согласност со член XXIV од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ) меѓу земјите или териториите вклучени во стекнувањето на статусот со потекло и земјата на дестинација;

(б) материјалите и производите се стекнале со статус на потекло со примена на правилата за потекло идентични со оние дадени во овој Протокол;

и

(в) известувањата што го означуваат исполнувањето на неопходните услови за примена на кумулација се објавени во Службениот весник на Република Турција и на Република Македонија во согласност со нивните сопствени постапки.

Република Турција и доставува на Република Македонија поединости од Спогодбите и нивните соодветни правила на потекло што се применуваат со другите земји или територии споменати во став 1.

Производите во Анекс V се изземени од кумулацијата предвидена во овој член.

#### Член 4

#### **Кумулација во Република Македонија**

1. Без да е во спротивност со одредбите од член 2 (2), производите се сметаат како производи со потекло од Република Македонија ако ваквите производи се добиени во Република Македонија, а вклучуваат материјали со потекло од Република Турција, од Република Македонија, од која било земја или територија вклучена во процесот за стабилизација и асоцијација на Европската унија<sup>1</sup> или вклучува материјали со потекло од Заедницата на кои се однесува Одлука бр. 1/95 на Советот за асоцијација на ЕЗ и Турција од 22 декември 1995 година<sup>2</sup> само доколку обработката или

<sup>1</sup> Како што е дефинирано во Заклучоците на Советот за општи работи од април 1997 година и Известувањето на Комисијата од мај 1999 година, за воспоставување на процесот за стабилизација и асоцијација со земјите од Западен Балкан.

<sup>2</sup> Одлука бр. 1/95 на Советот за асоцијација на ЕЗ и Турција од 22 декември 1995 година, се применува на производи, со исклучок на земјоделски производи како

преработката извршени во Република Македонија ги надминува операциите споменати во член 7. Не е неопходно овие материјали да бидат подложени на доволна обработка или преработка.

2. Во случај ако обработката или преработката извршени во Република Македонија не ги надминуваат операциите споменати во член 7, добиениот производ се смета како производ со потекло од Република Македонија само доколку додадената вредност е поголема од вредноста на употребените материјали со потекло од која било од земјите или териториите наведени во став 1. Во спротивно, набавениот производ се смета како производ со потекло од земјата која има најголема вредност на материјалите со потекло употребени во производствениот процес во Република Македонија.
3. Производи, со потекло од една од земјите или териториите споменати во став 1, кои не подлежат на каква било обработка или преработка во Република Македонија, го задржуваат своето потекло ако се извезуваат во една од тие земји или територии.
4. Кумулацијата предвидена во овој член може да се примени само доколку:

(а) се применува Договор за преференцијална трговија во согласност со член XXIV од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ) меѓу земјите или териториите вклучени во стекнувањето на статусот со потекло и земјата на дестинација;

(б) материјалите и производите се стекнале со статус на потекло со примена на правилата за потекло идентични со оние дадени во овој Протокол;

и

(в) известувањата што го означуваат исполнувањето на неопходните услови за примена на кумулација се објавени во Службениот весник на Република Турција и на Република Македонија во согласност со нивните сопствени постапки.

Република Македонија  доставува на Република Турција поединочно од Спогодбите, вклучувајќи ги и датумите на влегување во сила, и нивните соодветни правила за потекло што се применуваат со другите земји или територии споменати во став 1.

Производите во Анекс V се изземени од кумулацијата предвидена во овој член.

## Член 5

### Целосно добиени производи

1. Следниве производи се сметаат како целосно добиени производи од Република Турција или од Република Македонија:

---

што е дефинирано во Договорот за воспоставување на асоцијација меѓу Европската економска заедница и Турција и со исклучок на производи од јаглен и челик, дефинирани во Договорот меѓу Европската заедница за јаглен и челик и Република Турција за трговија на производи опфатени со Договорот за основање на Европската заедница за јаглен и челик.

- (а) производи од минерали ископани од нивната почва или од нивното морско дно;
- (б) растителни производи набрани таму;
- (в) живи животни родени и одгледани таму;
- (г) производи од живи животни одгледани таму;
- (д) производи добиени со лов или риболов извршен таму;
- (ѓ) производи од морски риболов и други производи извадени од море надвор од територијалните води на Република Турција или на Република Македонија од страна на нивни пловни објекти;
- (е) производи направени на нивни индустриски бродови единствено од производи споменати во (ѓ);
- (ж) користени предмети собрани таму, погодни само за повторна преработка во сировини, вклучувајќи употребени гуми погодни само за повторна изработка на гуми или за употреба како отпад;
- (з) отпад и отпаден материјал што се создава како резултат на производствените операции извршени таму;
- (с) производи извадени од морска почва или потпочва надвор од нивните територијални води само доколку имаат ексклузивни права да ја обработуваат таа почва или потпочва;
- (и) стока произведена таму единствено од производите наведени од (а) до (с).

2. Термините „нивните пловни објекти“ и „нивните индустриски бродови“ во став 1(ѓ) и (е) се применуваат само за пловни објекти и индустриски бродови:

- (а) што се регистрирани или пријавени во Република Турција или во Република Македонија;
  - (б) што пловат под знамето на Република Турција или на Република Македонија;
  - (в) што се сопственост, најмалку 50 проценти, на државјани на Република Турција или на Република Македонија, или на компанија со седиште во една од овие земји, чиј раководител или раководители, претседател на Одборот на директори или на Надзорен одбор, и мнозинството членови на овие одбори се државјани на Република Турција или на Република Македонија и, во случај на партнерство или друштва со ограничена одговорност, од кои барем половина од капиталот припаѓа на тие земји или на јавни тела или државјани на споменатите земји;
  - (г) чиј капитан и офицери се државјани на Република Турција или на Република Македонија;
- и
- (д) на кои најмалку 75 % од посадата се државјани на Република Турција или на Република Македонија.

## Член 6

### Доволно обработени или преработени производи

1. За целите на член 2, производите што не се целосно добиени од една земја се сметаат за доволно обработени или преработени кога се исполнети условите утврдени во списокот во Анекс II.

Горенаведените услови упатуваат, за сите производи опфатени со Договорот, на обработката или преработката што мора да се изврши на материјалите без потекло употребени во производството и се однесуваат само во однос на тие материјали. Следува дека доколку еден производ, што се стекнал со статус на потекло со исполнување на условите пропишани во списокот, е употребен во производството на друг производ, условите што се применливи за производот чијшто составен дел е, не се однесуваат за него, и не се земаат предвид материјалите без потекло што може се употребени во неговото производство.

2. И покрај ставот 1, материјалите без потекло кои, според условите пропишани во списокот, не може да се употребат во производството на еден производ сепак може да се употребат, само доколку:

- (а) нивната вкупна вредност не надминува 10% од цената франко фабрика на производот;
- (б) секоја процентуална вредност дадена во списокот за максимална вредност на материјали без потекло не се надминува преку примената на овој став.

Овој став не се однесува за производите опфатени во главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем.

3. Ставовите 1 и 2 се применуваат според одредбите од член 7.

## Член 7

### **Недоволна обработка или преработка**

1. Без да е во спротивност со одредбите од став 2, следните операции се сметаат за недоволна обработка или преработка за да се додели статусот на производи со потекло, без разлика дали условите од член 6 се исполнети или не:

- (а) операции за сочувување, за да се обезбеди дека производите ќе останат во добра состојба при транспорт и складирање;
- (б) раздвојување и составување на пакетите;
- (в) перење, чистење; отстранување на рѓа, оксид, масло, боја или површински премази;
- (г) пеглање или пресување на текстил;
- (д) едноставни операции на бојење и полирање;
- (ѓ) лупење, делумно или целосно бланширање, полирање и глазирање од житарки и ориз;
- (е) операции на бојење на шеќер или формирање на коцки шеќер;
- (ж) лупење, отстранување на семка и лушпа на овошје, јатчесто овошје и зеленчук;
- (з) острење, едноставно мелење или едноставно сечење;
- (с) просејување, издвојување, сортирање, класифицирање, степенување, спарување, (вклучувајќи и составување во сет);

- (и) едноставно полнење во шишиња, лименки, мали шишиња, ставање во кеси, сандаци, кутии, прицврствање на картони или даски и сите останати едноставни операции за пакување;
- (ј) втиснување или печатење на знаци, етикети, логоа и други слични знаци за распознавање на производите или нивните пакувања;
- (к) едноставно мешање на производи, независно дали се од ист вид или не; мешање на шеќер со кој било друг материјал;
- (л) едноставно склопување на делови од артикли за да се состави целосен артикал или расклопување на производи на делови;
- (љ) комбинација од две или повеќе од операциите наведени од (а) до (л);
- (м) колење на животни.

2. Сите операции извршени врз даден производ, или во Република Турција или во Република Македонија, заедно се земаат предвид при утврдување на фактот дали обработката или преработката на тој производ треба да се сметаат за недоволни во рамките на значењето од став 1.

#### Член 8

##### **Единица за припадност**

1. Единицата за припадност за примена на одредбите од овој Протокол е одреден производ кој се смета за основна единица при распоредувањето со помош на номенклатурата на Хармонизираниот систем.

Следи дека:

- (а) кога еден производ составен од група или збир на артикли е распореден според правилата на Хармонизираниот систем во еден тарифен број, целиот претставува единица за припадност;
- (б) кога една пратка се состои од број на идентични производи распоредени во ист тарифен број на Хармонизираниот систем, секој производ мора да се земе поединечно при примена на одредбите од овој Протокол.

2. Доколку, според Основното правило 5 од Хармонизираниот систем, пакување е вклучено со производот за целите на распоредувањето, истото се вклучува во утврдување на потеклото.

#### Член 9

##### **Прибор, резервни делови и алати**

Прибор, резервни делови и алати испорачани со дел од опрема, машина, апарат или возило, кои се дел од вообичаената опрема и се вклучени во цената на истата/истиот или кои не се вклучени во посебна фактура, се сметаат како едно со односното парче опрема, машина, апарат или возило.

#### Член 10

##### **Сетови**

Сетовите, како што се дефинирани во Основното правило 3 од Хармонизираниот систем, имаат статус на потекло кога сите компоненти на производите се со потекло. Сепак, кога еден сет е составен од производи

со и без потекло, сетот има статус на потекло, само доколку вредноста на производите без потекло не надминува 15% од цената франко фабрика на сетот.

### Член 11

#### Неутрални елементи

Со цел да се утврди дали еден производ има статус на потекло, не е неопходно да се утврди потеклото на следниве материјали кои може да се употребуваат при неговото производство:

- (а) енергија и гориво;
- (б) постројка и опрема;
- (в) машини и алати;
- (г) стоки што не влегуваат и не се наменети да влезат во крајниот состав на производот.

### НАСЛОВ III ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ

#### Член 12

#### Принцип на територијалност

1. Освен како што е предвидено во член 3 и 4 и став 3 од овој член, условите за добивање на статус на потекло утврдени во Наслов II мора да бидат исполнети без прекинување во Република Турција или во Република Македонија.

2. Освен како што е предвидено во член 3 и 4, доколку стоката со потекло извезена од Република Турција или од Република Македонија во друга земја се врати, истата мора да се смета како стока без потекло, освен ако не се докаже пред царинските органи дека:

(а) вратената стока е иста со онаа што е извезена;

и

(б) стоката не подлежела на ниту една операција освен неопходните за да се зачува во добра состојба додека била во таа земја или извезена.

3. Добивањето на статус на потекло во согласност со условите утврдени во Наслов II нема да биде условено со обработка или преработка извршена надвор од Република Турција или Република Македонија на материјали извезени од Република Турција или Република Македонија и последователно повторно увезени таму, само доколку:

(а) споменатите материјали се целосно добиени во Република Турција или во Република Македонија или биле подложени на обработка или преработка што ги надминува операциите наведени во член 7 пред да бидат извезени;

и

(б) може да се докаже пред царинските органи дека:

		<p>ароматични полиамиди, добиени со поликондензација на м-фениленедиамин и изофтална киселина,</p> <p>- - монофил од политетрафлуороетилен<sup>3</sup>,</p> <p>- - предиво од синтетички текстилни влакна од поли(<i>p</i>-фенилен терефталамид),</p> <p>- - предиво од стаклени влакна, преслечено со фенолна смола и опшиено со акрилно предиво<sup>1</sup>,</p> <p>- - кополиестер монофиламенти од полиестер и смола од терефтална киселина и 1,4 циклохексанединтанол и изофталтична киселина,</p> <p>- - природни влакна,</p> <p>- - вештачки сечени влакна нечешлани ниту на друг начин обработени за предење, или</p> <p>- - хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Производство од<sup>2</sup>:</p> <p>- предиво од кокосово влакно,</p> <p>- природни влакна,</p> <p>- вештачки сечени влакна нечешлани ниту подгответи за предење на друг начин, или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p>	
Глава 60	Плетени или куичани материјали	<p>Производство од<sup>3</sup>:</p> <p>- природни влакна,</p> <p>- вештачки сечени влакна нечешлани ниту подгответи за предење на друг начин, или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p>	

<sup>1</sup> Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Глава 61	Облека и прибор за облека, плетени или кукичани:  - Добиени со зашиваче или спојување на друг начин на две или повеќе парчиња од плетен или хеклан материјал, сечени во форми или директно добиени како форма  - Други	Производство од предиво <sup>1,2</sup>  Производство од <sup>3</sup> : - природни влакна, - вештачки сечени влакна, нечешлани ниту подгответи за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
ex Глава 62	Облека и прибор за облека, што не се плетени или хеклани, освен:  ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 и ex 6211	Производство од предиво <sup>4,5</sup>  Производство од предиво <sup>6</sup> или Производство од невезена ткаенина, под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>7</sup>	
ex 6210 и ex 6216	Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од предиво <sup>8</sup> или Производство од непреслечена ткаенина, под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>9</sup>	
6213 и 6214	Шамичиња, шалови, ешарпи, марами, шамии, зарови и слични производи:		

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>4</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>5</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>6</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>7</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>8</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>9</sup> Види воведна забелешка 6.

	-Везени	Производство од еднојично небелено предиво <sup>1,2</sup> или Производство од невезена ткаенина, под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>3</sup>	
	- Други	Производство од небелено еднојично предиво <sup>4,5</sup> или Изработка проследена со печатење, заедно со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерџеризирање, стврдување со топлина, скубење, валаше, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени стоки од тар. број 6213 и 6214 не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
6217	Друг готов прибор за облека; делови на облека или на прибор за облека, освен оние од тар. број 6212:		
	- Везени	Производство од предиво <sup>6</sup> или Производство од невезена ткаенина, под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>7</sup>	
	- Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од предиво <sup>8</sup> или Производство од	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>3</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>4</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>5</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>6</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>7</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>8</sup> Види воведна забелешка 6.

		<p>непреслечена ткаенина, под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p><b>Производство:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p><b>Производство од предиво<sup>2</sup></b></p>	
ex Глава 63 6301 до 6304	<p>Други готови производи од текстил; сетови; износена-дотраена облека и износени производи од текстил; крпи; освен:</p> <p>Кебиња, покривки за патување, постела итн; завеси итн; други производи за внатрешно опремување:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Од филц, од неткаени материјали</li> <li>- Други</li> <li>- Везени</li> <li>- -Други</li> </ul>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот</p> <p><b>Производство од<sup>3</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна, или</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p><b>Производство од еднојично небелено предиво<sup>4,5</sup></b></p> <p>или</p> <p>Производство од невезена ткаенина (освен плетена или хеклана), под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p><b>Производство од еднојично небелено предиво<sup>6,7</sup></b></p>	
6305	Вреќи и врекички, за	Производство од <sup>1</sup> :	

<sup>1</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>2</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>4</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>5</sup> За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиење или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно отсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

<sup>6</sup> Види воведна забелешка 66.

<sup>7</sup> За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиење или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно отсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

	пакување на стоки	- природни влакна, - вештачки сечени влакна нечешлани или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
6306	Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни (тенди); шатори; едра за пловила, за штици за едрење или за сувоземни возила; производи за кампување:  - Од неткаени материјали  - Други	Производство од <sup>2,3</sup> :  - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа  Производство од еднојично небелено предиво <sup>4,5</sup>	
6307	Други готови производи, вклучувајќи модни кроеви за облека	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
6308	Сетови што се состојат од парчиња ткаенини и предива, со прибор или без прибор, за изработка на простирики, таписерији, везени чаршави или сервиети, или слични производи од текстил, подготвени во пакувања за продажба на мало	Секој предмет во сетот мора да го исполнува правилото кое би се применувало врз него до колку не би бил вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се содржани и производи што не се со потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од цената на сетот франко фабрика	
ех Глава 64	Обувки; гамашни и слични производи; делови од тие производи; освен:	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен склопови од лица залепени за гонови или за други компоненти за гонови од тар. број 6406	
6406	Делови на обувки (вклучувајќи горништа што се споени или неспоени со внатрешните гонови); влошки за обувки, вметки за пети и слични производи; гамашни,	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

<sup>1</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>2</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>3</sup> Види воведна забелешка 6.

<sup>4</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>5</sup> Види воведна забелешка 6.

	увиткувани и слични производи, и нивни делови		
ex Глава 65 6505	Други покривки за глава и нивни делови, освен:  Шешири и други покривки за глава, плетени или хеклани, или изработени од тантела, филц или други текстилни материјали (освен од ленти), вклучувајќи поставени или украсени; мрежи за коса од кој и да било материјал, вклучувајќи поставени или украсени	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот  Производство од предиво или текстилни влакна <sup>1</sup>	
ex Глава 66 6601	Чадори, сонцобрани, стапови, стапови-столови, камшици, корбачи и нивни делови; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
Глава 67	Перје и пердув, препарирани и производи изработени од перје и пердув; вештачко цвеќе; производи од човечка коса	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex Глава 68 ex 6803 ex 6812 ex 6814	Производи од камен, од гипс, од цемент, од азбест, од лискун или од слични материјали; освен:  Производи од шкрилец или од агломериран шкрилец  Производи од азбест; производи од мешаници со основа од азбест или од смеси со основа од азбест и магнезиумкарбонат  Производи од лискун, вклучувајќи и агломериран или реконструиран лискун, врз подлога од хартија, картон или други материјали	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот  Производство од обработен шкрилец  Производство од материјал од кој и да е тар. број  Производство од обработен лискун (вклучувајќи и агломериран или реконституиран лискун)	
Глава 69	Керамички производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex Глава 70	Стакло и производи од стакло; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	

<sup>1</sup> Види воведна забелешка 6.

ex 7003, ex 7004 и ex 7005	Стакло со нерефлектирачки слој	Производство од материјали од тар. број 7001	
7006	Стакло од тар. броеви 7003, 7004 или 7005, свиткано, со обработени работи, гравирано, дупчено, емајлирано или поинаку обработено, неврамено ниту споено со други материјали:  - Супстрати на стаклени плочи преслечени со диелектричен тенок филм, полуспроводнички профил, во согласност со SEMII - стандардите  - Друго	Производство од материјали (супстрати) од тар. број 7006  Производство од материјали од тар. број 7001	
7007	Сигурносно стакло, од калено или слоевите стакло	Производство од материјали од тар. број 7001	
7008	Повеќесидни панел-елементи за изолација, од стакло	Производство од материјали од тар. број 7001	
7009	Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори	Производство од материјали од тар. број 7001	
7010	Балони, шишиња, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери, од стакло, за транспорт или пакување на стоки; тегли од стакло за конзервирање; затки, поклопки и други затворачи од стакло	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот  или  Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабрината цена на производот	
7013	Производи од стакло од видови што се употребуваат за на маса, во кујна, за тоалетни цели, во канцеларии, производи за внатрешна декорација или за спични цели (освен оние од тар. број 7010 или 7018)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот  или  Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика  или  Рачно декорирање (со исклучок на свилопечат) на рачно дувани стаклени	

<sup>1</sup> SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Институт за полупроводничка опрема и материјали)

		производи, под услов вредноста на рачно дуваните стаклени производи да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 7019	Производи (освен предиво) од стаклени влакна	Производство од:  - необоени иверки, пасма, предиво или деланки, или  - стаклена волна	
ex Глава 71	Природни или одгледувани бисери, бесценети или полубесценети камења, благородни метали, метали платинирани со благородни метали и производи од нив; имитации на накит; метални пари; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 7101	Природни или одгледувани бисери, сортирани и привремено нанижани заради полесен транспорт	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 7102, ex 7103 и ex 7104	Обработени скапоценни или полускапоценни камења (природни, синтетички и реконструирани)	Производство од необработени скапоценни или полускапоценни камења	
7106, 7108 и 7110	Благородни метали:  - Необработени	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 7106, 7108 и 7110  или  Електролитичка, термичка или хемиска сепарација на благородни метали од тар. број 7106, 7108 или 7110  или  Легирање на благородни метали од тар. број 7106, 7108 или 7110 еден со друг или со неблагородни метали	
	- Полуобработени или во форма на прав	Производство од необработени благородни метали	
ex 7107, ex 7109 и ex 7111	Метали прекриени со благородни метали, полуобработени	Производство од метали прекриени со благородни метали, необработени	
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко	

	реконструирани)	фабрика	
7117	Имитации на накит	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот</p> <p>или</p> <p>Производство од делови од неблагородни метали, непреслечени ниту покриени со благородни метали, под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex Глава 72	Железо и челик; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
7207	Полупроизводи од железо или нелегиран челик	Производство од материјали од тар. број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205	
7208 до 7216	Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми, исечоци од железо или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206	
7217	Жица од железо или нелегиран челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7207	
ex 7218, 7219 до 7222	Полупроизводи, рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми и исечоци од не'рбосувачки челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7218	
7223	Ладно добиена жица од не'рбосувачки челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7218	
ex 7224, 7225 до 7228	Полупроизводи, рамно валани производи, топло валани шипки и прачки, во неправилно намотани макари; аглести профили, форми и исечоци од друг легиран челик; шупливи шипки и прачки за дупчење, од легиран или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206, 7218 или 7224	
7229	Жица од други легирани челици	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7224	
ex Глава 73	Производи од железо или челик; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 7301	Лимени столбови	Производство од материјали од тар. број 7206	

7302	Делови за изградба на железнички и трамвајски колосеци, од желеzo или челик: шини, шини водилки и запчести шини, свртнички јазичиња, срцишта, потегачки стапови и други делови од свртници, прагови, врскички, шински столици, клинови на шински столици, подложни плочки, прицврсни плочки, дистантни прачки и стапови, други делови специјално конструирани за поставување на шини	Производство од материјали од тар. број 7206	
7304, 7305 и 7306	Цевки и шупливи профили од желеzo (освен од леано желеzo) или челик	Производство од материјали од тар. број 7206, 7207, 7218 или 7224	
ex 7307	Прибор за цевки од не'рѓосувачки челик (ISO X5 CrNiMo 1712) што се состои од неколку дела	Обликување, дупчење, провлекување, отточување и обработка со насочен млаз на кован метални плочи чија вредност не надминува 35% од цената на производот франко фабрика	
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тар. број 9406) и делови од конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни скелети, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, прозорски капаци, огради и столбови), од желеzo или челик; лимови, прачки, профили, цевки и слично, подгответени за употреба во конструкции, од желеzo или челик	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од овој на производот. Меѓутоа, не може да се користат заварени аглести профили, форми и секции од тар. број 7301	
ex 7315	Синџири против лизгање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 7315 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 74	Бакар и производи од бакар; освен:	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од овој на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7401	Бакренец; цемент бакар (преципитат на бакар)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од овој на производот	

7402	Нерафиниран бакар; бакарни аноди за електролитичка рафинација	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
7403	Рафиниран бакар и легури на бакар, сирови:		
	- Рафиниран бакар	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
	- Легури на бакар и рафиниран бакар што содржат други елементи	Производство од рафиниран бакар, необработен, или отпадоци или остатоци од бакар	
7404	Отпадоци и остатоци од бакар	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
7405	Предлегури на бакар	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex Глава 75	Никел и производи од никел; освен:	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7501 до 7503	Никелов камен-мате, синтероксиди на никел и други меѓупроизводи на металургијата на никел; необработен никел, отпадоци и остатоци од никел	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex Глава 76	Алуминиум и производи од алуминиум, освен:	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7601	Необработен алуминиум	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената	

		на производот франко фабрика или Производство со термичка или електролитичка постапка од нелегиран алуминиум или отпадоци и остатоци од него	
7602	Отпадоци и остатоци, од алуминиум	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 7616	Производи од алуминиум, освен газа, платно, решетки, мрежи, огради, ткаенини за зајакнување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица и проширен метал на алуминиум	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица или проширен метал на алуминиум, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
Глава 77	Резервирана за можна употреба во ХС во иднина		
ех Глава 78	Олово и производи од олово; освен:	Производство: <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
7801	Сурово олово: - Рафинирано олово - Други	<p>Производство од олово во "прачки" или "работно" олово</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7802</p>	
7802	Отпадоци и остатоци од олово	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	

	ex Глава 79	Цинк и производи од цинк; освен:	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7901		Цинк, сиров	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7902	
7902		Отпадоци и остатоци, од цинк	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
	ex Глава 80	Калај и производи од калај; освен:	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
8001		Калај, сиров	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 8002	
8002 и 8007		Отпадоци и остатоци од калај; други производи од калај	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
	Глава 81	Други прости метали; кермети; производи од нив:  - Други прости метали, обработени; производи од нив  - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали што се распоредуваат во ист тар. број како и производот не надминува 50% од цената на производот франко фабрика  Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
	ex Глава 82	Алати, ножарски производи, лажици и вилјушки, од прости метали; нивни делови од	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној	

	прости метали; освен:	на производот	
8206	Алат од два или повеќе тар. броеви од 8202 до 8205, во сетови за продажба на мало	Производство во кое сите употребени материјали не се распоредуваат во тар. број 8202 до 8205. Меѓутоа, алатите од тар. број 8202 до 8205 може да се вклучат во сетот под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од цената на сетот франко фабрика	
8207	Изменлив алат за рачни алатки, со или без механички погон, или за алатни машини (на пример, за пресување, ковање, втиснување, просечување, нарежување или врежување на навои, дупчење и проширување на отвори со стружење, повлекување, глоданье), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал, и алат за дупчење на карпи или земја	Производство:  - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8208	Ножеви и сечила за машини или за механички направи	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8211	Ножеви со сечила, незабени или не (вклучувајќи и градинарски ножеви) освен ножеви од тар. број 8208	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат сечила за ножеви и рачки од прости метали	
8214	Други ножарски производи (на пример, машини за стрижење, месарски или кујнски сатари, ножеви за сецкање и ситнење месо, ножеви за хартија); сетови и направи за маникир или педикир (вклучувајќи и турпии за нокти	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали	
8215	Лажици, вилјушки, црпалки, лажици за пена, лопатки за сервирање слатки, ножеви за риба, ножеви за путер, штилки за шекер и сличен кујнски или трпезен прибор	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали	
ех Глава 83	Разни производи од прости метали; освен за:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ех 8302	Други окови, прибор и слично,	Производство од	

	производи за згради и автоматски затворачи за врати	материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8302, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
ex 8306	Статуети и други орнаменти од прости метали	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8306 под услов нивната вкупна вредност да не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ех Глава 84	Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди; нивни делови; освен:	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8401	Нуклеарни горивни елементи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот <sup>1</sup>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8402	Котли за производство на водена или друга пареа (освен котли за централно греенje со топла вода кои можат да произведат пареа со низок притисок); котли за прегреана вода	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8403 и ех 8404	Котли за централно греенje, освен од оние од тар. број 8402 и помошни уреди за котли за централно греенje	Производство во кое сите употребени материјали не се распоредуваат во тар. број 8403 или 8404	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
8406	Турбини на водена и друга пареа	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

<sup>1</sup> Ова правило се применува до 31 декември 2005 година.

8407	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на свеќички, со наизменично или вртежно движење на клипот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8408	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на компресија (дизел или полу-дизел мотори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8409	Делови погодни исклучително или главно за мотори од тар. број 8407 или 8408	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8411	Турбо-млазни мотори, турбо-пропелери и други гасни турбини	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8412	Други погонски машини и мотори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8413	Пумпи за потиснување со ротационо движење	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8414	Индустриски вентилатори, дувалки и слично	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко	

	машини во кои влажноста не може посебно да се регулира	фабрика	
8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; топлотни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот,</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали кои не се со потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8419	Машини за индустријата за производство на дрво, хартиена маса и картон	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8420	Каландери или други машини за валање, освен за метали или стакло, и валјаци за нив	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

8425 до 8428	Машини за дигање, манипулација, товарење или истовар	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8429	Булдожери, англодозери, гредери, порамнувачи, скрепери, багери, натова- рувачи со лопата, машини за набивање и друмски валјаци, самоодидни  - Валјаци за патишта	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
	-Други	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8430	Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење земја, минерали или руди; макари и машини за вадење шипови; снежни плугови и дувалки за снег	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 е употребена само до 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со валјаци за патишта	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

8439	Машини за производство на целулоза од влакнести целулозни материјали или машини за производство или довршување на хартија или картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8443	Печатари за канцелариски машини (на пример, машини за автоматска обработка на податоци, машини за обработка на текст и др.)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8444 до 8447	Машини од овие тар. броеви за употреба во текстилната индустрија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8448	Помошни машини за употреба со машини од тар. број 8444 и 8445	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8452	Машини за шиење, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капаци специјално предвидени за машини за шиење; игли за машини за шиење:  - Машини за шиење (пришивање само со убод) со глави чија тежина не надминува 16 кг без мотор или 17 кг со мотор	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко	

		фабрика,	
		- вредноста на материјалите што не се со потекло, употребени при составувањето на главата (без мотор) не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло, и	
		- употребените механизми за затегнување на конецот, за цик-зак и кроше се со потекло	
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8456 до 8466	Алатни машини и машини и нивни делови и прибор од тар. број 8456 до 8466	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8469 до 8472	Канцелариски машини (на пример, машини за пишување, за сметање, за автоматска обработка на податоци, за умножување, за сортирање)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8480	Калапници за леарници на метали; моделни плочи; модели за калапи; калапи за метал (освен калапи за инготи), метални карбиди, стакло, минерални материјали, гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
8482	Топчести или тркалачки лежишта	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8484	Заптивки или слични врски со метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви на метал; сетови на заптивки или слични врски, различни по составот на материјалот, во кесиња, обвивки или слични пакувања; механички жигови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8486	- Машински алатки за обработка на било кој	Производство во кое вредноста на сите	

	<p>материјал со отстранување на материјал, со помош на ласер или друг вид на светлина или со процес на фотонски зрак, ултрасоничен, процес на електрично празнење, електрохемиски, процес со електронско или јонско зрачење или плазма лак.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Машински алатки (вклучувајќи и преси) за обработка на метал со виткање, превиткување, исправање, порамнување, сечење, дупчење или засекување</li> <li>- Машински алатки за обработка на камен, керамика, бетон, азбест или слични минерални материјали или за ладна обработка на стакло</li> <li>- делови или додатоци соодветни за употреба само или главно за машините под тер. број 8456, 8462 и 8464</li> <li>- инструменти за обележување/трасирање што претставуваат апарат за подготовкa на макети кои се користат за производство на маски или мрежи обложени со слој за одбивање на светлина; делови и додатоци за овие машини</li> <li>- калап, за вбрзгуваче или компресија</li> </ul> <p>- друг вид на машинерија за кревање, мануулација, товарање или растоварање</p> <p>- делови соодветни за употреба само или главно за машинеријата под тар. број 8428</p> <p>- фотоапарати што се користат за подготовкa на</p>	<p>употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- вредноста на употребените со потекломатеријали без потекло, не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло</li> </ul> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од коj и да e</li> </ul>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
--	---	---	--

	плочи или цилиндри за печатење, а претставуваат апарат за подготовкa на макети кои се користат за производство на маски или мрежи обложени со слој за одбивање на светлина; делови и додатоци за овие машини	тарифен број , освен од оној на производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на употребените со потекломатеријали без потекло, не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8487	Машински делови што не содржат електрични конектори, изолатори, калеми, контакти и други електрични карактеристики, неспоменати или вклучени во оваа Глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 85	Електрични машини и опрема и нивни делови; апарати за снимање или репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање или репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие производи; освен:	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8501	Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати)	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8503 е употребена само до 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8502	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори (претворувачи)	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8501 или 8503, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8504	Уреди за напојување со	Производство во кое	

	електрична енергија за машини за автоматска обработка на податоци	вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8517	Други апарати за пренос и прием на звук, слика и други податоци, вклучувајќи и апарати за комуникација во безжична мрежа (на пример, локална или поширока мрежа), освен апаратите за пренос и прием распоредени во тар. броеви 8443, 8525, 8527 или 8528	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на употребените материјали без потекло, не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8518	Микрофони и нивни ставиби; звучници, немонтирани или монтирани во звучни кутии; аудиофреквенциски електрични засилувачи, електрични комплети за засилување на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8519	Апарати за снимање и репродукција на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео пребарувач (тјuner)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8522	Делови и прибор на апарати погодни за употреба само или главно со апаратите од тар. броеви 8519 до 8521	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8523	Неснимени дискови касети, цврсти постојани подлоги за складирање или други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не	

	<p>медиуми за снимање свук или други феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на дискови, освен производите од Глава 37</p> <p>-Снимени дискови касети, цврсти постојани подлоги за складирање или други медиуми за снимање свук или други феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на дискови, освен производите од Глава 37</p> <p>- Магнетни/кодирани картички и „паметни картички“ со две или повеќе интегрирани електронски кола</p> <p>- „паметни картички“ со едно интегрирано електронско коло</p>	<p>надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8523, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. броеви 8541 и 8542 , се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p>или</p> <p>Со операција на дифузија преку која интегрираните кола се формираат на полупроводник со селективно воведување на соодветен допинг, составен и/или тестиран или не во земја која не е наведена во членовите 3 и 4.</p> <p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од овој на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
8525	Предаватели за радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери,	Производство во кое:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

	дигитални камери и видео камера рекордери	фабрика, и - вредноста на сите употребени со потекломатеријали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8527	Приемници за радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани или не во исто кукиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8528	- монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием, кои се користат само или главно во системи за автоматска обработка на податоци распоредени во тар. број 8471  - други монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием; Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика;	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8529	Делови погодни за употреба исклучиво или главно за апарати од тар. броеви 8525 до 8528:  - Погодни за употреба исклучиво или главно за апарати за снимање или репродукција на слика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Погодни за употреба исклучително или главно за монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием, кои се користат исклучиво или главно во системи за автоматска обработка на податоци распоредени во тар. број 8471</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производо, и</li> <li>- вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло</li> </ul>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
8535	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за поврзување со или во електрични струјни кола со напон над 1000 волти	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
8536	<p>Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за поврзување со или во електрични струјни кола со напон што не надминува 1000 волти</p> <p>- поврзувачи за оптички влакна, јазли или кабли од оптички влакна</p> <p>-- од пластика</p>	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>

	<p>-- од керамика, железо или челик</p> <p>-- од бакар</p>	<p>на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот</p> <p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
8537	Табли, плочи, пултови, маси, орманни и други основи, опремени со два или повеќе апарати од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и нумеричко управувани апарати, освен апарати за вклучување и исклучување од тар. број 8517	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8541	Диоди, транзистори и слични полупроводнички елементи, освен полуспроводнички плочки се уште неисечени во чипови	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е опфатен производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8542	Електронски интегрирани кола и микро-склопови:  - Монолитни интегрирани кола	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8541 или 8542, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

		франко фабрика	
		или	
		Со операција на дифузија преку која интегрираните кола се формираат на полупроводник со селективно воведување на соодветен допинг, составен и/или тестиран или не во земја која не е наведена во членовите 3 и 4.	
	- Мултичипови што се дел од машини или апарати, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
	- Друго	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8541 или 8542, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8544	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8545	Јаглени електроди, јаглени четкички, јаглен за сијалици, јаглен за батерии и други производи од графит или друг јаглен, со или без метали, за електрични цели	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8546	Електрични изолатори од кој и да е материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8547	Изолациоини делови за електрични машини, уреди или опрема, изработени во	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не	

	целост од изолационен материјал или само со помали компоненти од метал (на пример, чаури со навој), вградени за време на пресувањето исклучително заради спојување, освен изолаторите од тар. број 8546; цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали обложени со изолационен материјал	надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8548	Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или апарати, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ех Глава 86	Железнички или трамвајски локомотиви, шински возила и нивни делови; железнички или трамвајски шински склопови, прибор и нивни делови, механичка (вклучувајќи и електромеханичка) сигнална опрема за сообраќај од сите видови; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8608	Железнички или трамвајски шински склопови и прибор; механичка (вклучувајќи и електромеханичка) опрема за сигнализација, сигурност, контрола или командување со сообраќајот на железница, трамваи, друмови, внатрешни водни патишта, паркиралишта, пристанишни инсталации или аеродроми; нивни делови	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ех Глава 87	Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и додатоци; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8709	Самоодни работни колички (автокари) без уреди за дигање или манипулација, што се користат во фабрики, складови, пристаништа или на аеродроми за превоз на стоки на кратки растојанија; влечни возила (освен оние од тар. број 8701), што се користат на пероните на железничките станици; делови на наведените возила	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

8710	Тенкови и други окlopни борбени моторни возила, вклучувајќи и опремени со вооружување, и нивни делови	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8711	Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) велосипеди и слични возила со помошен мотор, со бочна приколка или без бочна приколка; бочни приколки:  - Со клипен ротационен мотор со внатрешно согорување со зафатнина на цилиндрите:  - до 50 см <sup>3</sup>	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	- Над 50 см <sup>3</sup>	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
	- Други	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8712	Велосипеди без топчести лежишта	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 8714	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

8715	Бебешки колички и нивни делови	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8716	Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 88	Воздухоплови, космички летала, и нивни делови; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 8804	Ротошути	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 8804	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
8805	Опрема за лансирање воздухоплови; палубни запирачи на авиони или слична опрема; земски тренажери за летање; делови на наведените производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
Глава 89	Бродови, чамци и пловечки конструкции	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се употребуваат бродски трупови од тар. број 8906	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 90	Оптички фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и апарати; нивни апарати; нивни делови и прибор; освен:	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената	

	плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви елементи од оптички необработено стакло	на производот франко фабрика	
9002	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или на апарати, освен такви елементи од оптички необработено стакло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9004	Очила, и слични производи корективни, заштитни или други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 9005	Дурбини (со еден и со два објектива), други оптички телескопи, и нивни постаменти, освен астрономски рефрактори и нивни постаменти	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот,</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 9006	Фотографски апарати (освен кинематорафски камери); фотографски флејш-апарати, флејш-сијалици, освен флејш-сијалици со електрично напојување	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот,</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9007	Кинематографски камери и проектори, вклучувајќи ги и оние со вградени апарати за снимање или репродукција на звук	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот,</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

		на производот франко фабрика, и	
		- во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	
9011	Оптички микроскоп, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија или микропроекција	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот,  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 9014	Други навигациони инструменти и апарати	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9015	Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метереолошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далномери	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9016	Ваги со осетливост до пет центиграми, вклучувајќи ги и оние со тегови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9017	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат в рака (на пр. мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9018	Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други		

	електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот:		
	- Стоматолошки столчиња со вградена стоматолошка опрема или стоматолошки плукалници	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 9018	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	- Други	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
9019	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
9020	Други апарати за дишење и гас-маски, освен заштитни маски без механички делови и изменливи филтри	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
9024	Машини и апарати за испитување на тврдост, цврстина на кинење или збијање, еластичност или на други механички својства на материјалите (на пр, на метали, дрво, текстил, хартија, пластиична маса)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9025	Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, пиromетри, барометри, хигрометри и психрометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или на други променливи големини на течностите или на гасовите (на пример,	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

	мерачи на протекот, пока- жуващи на нивото, манометри, мерачи на количеството на топлотата), освен инструментите и апаратите од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032		
9027	Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи (на пример, полариметри, рефрактометри, спектромет- ри, апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон или слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични или фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9028	Мерачи на потрошувачката или на производството на газови, течности или на електрична енергија, вклучу- вајќи и мерачи за нивно баждарење:  - Делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
	- Други	Производство во кое:  - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали што без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9029	Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чеко- рите и слично; покажувачи на брзината и тахиметри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стробоскопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9030	Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење или контрола на електрични големини, исклучувајќи ги мерачите од тар. број 9028; инструменти и	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

	апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења		
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; проектори на профили	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или управување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9033	Делови и прибор (неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава) за машини, уреди, инструменти или апарати од Глава 90	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 91	Часовници и нивни делови; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9105	Други часовници (освен часовници со механизам за лични часовници)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика - вредноста на сите употребени материјали што без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9109	Други механизми за часовници, комплетни и составени	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9110	Комплетни механизми за часовници (лични или други), несоставени или делумно составени (механизми во сетови); некомплетни механизми за часовници (лични или други) составени; груби механизми за часовници (лични или други)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во кое, во рамките на горенаведеното ограничување, материјалите кои се распоредуваат во	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

		тар. број 9114 се користат единствено до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика	
9111	Кутии за лични часовници и делови од кутии	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9112	Кутии за кукни, канцелариски и слични часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа глава, и делови од кутии	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9113	<p>Ремени, гравни за рачни часовници, и делови за ремени и гравни</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Од неблагородни метали, никлувани или нениклувани, или преслечени со благороден метал</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
Глава 92	Музички инструменти; делови и прибор за овие производи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
Глава 93	Оружје и муниција; нивни делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ех Глава 94	Мебел, постелнина, мадраци, носачи на мадраци, перници и слични полнети производи; ламби и други светлечки тела, на друго место неспоменати или опфатени; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично; монтажни згради; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

ex 9401 и ex 9403	Мебел од неблагородни метали што содржи неполнет памучен материјал со тежина од 300 гр/м <sup>2</sup> или помалку	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот или  Производство од памучен материјал што е веќе изработен во форма готова за употреба во тар. број 9401 или 9403, под услов:  - неговата вредност да не надминува 25% од цената на производот франко фабрика, и  - сите други употребени материјали да бидат со потекло и да не се распоредуваат во тар. број 9401 или 9403	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
9405	Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и нивни делови, на друго место неспомнати ниту опфатени; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор, и нивни делови на друго место неспомнати ниту опфатени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
9406	Монтажни згради	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 95	Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт; нивни делови и прибор; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 9503	Други играчки; смалени модели и слични модели за игра, вклучувајќи и со погон; загатки од сите видови	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 9506	Палки за голф и нивни делови	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, за правење на глави на палките за голф може да се користат грубо обликувани парчиња	
ex Глава 96	Разни производи; освен:	Производство од	

		материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	
ex 9601 и ex 9602	Производи од материјали од животинско, растително или минерално потекло за резбарење	Производство од "обработени" материјали за резбарење од истиот тар. број како на производот	
ex 9603	Метли и четки (освен метли од шибие и слично и четки од крно од куна или верверица), механички направи за чистење на под што се држат в рака, без мотор, влошки и валјаци за бојадисување, бришачи за подови со сунѓер и мопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
9605	Патни сетови (несесери) за лична тоалета, шиење или за чистење на чевли или облека	Секој предмет во сетот мора да го задоволува правилото кое би се применувало врз него до колку тој не е вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се вклучат и предмети што не се со потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од цената на сетот франко фабрика	
9606	Копчиња, копци, копчиња за пресвлекување и други делови од овие производи; недовршени копчиња	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
9608	Пенкала; фломастери и маркери со врв од филц или од друг порозен материјал; налив пера и слични пера; пера за копирање; патент-моливи; држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки; делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од тар. број 9609	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот. Меѓутоа, во истиот тар.брой можат да бидат употребени перца или перодршки	
9612	Ленти за машини за пишување или слични ленти, натопени со печатрска боја или поинаку подгответи за давање на отпечатоци, вклучувајќи и на калеми или во патрони; перничинња за жигови, натопени или ненатопени, со или без кутија	Производство:  - од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 9613	Запалки со пиеzo-палење	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од	

		тар. број 9613 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex 9614	Лулиња за пушење и глави од лулиња	Производство од грубо оформени парчиња	
Глава 97	Предмети на уметноста, на колекции и стапини	Производство од материјали од кој и да е тарифен број , освен од оној на производот	

### АНЕКС III

#### ПРИМЕРОЦИ ОД УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1

##### Инструкции за печатење

1. За секој образец да е со големина 210 x 297 мм; може да се дозволи отстапка до 5 мм помалку или 8 мм повеќе во должина. Хартијата што ќе се искористи мора да биде бела, погодна за пишување, да не содржи механичка целулозна маса и да е тешка повеќе од 25 гр/м<sup>2</sup>. На позадината има испечатен зелен (втиснат) мотив со што секој механички или хемиски направен фалсификат ќе биде видлив со голо око.
2. Одговорните служби на договорните страни може да го задржат правото сами да ги печатат обрасците или да им бидат испечатени од страна на овластени печатници. Во вториот случај, секој образец мора да содржи повикување на ваквото овластување. На секој образец мора да стои името и адресата на печатницата или знак за идентификување на печатницата. Исто така, на секој образец мора да стои серискиот број, испечатен или не, според кој ќе може да се идентификува.

**УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ**

1. Извозник (Име, полна адреса, земја)		ЕУР.1 № A 000.000 Пред да се пополни види ги забелешките подолу	
3. Примач (Име, полна адреса, земја) (Незадолжително)		2. Уверението се применува во преференцијалната трговија меѓу ..... и (Наведи ги соодветните земји, група земји или територии)	
6. Поединости за транспорт (Незадолжително)		4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	
8. Реден број; Ознаки и броеви; Број и вид на пакувања <sup>(1)</sup> ; Опис на стока		5. Земја, група земји или територија на одредиште	7. Забелешки
		9. Бруто маса (kg) или друга мерка (литри, m <sup>3</sup> , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)
11. ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА Се потврдува декларацијата Извозен документ <sup>(2)</sup> Формулар ..... Бр. .... Од ..... Царинарница ..... Земја на издавање ..... Печат  Место и датум .....  (Потпис)		12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоката описана погоре ги задоволува потребните услови за издавање на ова уверение.  Место и датум .....  (Потпис)	

(1) За стоката без амбалажа, да се означи бројот на предмети или да се стави « во растурена состојба ».  
 (2) Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот го бараат тоа.

<p><b>13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА</b>, до</p> <p>Се бара верификација за автентичноста и точноста на ова уверение.</p> <p>.....</p> <p>(Место и датум)</p> <p>.....</p> <p>(Потпис)</p>	<p><b>14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА</b></p> <p>Извршената верификација покажа дека ова уверение<sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> е издадена од наведената царинарница и содржаните информации се точни.</p> <p><input type="checkbox"/> не ги исполнува барањата за автентичност и точност (види приложени забалешки).</p> <p>.....</p> <p>(Место и датум)</p> <p>Печат</p> <p>.....</p> <p>(Потпис)</p> <p>(1) впиши X во соодветниот квадрат.</p>
--	---

ЗАБЕЛЕШКИ

1. Уверението не смее да се прчктува или да содржи зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединности и додавање на потребни корекции. Ваквите измени мора да содржат иницијали на лицето што го пополнило уверението и потврдени од царинските органи на земјата или територијата што го издава уверението.
  2. Не смее да се остава простор меѓу ставките наведени во уверението и пред секоја ставка мора да стои број на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неесикористен простор мора да се пречкта за да се оневозможат понатамошни додавања.
  3. Стоката мора да се опише во согласност со трговската практика и со доволно детали за да може да се идентификува.

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЗАДВИЖЕЊЕ**

1. Извозник (Име, полна адреса, земја)	<b>ЕУР.1 № A 000.000</b>	
Пред да се пополни види ги забелешките подолу		
3. Примач (Име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Барање за издавање на уверението се применува во преференцијалната трговија меѓу ..... и .....	
(Наведи ги соодветните земји, група земји или територии)		
6. Поединости за транспорт (Незадолжително)	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
7. Забелешки		
8. Реден број; Ознаки и броеви; Број и вид на пакувања <sup>(1)</sup> ; Опис на стока	9. Бруто маса (kg) или друга мерка (литри, м <sup>3</sup> , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)

<sup>(1)</sup>

Ако стоката не е пакувана, соодветно наведете го бројот на предмети или да се стави « во растурена состојба ».

## ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката описана на претходниот лист,  
**ИЗЈАВУВАМ** дека стоката ги задоволнува условите неоходни за издавање на  
приложеното уверение;  
**ГИ НАВЕДУВАМ** како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги  
задоволува горенаведените услови:

.....  
.....  
.....  
.....  
**ГИ ДОСТАВУВАМ** следниве документи како доказ<sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
**СЕ ОБВРЗУВАМ** да ја доставам, на барање на надлежните органи, сета потребна  
евиденција која може да ја побараат овие органи со цел да се издаде приложеното  
уверение, и се обврзувам, ако е потребно, да прифатам контрола на моето сметководство  
и проверка на производствените процеси на горенаведената стока, што ќе ја извршат  
надлежните органи;  
**БАРАМ** издавање на приложеното уверение за оваа стока.

.....  
(Место и датум)

.....  
(Потпис)

---

<sup>1</sup> На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот итн. што се однесуваат на производите употребени за производството или на стоката повторно извезена во иста земја.

AHEKC IV

## Изјава во фактурата

Известите во фактурата, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во согласност со фуснотите. Сепак, фуснотите не треба да се наведуваат.

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр.....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> преференцијално потекло.

Македонска верзија

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр.....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> преференцијално потекло.

## Турска верзија

İşbu Belge (Gümrük Onay No ...<sup>(1)</sup>) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin.....<sup>(2)</sup> tercihli maddeler olduğunu beyan eder.

## **Англиска верзија**

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(2)</sup> preferential origin.

(3)

(Место и датум)

4

(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означенено со јасни букви)

(<sup>1</sup>) Кога изјавата во фактура е направена од страна на одобрен извозник, бројот на одобрението на одобрениот извозник мора да биде вметнат на ова место. Ако изјавата во фактура не е изготвена од страна на одобрен извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно.

(<sup>2</sup>) Потеклото на производите мора да биде означено.

<sup>3</sup> Овие информации можат да бидат испуштени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ.

(4) Сите информации можат да се дадат испуштени ако тие въвеждат всички документи.  
Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, тогаш нема потреба од наведување на името на потписникот.

АНЕКС V

**Производи изземени од кумулацијата утврдена во членот 3 и членот 4**

CN-Code	Опис
1704 90 99	Други производи од шеќер што не содржат какао.
1806 10 30	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао - Какао во прав, со додаток на шеќер или други материји за засладување: -- што содржат 65% или повеќе, но помалку од 80% на маса на сахароза (вклучувајќи и изменет шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза што се нарекува сахароза
1806 10 90	-- што содржат 80% или повеќе на маса на сахароза (вклучувајќи и изменет шеќер што се нарекува сахароза) или изоглукоза што се нарекува сахароза
1806 20 95	- Други производи што содржат какао во табли, блокови или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што надминува 2 кг -- Други --- Други
1901 90 99	Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, пченкарно брашно, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% на маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. број 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% на маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспомнати ниту опфатени - Други -- Други (освен екстракт од слад) --- Други
2101 12 98	Други производи на база на кафе.
2101 20 98	Други производи на база на чај или мате.
2106 90 98	Прехрамбени производи на друго место неспомната ниту опфатени: - Други (освен концентрати на протеини и текстуирани протеински материји) -- Други --- Други
3302 10 29	Мешавини од миризливи материји и мешавини (вклучувајќи и алкохолни раствори) врз база на една или повеќе од тие материји, што се употребуваат како сировини во индустријата; други производи врз база на миризливи материји, од вид што се употребуваат при производство на пијалаци: -За употреба во индустријата за храна и пијалаци --За употреба во индустријата за пијалаци: ---Производи кои ги содржат сите миризливи средства кои го карактеризираат пијалакот: ----Со акохолна јачина што надминува 0,5% по зафатнина ----Други: -----Без содржина на млечни масти, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб, или што содржат по маса, помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза или изогликоза, 5% гликоза или скроб ----Други

## **Заедничка декларација**

Договорните старни ќе ги изготват сите измени на Протокол 2 за правила за потекло согласно Протокол 4, прилог од спгодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската заедница.

### Член 3

Министерството за финансии- Царинска управа се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на изменувањата на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, изменет со Одлука бр.1/2008 на Мешовитиот комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција.

### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

### A. Уставна основа за донесување на законот

Уставната основа за донесување на законот што се предлага е содржана во член 68 став 1 алинеја б од Уставот на Република Македонија според кој, Собранието на Република Македонија со закон ги ратификува меѓународните договори на Република Македонија.

### Б. Причини поради кои се предлага ратификацијата на меѓународниот договор

Со Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници и нивните земји - членки, од друга страна, за да се земе предвид пристапувањето на Република Бугарија и Романија во Европската унија (склучен во Брисел на 22 февруари 2008 година и објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.119/2008) за прв пат е воведена т.н. дијагонална кумулација.

За да може да се применува дијагонална кумулација со репроматеријали увезени од Република Турција и готовите производи што ќе се извозуваат во ЕУ да може да се стекнат со македонско преференцијално потекло, потребно е правилата за потекло на стоката со ЕУ и правилата за потекло на стоката со Р.Турција да бидат изедначени, односно, идентични.

Со промена на билатералната кумулација за потекло на стоката во дијагонална кумулација каква што е во Спогодбата за стабилизација и асоцијација се овозможува готовите производи (за чие што производство се користеле репроматеријали од Р.Турција) да се стекнат со македонско потекло и во случај истите да се извозуваат во ЕУ, ќе се извозуваат без плаќање на царински давачки, односно ќе се увозуваат во земјите на ЕУ со нула царина.

Од оваа причина меѓовитиот Комитет воспоставен со Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција ја изготви Одлуката бр. 1/2008 за измени и дополнувања на Протоколот 2 кон Договорот во однос на дефиницијата на концептот на „производи со потекло“ и начини на административна соработка меѓу органите се потпиша во Анкара на 11 ноември 2008 година. Во име на Владата на Република Македонија Одлуката ја потпиша г-дин Ванчо Каргов, директор на Царинската управа на Република Македонија. Во име на Владата на Република Турција, Одлуката ја потпиша г-дин Џемалетин Дамлаци, генерален директор во Потсекретаријатот за надворешна трговија при Кабинетот на Премиерот на Република Турција.

Со предметната Одлука се вршат измени и дополнувања на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција за да може да се применува дијагонална кумулација (воведена со Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници и нивните земји-членки, од друга страна, за да се земе предвид пристапувањето на Република Бугарија и Романија во Европската унија) со репроматеријали увезени од Р.Турција и за да може готовите производи што ќе се извозуваат во ЕУ да се стекнат со македонско преференцијално потекло.

**В. Оцена за тоа дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките закони**

Предметната Одлука со која се вршат измени и дополнувања на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција не бара донесување на нови или измена на важечки закони.

**Г. Оцена за потребата од ангажирање финансиски средства од Буџетот на Република Македонија за спроведување на меѓународниот договор**

За спроведување на Предметната Одлука со која се вршат измени и дополнувања на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција не е потребно ангажирање на финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.